

ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ,,



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
УЧЕБНА 2012/2013 година

Волково, Скопје
Август 2013

РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

❖ Гордана Несторовска	Директор
❖ Селаедин Исаки	Помошник директор
❖ Весна Стоименов	Психолог
❖ Борјанка Стојчевска	Наставник
❖ Соња Лазаровска	Наставник
❖ Менка Атанасовска	Наставник
❖ Гордана Костовска	Наставник
❖ Марија Петреска	Наставник
❖ Ана Настова	Наставник
❖ Сања Андевска	Наставник
❖ Зора Антевска	Наставник
❖ Љуљзиме Јусуфи	Наставник
❖ Славица Димиќ	Наставник
❖ Виолета Лазаревска	Наставник
❖ Јованка Костовска	Наставник
❖ Бесим Амети	Наставник
❖ Маријана Дејковска	Наставник
❖ Вицко Георгијев	Домакин

СОДРЖИНА

1. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО	4
1.1 Мисија и визија на училиштето	7
2. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО	8
2.1 Просторни услови за работа	8
2.2 Опременост со наставни средства и технички помагала	10
2.3 Грижа за безбедност на учениците и училишните објекти и опрема	11
2.4 Подобрување на просторните услови	12
2.5 Училишна библиотека	13
2.6 Дневен престој	15
2.7 Органограм	16
2.8 Одделенски раководители	19
2.9 Извештај за работа на стручните активи	21
3. ПРИОРИТЕТИ, ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ	35
4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ	36
4.1 Воннаставни активности	44
4.2 Училишни програми и планирања	61
5. УЧЕНИЦИ-БРОЈ, СТРУКТУРА И ПОСТИГАЊА	72
5.1 Постигања на учениците	74
5.2 Редовност во наставата	79
6. УЧЕЊЕ И НАСТАВА	81
6.1 Реализација на планирањата на наставниците	82
6.1.1 Реализација на програма за работа на одделенските раководители	83
6.1.2 Извештај за Еко-училиште	84
6.1.3 Извештај за ученички тим за техничка подршка	86
7. ПОДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ	88
7.1 Општа грижа за учениците	88
7.2 Заштита во случај на пожар, земјотрес или друга непогода	89
7.3 Грижа за здравјето на учениците	91
8. УЧИЛИШНА КЛИМА И КУЛТУРА	93
8.1 Нормативно уредување.....	94
8.2 Соработка со родителите	97
8.3 Совет на родители	98
8.4 Соработка со локалната заедница и општината	104
9. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО	107
9.1 Годишен извештај за работа на Училишен одбор	107
9.2 Орган на раководење- Директор на училиштето	111
9.2.1 Извештај за работа на директорот на училиштето	111
9.2.2 Извештај за работа на помошник директор	118
9.3 Стручни органи- наставнички и одделенски совет.....	121
9.4 Стручна служба	133
9.4.1 Психолог	133
9.4.2 Библиотекар	136
10. ЕВАЛУАЦИЈА ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА.....	137

1. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО

ЛИЧНА КАРТА НА ООУ ЈОАКИМ КРЧОСКИ	
Име на училиштето	ООУ „ Јоаким Крчоски„
Место	Волково
Општина	Ѓорче Петров
Град	Скопје
Телефонски број	02/2053-117
e-mail	jkvolkovo@yahoo.com
Директор	Гордана Несторовска
Број на вработени	52
Наставен јазик	Македонски јазик
Проекти	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Проект за намалување на насилство; ➤ Програма за заштита на животната средина
ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА	
Година на градба	1948-1950, доградба 1976-1978
Вкупна покриена површина	2 ката, 960 m ²
Тип на градба	масивна
ПОДАТОЦИ ЗА БРОЈ НА УЧЕНИЦИ	
Број на ученици	381
Работа во смени	2 (две)
ЛИЧНА КАРТА НА ОПОУ „ ЈОАКИМ КРЧОСКИ„	
Име на училиштето	ОПОУ “Јоаким Крчоски “
Место	Никиштани
Општина	Ѓорче Петров
Град	Скопје
Телефонски број	02/2053-216
Помошник директор	Селаедин Исаки
Број на вработени	17
Наставен јазик	Албански јазик
Проекти	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Проект за намалување на насилство; ➤ Програма за заштита на животната средина
ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА	
Година на градба	1948-1950, доградба 1969-1970
Вкупна покриена површина	1 кат, 470m ²
Тип на градба	масивна
ПОДАТОЦИ ЗА БРОЈ НА УЧЕНИЦИ	
Број на ученици	149
Работа во смени	2 (две)

ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ„

ООУ „Јоаким Крчоски„ е лоцирано во Општина Ѓорче Петров. Училиштето се состои од централно и едно подрачно училиште.

Централното училиште е сместено во природно опкружување и еколошки чиста средина во населбата Волково. Убавината на околината ја дополнува хортикултурно уреден двор со детско и спортско игралиште како и живописните бои на училишната зграда. Училиштето опфаќа ученици од населбата Волково, селата Орман и Кучково. Во централното училиште наставата се реализира во две смени на македонски наставен јазик.

Подрачното училиште е лоцирано во с. Никиштане и опфаќа ученици од истото село. Училиштето има прекрасен поглед на селото и неговата еколошки чиста околина. Училиштето реализира настава во две смени на албански наставен јазик. Училиштето располага со училишен двор засаден со дрва, спортски терен и детско забавно игралиште.

Централното училиште располага со 8 универзални училници, 1 специјализирана училница за учениците од прво одделение и 1 адаптирана мала просторија за дневен престој. Една просторија во централното училиште е адаптирана за мала спортска сала без простории за соблекување на учениците. Во 7 училници се поставени компјутери за учениците.

Во подрачното училиште има 4 универзални училници и 1 адаптирана училница за учениците од прво одделение. Училиштето нема физкултурна сала за реализација на наставата по физичко образование.

Во учебната 2012/2013 година настава следеа вкупно 530 ученици од I до VIII одделение. Од вкупниот број ученици настава на македонски наставен јазик следат 381 ученици, а 149 ученици следат настава на албански наставен јазик. Бројот на ученици во централното училиште континуирано бележи благ пораст.

Голем број ученици потекнуваат од социјално загрозувани семејства и за нив училиштето организира психолошка поддршка и по потреба се реализираат хуманитарни акции.

Перманентното усовршување и модернизација на просторните капацитети со кои располага училиштето е со цел да се задоволат потребите на учениците и вработените и да се создаде пријатно катче за учење и реализирање на современ воспитно-образовен процес.



1.1 Мисија и визија на училиштето

МИСИЈА

Нашето училиште е воспитно образовна институција во еколошки чиста и безбедна средина. Тука, во овој наш втор дом, се развива желба за знаење, креативност, толеранција, соработка, меѓусебно почитување и подготвеност за успешно делување. Истовремено, учениците се подготвуваат за примена на стекнатите знаења во секојдневното живеење.



ВИЗИЈА

Со унапредување на професионалниот развој на вработените и со примена на информатичката технологија, веруваме дека го подобривме квалитетот на наставата, а со поттикнувањето на креативноста кај учениците го подобриме успехот. Со тоа создадовме пријатно катче за соработка меѓу наставниците, учениците и родителите .

2. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

2.1 Просторни услови за работа

Во училиштето се реализира континуирано осовременување на просторните капацитети и дидактички средства со цел да се задоволат потребите на учениците и вработените и да се создаде пријатни услови за реализирање на воспитно-образовната работа.

Пред почеток на учебната 2012/2013 година генерално се исчистени двете училишни згради, целосно е варосана внатрешноста на двата училишни објекти и дел од надворешната фасада, променет е дел од дотрајан училишен инвентар и извршена е санација на сите оштетувања на водовод и електрика во училиштето.

Во текот на првото полугодие поставена е термичка изолација на таван во две училници и ламинат во училница за прво одделение. Во текот на зимскиот распуст двата училишни објекти повторно се генерално исчистени, дезинфицирани и направени се поправки на оштетен училишен мебел, ходници, спортска сала и санитарии и извршено е корективно варосување на делови од оштетени училници. Средствата за сите споменати активности се користени согласно одобриениот финансов план за фискална 2012 година.

Во текот на целото прво полугодие со учениците се реализирани акции за расчистување и оплеменување на дворовите во централното и подрачното училиште, засадени се нови дрва на борови и јасен кои се донација од Општина Ѓорче Петров. Во периодот од март 2013 до август 2013 година во нашето училиште се реализираше акцијата „Скопје градод на цвеќето- градот на белите рози,,. Со средствата собрани со продажба на изработки од учениците се набавени 64 бели рози кои ги засадивме во дворот на централното и подрачното училиште. До завршување на учебната година согласно изготвениот план за реализација на проектот, за розите се грижеа учениците со своите одделенски раководители, наставници и техничкиот кадар. Во текот на летниот распуст техничкиот кадар редовно ги наводнува и окопува розите.

Училишниот простор е целосно искористен и рационално уреден. Централното училиште располага со 8 училници, 1 специјализирана училница за учениците од прво одделение и 1 адаптирана мала просторија за дневен престој и библиотека. Една просторија во централното училиште е адаптирана за мала спортска сала без простории за соблекување на учениците. Во 7

училници се поставени компјутери за учениците. Кровот на централното училиште е направен од азбестни плочи кои се штетни по здравјето на учениците па затоа е неопходна негова промена. Во централното училиште се јавува недостаток на најмалку две универзални училници, просторија за дневен престој, спортска сала со соблекувални и наставничка канцеларија со што ќе се запазат нормативите за престој и работа на учениците и наставниците во училиштето.

Во соработка со Општина Ѓорче Петров и ЕВН, во подрачното училиште се реализираше адаптацијана на електричната мрежа на трофазна струја што се овозможи успешна реализација на процесот на екстерно тестирање на учениците во подрачното училиште.

Подрачното училиште располага со 4 универзални училници и 1 адаптирана училница за учениците од прво одделение. Во овој објект нема фискултурна сала и неопходна е изградба на спортска сала со соблекувални за учениците со цел осовременување на наставата по физичко образование која се реализира на спортските терени во училишниот двор.

Преглед на простории во училиштето			
Ред. Бр.	Просторија	Централно училиште	Подрачно училиште
1.	Универзални училници	1	3
2.	Училници за I одделение	1	1
3.	Фискултурна сала (адаптирана просторија)	1	/
4.	Компјутеризирани училници	7	1
5.	Наставничка канцеларија	1	1
6.	Административни простории	3	1
7.	Просторија за дневен претстој и библиотека	1	/
8.	Простор за нагледни средства	/	1
9.	Санитарни простории	3	1
10.	Просторија за технички кадар	1	1
11.	Спортско игралиште	1	1
12.	Училишен парк со детско игралиште	1	1

Во двата училишни објекти повеќе пати во денот се чистат ходниците и тоалетите и истите еднаш дневно се дезинфицираат. Ходниците и училниците се украсени со изработки од учениците и со цвеќиња за кои се грижат, техничкиот персонал, учениците и наставниците. Дворовите на централното и на подрачното училиште се уредени со бетонирани патеки, клупи за одмор,

засадени се дрва, зеленило и цвеќе. За одржување на зеленилото и цвеќињата во дворот, училишната зграда и училниците се грижат учениците и вработените од централното и подрачното училиште. Двата училишни објекти располагаат со асфалтирани спортски терени и детски рекреативни игралишта каде се рекреираат ученици, младинци и жители од локалната средина.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ ВО УЧИЛИШТЕТО				
Ред. Бр.	Активност	Одговорни лица	Носители на активност	Реализација
1.	Поставување на топлотна изолација во две училници во централното училиште	Домаќин Хаусмајстор секретар	Сопствени средства преку општински буџет	10. 2012
2.	Санација и реконструкција на постоечкото спортско игралиште и љуљашки по подрачното училиште	хаус мајстор	Општина Ѓорче Петров и сопствени средства	10. 2012
3.	Уредување на училишниот двор во подрачното училиште	Пом.Директор хаус мајстор	Општина Ѓорче Петров	11.2012
4	Поставување ламинат во една училница во централното училиште	Домаќин Хаусмајстор секретар	Сопствени средства преку општински буџет	11. 2012
5	Хортикултурно уредување на дел од дворот во централното училиште и подрачното училиште	Хаус мајстор, претставници од општината	Општина Ѓорче Петров ООУ „Јоаким Крчоски„	03-04, 2013
6	Варосување на дел од училници, ходници, тоалети во централното и подрачното училиште	Домаќин, Хаус мајстор, Секретар	ООУ „Јоаким Крчоски„	06-07, 2013

2.2 Опременост со наставни средства и технички помагала

Во седум училници во централното училиште се инсталирани вкупно 84 компјутерски позиции за ученици поврзани со 10 компјутери за учениците од IV до VIII одделение, а за учениците од I до III одделение се обезбедени 109 лаптопи. Наставниците се задолжени со 39 лаптопи. Во подрачното училиште во с. Никиштане се користат 7 лаптопи за учениците од I до III одделение и се инсталирани 40 компјутерски позиции со 4 куќишта за учениците од IV до VIII одделение.

Училиштето располага со 5 компјутери во администрација, 2 ДВД, 4 ТВ приемници распоредени по училници, 5 музички системи, копиер, 3 принтери, 1

систем за озвучување, 1 клавира, 2 ЛЦД и соодветни нагледни средства и помагала по предмети. Набавени се по еден принтер во централното и подрачното училиште и доволен број на фудбалски, одбојкарски, ракометни топки и баскети за потреби на наставата по физичко образование со учениците од одделенска и предметна настава. Во текот на учебната година реализирани се набавки на географски карти, шестари и линеари и прирачници за предметот македонски јазик. Сите набавени нагледни средства се поделени на наставниците во централното и подрачното училиште и истите се користат во наставата.

Училиштето води грижа за редовно и квалитетно користење на целокупната ИКТ во наставата. За компјутерите водат сметка учениците, наставниците и Тимот за техничка поддршка под раководство на наставникот по информатика Гордана Костовска.

Сите ученици во нашето училиште се снабдени со бесплатни учебници обезбедени со средства на Владата на Р.М. и МОН. Дел од учениците се претплатени на списанијата: Наш свет, Развигор и Другарче, користат книги од училишната библиотека и од подвижната библиотека „Другарче„.

2.3. Грижа за безбедност на учениците и училишните објекти и опрема

Со цел зголемена безбедност на учениците за време на наставата, а особено на одморите и помеѓу смените, во училиштето се организираат дежурства на ученици и наставници. Обврска на дежурните ученици е да го одржуваат редот и дисциплината и да го регистрираат секое влегување на лица од надвор во просториите на училиштето. Дежурните наставници се задолжени да го надгледуваат одржувањето на редот во училиштето и со свонење да го означат почетокот и завршувањето на часовите.

Безбедноста на учениците при патување од домот до училиштето и обратно ја подобрихме со организиран автобуски превоз на учениците со училишен автобус кој е обезбеден во соработка со Општина Ѓорче Петров и ЈСП.

За безбедноста на учениците од дневниот престој се грижат одговорниот наставник, дежурните наставници, техничкиот пресонал на училиштето и

учениците од II до VIII одделение. Двете училишни згради се под постојан видео надзор.

За безбедноста на централното и подрачното училиште период од 19 до 07 часот секој работен ден и 24 часови во викендите и празниците се грижи Агенција за обезбедување „Водно Ас„ која е ангажирана од Општина Ѓорче Петров.

Во соработка со Општина Ѓорче Петров осигурани се училишните објекти и опрема во централното и подрачното училиште во осигурителна компанија АД „Вардар„.

Во текот на учебната 2012/2013 година реализирани се едукации и советувања на родители, ученици и вработени за рационално користење и чување на инвентарот во училиштето. Реализирани се работилници за намалување на агресијата кај учениците во рамки на Проектот за намалување на насилството и активности од Програмата за заштита на животната средина.

2.4 Подобрување на просторните услови

Во централното училиште е неопходна итна санација на покривот кој е оштетен и истиот е изработен од азбестни плочки кои претставуваат опасност за здравјето и безбедноста на учениците и вработените.

За унапредување на наставата, училиштето има итна потреба од изградба на најмалку 2 училници во централното училиште и по една спортска сала во централното и подрачното училиште. Со цел подобрување на условите за работа во централното училиште неопходна е итна изградба на наставничка канцеларија и просторија за чување на нагледните средства.

Училниците се адаптирани за непречено користење на информатичката технологија од страна на учениците и наставниците. Но во подрачното училиште е потребно безжично приклучување на интернет – од страна на МОН што ќе овозможи оптимално користење на компјутерите и осовременување на наставата. За надминување на овој проблем се превземаат активности во соработка со Општина Ѓорче Петров и Министерството за образование и наука.

Реализирана активност	Време	Форма	Реализатор	Ефекти
Анкетирање на наставници за потреба од нагледни средства	06.07.2012	Групна	В.Георгијев Стручни активи	Утврдување на потребни нагледни средства
Нарачка на нагледни средства, литература и материјали	07.08.2012	Индивидуална	Б. Илкоски В.Георгијев	Набавка на нагледни средства
Примање на нарачани нагледни средства	18.08.2012	Индивидуална	Б. Илкоски В.Георгијев	Набавка на нагледни средства
Поделба на нагледните средства	05.09.2012	Групна	Стручни активи	Распределба на нагледните средства
Примена во наставата	2012/2013	Групна	Наставници ученици	Осовременување на наставата
Набавени дидактички и тастатури материјали за работа со ученици со ПОП	02,2013	Групна	ООУ „Јоаким Крчоски„	Унапредување на наставата во работата со ученици со ПОП
Набавување на шкаф за потребите на Дефектологот и дневниот престој	02,2013	Групна	ООУ „Јоаким Крчоски	Олеснување на наставата во работата со ученици
Набавување на шкафчиња за потребите на наставниот кадар и психологот	02,2013	Групна	ООУ „Јоаким Крчоски	Осовременување на наставата во работата со ученици
Набавка на неопходен училишен мебел	08, 2013	Индивидуална	Б. Илкоски В. Георгијев С. Јаневски	Осовременување на наставата

2.5 Училишна библиотека

Библиотеката во нашето училиште е опремена со недоволен број лектури и останати книги за потребите на учениците. Фондот на стручна литература со која располага училиштето е недоволен и истиот континуирано се зголемува.

Во текот на учебната 2012/2013 училишната библиотека расходуваше дел од стари многу оштетени лектурни изданија кои не се користат со новите наставни програми за работа. Библиотечниот фонд на книги е обновен со набавка на неопходни лектури и литература за потреби на наставниците и со донации на книги од родители. Министерството за Образование и наука и Министерството за култура донираа книги со што библиотечниот фонд се збогати

со нови дела: изданија од едиција „Нобеловци“ (од 107 автори по една книга), и изданија од едицијата Светски автори „Свезди на светската книжевност“ (од 86 автори по една книга).

Библиотеката за наставници располага книги и прирачници кои наставниците ги користат за осовременување на наставата и унапредување на реализацијата на слободните ученички активности, додатна и дополнителна настава и одделенските часови.

Користење на бесплатните учебници

Активности	Време на Реализација	Реализатор	Форма	Ефекти
Поделба на новите учебници на учениците од I, II, III, VI одд.	01.09.2012	В. Георгијев Одделенски раководители	Групна	Навремено снабдување со учебници на учениците од I до VIII одд. и непречен почеток на наставата
Изготвување податоци за МОН и Општина за потребните учебници за наредната година	01.05.2013	З. Антевска Б. Илкоски В. Георгијев	Групна	Обезбедување учебници за наредната учебна година
Прием и евиденција на вратените учебници	05.06.2013	М.Колев М.Славевска Б. Ќуиќ	Групна	Обезбедување учебници за наредната учебна година
Проверка на вратените учебниците учебници и процена на направена штета	05.06.2013	Комисија за проверка на учебници	Групна	Грижа за учебниците
Примање на уплатници за изгубените и оштетените учебници	06.06.2013	М.Колев Б. Илкоски В. Георгијев	Групна	Надокнада за оштетени и изгубени учебници
Поделба на учебници за наредната учебна година на учениците од IV до VIII одд.	06.06.2013	В. Георгијев Одделенски раководители	Групна	Навремено снабдување со учебници за учениците
Изготвување на податоци за МОН за примени, вратени и платени учебници	06.06.2013	З. Антевска Б. Илкоски В. Георгијев	Групна	Евиденција на учебниците
Примање на учебници од издавачките куќи	06-08.2013	М.Колев Б. Илкоски В. Георгијев	Групна	Навремено снабдување со учебници за учениците
Печатирање и попис на новите учебници и нивно инвентирање	19-30.08. 2013	М.Колев, М.Славевска Б. Ќуиќ	групна	Прием на потребните учебници и нивен попис
Внесување на новите учебници во електронска централна база на податоци	09-30.08. 2013	З. Антевска Б. Илкоски В. Георгијев	групна	Евиденција на учебниците и обезбедување доволен број на учебници за учебна 2013-2014 година

2.6 Дневен престој

Одговорен наставник Зорица Ангеловска

Во учебната 2012/2013 година дневниот престој во ООУ „Јоаким Крчоски„ редовно го посетуваа 17 ученици од I до III одделение а по барање од родителите се згрижувани и 10 ученици од IV и V одделение. Дневниот престој работи со добиена согласност од Министерството за образование и наука и добиени писмени барања и согласности од родителите. Во дневниот престој активностите ги реализира наставничката Ангеловска Зорица.

Задачи за работа кои ги реализира дневниот престој се: згрижување на учениците, создавање работни навики, прецизност, самостојност, меѓусебно дружење, извршување на обврските.

Во дневниот престој учениците се згрижуваат од 7.00-13.00 часот. По прифаќањето на учениците следуваат физички вежби за оформување на телото во траење 5-10 мин. Во времето предвидено за насочена активност учениците пишуваат домашна работа, ги прошируваат знаењата и се поттикнуваат за успешно совладување на наставните содржини од наставниот материјал.

Учениците имаат можност за слободно творење по катчиња: цртање и сликање во сите техники во дневното катче, литературно творење во литературното катче, дидактички игри за полесно совладување на материјалот од I и II одделение во семејното катче и семејно – драмското катче, побрзо и полесно описменување, играње колективни игри, прошетка во училишниот двор и блиската околина, игри во училишниот двор и училишното игралиште, вежби читање и пишување. Слободните ученички активности се реализираат преку слушање, пеење и играње на музика, читање енциклопедии, гледање на едукативни филмови, народни приказни, цртани филмови, истражување од различни области, играње игри на компјутер, барање на податоци од интернет.

Во дневниот престој се води грижа за здравјето на учениците преку разговори, предавања, работилници, игри за лична хигиена, одржување на хигиена во училиницата и училиштето. Дневниот престој се вклучи во реализација на училишниот Проект за намалување на насилството. Учениците одреден временски период ги истражуваа видовите на насилство во училиштето, ги средија и анализираа податоците и изведоа заклучок- насилството се


намалува со работилници, советувања, разговори и разрешување на проблемите. Со собраните податоци е изработена книга и е реализирана драматизација.

Родителите редовно се информираат за сите активности и дисциплина на учениците.

2.7. Органограм

Училиштето, како воспитно-образовна институција од јавен интерес, во своето севкупно работење ги има сите карактеристики на работна организација. Во таа смисла, пред училиштето се поставени јасни цели, работата се одвива по однапред утврдени планови и програми во согласност со законската регулатива. За правилно функционирање и реализирање на заеднички поставените цели и дејствувањето на луѓето во еден организациски систем, клучна улога има менаџирањето на директорот, кој со својот постојан ангажман ги поврзува и насочува активностите преку неколку клучни активности, меѓу кои особено битни се:

- ☺ координирањето на работата на наставниците, како дел од организацијата;
- ☺ развивање на организацискиот дух, клима и култура за постигнување на индивидуалните и организациските цели;
- ☺ ефективно реализирање на барањата (планирање, организирање, искористување на ресурсите и контролирање);
- ☺ преземање активности од развојна, информациска и одлучувачка природа;



ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ„

Организација, како што е училиштето, може да функционира со заедничко залагање на учениците, наставниците и родителите, од чие севкупно и кординирно работење може да се очекува и да се добие остварувањето на поставените цели.

Директорот поттикнува реализација на активности преку кои се обединува персоналот за напредокот и развојот на училиштето, во исполнување на дефинираната мисија и визија за развој.

Општинското основно училиште “Јоаким Крчоски” е функционално организирано со јасно дефинирана мисија и политика на работење, почитувајќи го кодексот на права и обврски на наставниците, учениците и родителите. Мотивирањето на учениците ги води кон постигање позитивни резултати во училиштето и надвор од него.

Структура на вработените според степен на стручна подготовка											
Р.б	Опис на работно место	Степен на стручна подготовка									
		ВСС		ВШС		ССП		КВ		НСС	
		Ц	П	Ц	П	Ц	П	Ц	П	Ц	П
01	Раководен кадар Директор Помошник директор	1	1								
02	Стручни работници Психолог Библиотекар	1 1									
03	Воспитно-образовен кадар 1. Одделенска настава 2. Предметна настава	8 14	4 4	3 2		2	1 1				
04	Административно-технички кадар - Секретар правник - Економ домаќин - Хаусмајстор - Ложач - Хигиеничар			1 1			1 2		1	1	2
05	Вкупно	25	9	7	2	3	2		1	1	2
06	Вкупно вработени 52										

Преглед на наставници од други училишта кои реализираат часови во ООУ „Јоаким Крчоски„ Волково

Наставник и наставен предмет	Матично	5 ¹	5 ²	6 ¹	6 ²	7 ¹	7 ²	7 ^А	7 ^Б	8 ^А	8 ^Б	Вк.
Кл. култура во евр. цивилиз.												
Силвана Савевска	Т.М			2		1						3
Етика во религиите												
Петре Миленков	Ѓ.П.				2							2
Техничко образование												
Гоце Колеќевски	М. Ацев			1	1							2
Хемија												
Валентина Пешевска	ВЦ Трена							2	2	2	2	8

Преглед на наставници кои реализираа часови во други училишта

Наставник и наставен предмет	Училиште	5	6	7/9	7/8	8	Вк.
Ликовно образование							2 изборен
Марија Ставреска	Д.П.Г.Б.		2	2	2	2	10
Граѓанско образование							
Љупка Христова	Т.М				3	3	6
Физичко образование							
Даниела Галимановска	Т.М.			3	3	3	9

2.8. Одделенски раководители

Преглед на одделенските раководители

Листа на одделенски раководители ОПУ ”Јоаким Крчоски” - албански наставен јазик			
Одд.	Број на ученици	Одделенски раководител	Одговорен наставник во отсуство на одделенски раководител
I	15	Мемет Јусуфи	Џељаљ Исаки
II	19	Џељаљ Исаки	Седат Исмаили
III	19	Седат Исмаили	Емел Селмани
IV	12	Емел Селмани	Себије Мемеди
V/9	17	Себије Мемеди	Емел Селмани
VI	18	Љуљзиме Јусуфи	Нуране Нухиу
VII ⁹	18	Нуране Нухиу	Екрем Мустафа
VII	16	Екрем Мустафа	Фуат Мемети
VIII	15	Фуат Мемети	Љуљзиме Јусуфи

Листа на одделенски раководители О О У „Јоаким Крчоски” - македонски наставен јазик			
Одд.	Бр. на ученици	Одделенски раководител	Одговорен наставник во отсуство на одделенски раководител
I 1	21	Катерина Петреска	Маја Тодоровска
I 2	19	Маја Тодоровска	Катерина Петреска
II 1	19	Славица Димиќ	Слаѓана Смилчевска
II 2	18	Слаѓана Смилчевска	Славица Димиќ
III 1	23	Валентина Ивановска	Слаѓана Гавриловска
III 2	22	Слаѓана Гавриловска	Валентина Ивановска
IV 1	24	Сања Андевска	Зора Антевска
IV 2	23	Зора Антевска	Сања Андевска
V 1	26	Блага Ќуиќ	Јованка Костовска
V 2	23	Јованка Костовска	Блага Ќуиќ
VI 1	18	Силвана Костова	Виолета Лазаревска
VI 2	20	Виолета Лазаревска	Силвана Костова
VII 1	21	Борјанка Стојчевска	Силвана Миленковиќ
VII 2	21	Силвана Миленковиќ	Борјанка Стојчевска
VIIa	21	Соња Лазороска	Љупка Христова
VIIб	22	Љупка Христова	Соња Лазороска
VIIIa	21	Катица Георгиева	Менка Атанасовска
VIIIб	19	Менка Атанасовска	Катица Георгиева
Дневен престој	17	Зорица Ангеловска	Марија Тодоровска

2.9. Извештај за работа на стручните активи

2.9.1 Извештај за работа на стручниот актив на одделенска настава во централното училиште

Претседател на стручниот актив: Катерина Петреска

Наставниците од одделенска настава во текот на учебната 2012/2013 година редовно одржуваа состаноци на кои е дискутирано за новините во наставата.

Во функција на професионалниот развој на наставниците се и програмските активности за стручно и педагошко усовршување на наставниот кадар опфатени со програмите на стручните активи и отворените часови во одделенска настава.

Реализирана активност	Време на реализација	Реализатор	Ресурси	Постигнати ефекти
Работен состанок за организирањето на прием и приредба за првачињата	21.08.2012	Директор, одделенски наставници, наставници по англиски јазик и природни науки, директор на училиштето	Записници од стручен актив на одделенска настава	Изготвена програма за прием и приредба за првачињата
Работен состанок - подготовки за почеток на учебната година Унапредување на оценувањето на учениците	27.08.2012	Директор, одделенски наставници, наставници по англиски јазик и природни науки, директор на училиштето	Записници од стручен актив на одделенска настава	Уредени училници за прием на учениците и новите првачиња Унапредување на оценувањето со примена на критериуми и за оценување на учениците
Работен состанок- Предавање на тема „Специфичности во работата со хиперактивни деца-АДХД	29.08.2012	Директор, дефектолог Лидија Крстевска, одделенски наставници, наставници по англиски јазик и природни науки	Записници од стручен актив на одделенска настава	Наставниците се запознаа со карактеристиките на учениците со АДХД

Дисеминација на обука-Зелен Пакет Јуниор	03.09.2012	Одделенски наставник Славица Димиќ.	ЦД,КомпјутерКнига-Зелен пакет јуниор, ЛЦД проектор	Обучени наставници со целите и нагледните средства на Зелен Пакет Јуниор
Работен состанок-Координација на активностите за Детската недела	28..09.2012	Директор,психолог,одделенски наставници,	Записници од стручен актив на одделенска настава	Прием на учениците од прво одделение во Детската организација,собсобрани парични средста за подароци на децата без родители олд домот „11 Октомври„
Работен состанок-Активности за одбележување на празникот Курбан Бајрам од подрачното училиште	12.10.2012	Одделенски наставници Катерина Петреска Маја Тодоровска директор,психолог	Компјутер. Изработени честитки Записници од стручен актив на одделенска настава	Изработени честитки за учениците од подрачното училиште по повод Курбан Бајрам
Отворен час-Животот и работата во училиштето-интегрирани содржини од Зелен пакет јуниор-Потрошувачки отпад	19..10.2012	Одделенски наставник Славица Димиќ	Учебници, слики,работни листови,слики,пластични кеси, шишиња, метални предмети, парчиња облека	Да се стекнат со одредени знаење од Зелен пакет јуниор
Отворен час-Здраво живеење во семејството-Хоби здрава храна	05.11.2012	Одделенски наставник Валентина Ивановска	Учебник, текст, слики, апликации	Стеknати знаења за здрава исхрана и чување на здравјето, значењето на вакцинирањето
Отворен час-Членови од семејството и глаголот сум	07.11.2012	Наставник по англиски јазик Марија Петреска	Учебник, интернет, ЛЦД проектор	Стеknати знаења за именување на членовите од семејството и формите од глаголот СУМ

Отворен час - Усвојување на големите и мали печатни букви Чч,Цц и Џџ	14.11.2012	Одделенски наставник Славица Димиќ	Тетратки, работен лист, текст, апликации, предмети, пластелин	Правилен изговор на гласовите, препознавање на симболите, пишување на големите и малите печатни букви
Работен состанок- Насоки за работа од општинскиот инспектор Соња Палчева Косева	14.11.2012	Психолог, одделенски наставници Катерина Петреска Зора Антевска	Пишани забелешки од состанокот со општинскиот инспектор Соња Палчевска Косева	Организираны слободни ученички активности-изработени анкетни ливчиња и списоци со ученици од секој клуб
Работен состанок –Анketирање на учениците и водење на слободните ученички активности и ученички натпревари	27.11.2012	Одделенски наставници, наставници по англиски јазик и природни науки, директор на училиштето Психолог	Записници од стручен актив на одделенска настава	Изготвени извештаи од анketирањето на учениците-списоци со ученици по клубови, анкетни ливчиња, одредени термини и одговорни наставници за училишните натпревари
Отворен час- Топли и ладни бои	07.12.2012	Одделенски наставник Јованка Костовска	Хамер, молив, гума, темперни бои, четки, стакло, глицерин, весникарска хартија, компјутери	Ги разликуваат топлиите и ладните бои, да ги змаат сликарските техники, умеат да изработат графичка техника на рамен печат, „монотипија,, умеат да сликаат во „Паинт,, и да изработат презентација во „Повер Поинт,,.
Работен состанок: Организација на новогодишна приредба	10.12.2012	Одделенски наставници Катерина Петреска Маја Тодоровска	Записници од стручен актив на одделенска настава, сала, апликации, реквизити, озвучување, ЦД, слики	Организирана и реализирана свечена новогодишна приредба

Работен состанок-Организациски подготовки за родителска средба Примена на критериуми и стандарди за оценување	09.01.2013	Одделенски наставници, наставници по англиски јазик и природни науки, директор на училиштето	Записници од стручен актив на одделенска настава	Изготвени списоци и покани за родителски средби, евидентни листови според критериуми и стандарди за оценување
Работен состанок со цел координирање на активностите за одбележување на светскиот ден на жената	01.03.2013	Наставници од одделенска настава	Листови во боја, темперни бои, ИКТ, разни материјали, слики Записници од стручен актив на одделенска настава	Изработка на креативни честитки и гипсени фигури за мајките
Работен состанок-координирање на активностите за акцијата „Продај роза,купи роза,,	11.03.2013	Наставници од одделенска настава	Салфетки,хамер и,листови, цевки,вазни за цвеќиња, платно Записници од стручен актив на одделенска настава	Изработени и продадени бели рози
Изработка на флаери и театарска претстава за идните првачиња	05.04.2013	Наставници од одделенска настава, Директор Психолог	Флаери, Материјал за работа	Подготовки за упис на децата за во училиште за учебната 2013/2014г.
Подготовки за интерно оценување на наставниците од I-III одд и за екстерно оценување на учениците од IV иV одд.	15.05.2013	Наставници од одделенска настава. Директор Психолог	Правилник за интерно оценување на наставниците	Собирање доказни материјали и доставување до комисиите за интерно оценување
Термини за доделување на свидетелства, родителска	6.06.2013	Наставници од одделенска настава Директор Психолог	Закон за основно образование	Определени термини за доделување свидетелства,

средба и активности на наставниците по завршување на учебната година				родителски средби. Договорени активности на наставниците по завршување на учебната година
Работен состанок-Реализација на слободните ученички активности	09.07.2013	Наставници од одделенска настава	Годишна програма Записници од стручен актив на одделенска настава	Договорени слободни ученички активности-изготвени програми за работа за учебна 2013/2014г.



**2.9.2 Извештај за работа на стручниот актив природна група
предмети за учебната 2012/13 година**

Претседател на стручен актив - Ана Настова

Стручниот актив на природната група на предмети во учебната 2012/2013 година својата работа ја насочи во реализација на следните активности:

1. Реализација на отворени нагледни часови
2. Интегрирана настава
3. Примена на ИКТ во наставата
4. Изработка на критериумски тестови за објективно оценување на учениците и нивна примена во учебната 2012/2013 година
5. Примена на стандардите и критериумите за оценување дадени од БРО

Реализирана активност	Време на реализација	Реализатор	Ресурси	Постигнати ефекти
1.Подготовки за почетокот на учебната 2012/2013 година 2.Донесување програма за работа на активот 3.Договор за изработување на програма за дополнителна, додатна и слободни ученички активности 4.Одредување на приоритети на стручниот актив 5.Предлози и мислења	27.08. 2012	Членови на стручниот актив – природна група предмети	-Записник од одржани состаноци -Годишна програма за работата на училиштето за учебната 2012/2013 година	- успешна подготвеност за почетокот на новата учебна 2012/2013 година - изработка на програма за работа на активот во учебната 2012/2013 година -изработка на програма за работа на дополнителна, додатна и слободни ученички активности секој предметен наставник по својот предмети -изработка и примена на критериумски тестови за објективно оценување на учениците
1.Разгледување на наставните содржини кои ќе се реализираат со користење на современа наставна технологија 2.Изработка на критериумски тестови за оценување 3.Предлози и мислења	18.09. 2012	-Членови на стручниот актив – природна група предмети	-Записник од одржани состаноци - стандарди за оценување дадени од БРО	-користење на современа наставна технологија (разни методи и приоди во наставата , користење на ИКТ) при реализација на наставните содржини и при реализација на отворени часови -изработени критериумски тестови по предметите од природната група на предмети и нивно усогласување
1.Анализа на активностите на стручниот актив	02.10 2012	-Членови на стручен актив –	-Записник од одржани	-анализа на планираните и реализираните активности во

2.Анализа на отворен час по Истражување на родниот крај		природна група Директор Психолог	состаноци Програмата за работа на стручниот актив	изминатиот период -примена на нови техники
1.Согледувања од реализација на редовната настава 2.Анализа на постигнатиот успех од првото тромесечие 3.Анализа на отворен час по Географија	13.11. 2012	Членови на стручниот актив – природна група предмети Директор Психолог	-Годишна програма за работа по предмети - Формулари со постигнат успех - списоци со ученици на постигнат успех по предмети -Записници	-наставата е реализирана според предвидениот план и програма за секој предмет поединечно -со редовно реализирање на дополнителна настава да им се помогне на учениците да постигнат подобар успех -примена на ИКТ
1.Анализа на нагледен час по Математика	15.11. 2012	Членови на стручниот актив – природна група предмети Директор Психолог	-Програмата за работа на стручниот актив -Записник од одржани состаноци	-користење на нови техники (ИКТ)
1.Изработка на критериумски тестови 2.Дисеминација од состанокот одржан во општина Ѓорче Петров од страна на психолог и одговорен наставник 3.Организирање на училишни натпревари во прво полугодие	29.11. 2012	Членови на стручниот актив – природна група предмети Психолог	-Програмата за работа на стручниот актив -Записник од одржани состаноци	-усогласување на начинот за изработка на критериумски тестови -давање насоки за работа со деца со посебни образовни потреби и потешкотии во учењето и спроведување на анкета за избор на соодветен клуб -организирање и реализирање на училишни натпревари
1.Анализа на активот за користење на ИКТ во наставата	10.12. 2012	Членови на стручниот актив – природна група предмети	-Записник од одржани состаноци	-активна примена ИКТ во наставата
1.Анализа на нагледен час по Физика 2.Анализа на нагледен час по Биологија	13.12. 2012	Членови на стручниот актив – природна група предмети Директор Психолог	Програма за работа на стручниот актив -Записник од одржани состаноци	-активна примена на нови методи и техники во наставата и примена на ИКТ
1.Согледување од реализација на редовната настава 2.Самоевалуација на реализираните активности на стручниот актив	08.01. 2013	Членови на стручниот актив – природна група предмети	Програма за работа на стручниот актив -Записник од одржани состаноци	-навремено реализирање на редовната настава во првото полугодие од учебната 2012/2013 година -реализирани отворени часови, изработка и примена на критериумски тестови и резултати од реализирани училишни натпревари

1.Анализа на постигнатиот успех на крајот на првото полугодие од учебната 2012/2013 година 2.Предлози, мислења, сугестии	17.01. 2013	-Членови на стручниот актив – природна група предмети	Користење на програмата за работа на стручниот актив	-со поголема застапеност на дополнителна настава е постигнат подобар успех кај некои ученици -дискусија за реализираното пробно екстерно тестирање во некои училишта
Анализа на нагледен час по Физика	06.02. 2013	Членови на стручниот актив – природна група предмети Директор Психолог	Програма за работа на стручниот актив -Записник од одржани состаноци	активна примена на нови методи и техники во наставата и примена на ИКТ
Анализа на нагледен час по Математика	14.03. 2013	Членови на стручниот актив – природна група предмети Директор Психолог	Програма за работа на стручниот актив -Записник од одржани состаноци	Користење на нивоата на конгнитивно барање
Анализа на нагледен час по Хемија	22.03. 2013	Членови на стручниот актив – природна група предмети Директор Психолог	Програма за работа на стручниот актив -Записник од одржани состаноци	активна примена на нови методи и техники во наставата и примена на ИКТ
1.Реализација на наставниот план и програма 2.Анализа на успехот, изостаноци и поведение на учениците од третото тромесечие од учебната 2012/2013 3.Предлог активност за професионално информирање и ориентирање на учениците од VIII одд.	09. 04 2013	Членови на стручниот актив –природна група предмети Директор Психолог	- програма за работа на предметени наставници по предмети, дополнителна, додатна и слободни ученички активности - Формулари на ученици со постигнат успех по предмети	- реализирање на наставата според предвидениот план и програма за секој предмет поединечно -Подобрување на успехот и поведението на учениците со редовно реализирање на дополнителна настава
1. Реализација на наставен план и програма 2. Анализа на успехот, изостаноци и поведение на учениците на крајот од учебната 2012-2013 3.Истакнување на најдобри поединци 4. Предлози, мислења и сугестии	13. 06 2013	Членови на стручниот актив природна група предмети	Програма за работа на стручниот актив -Записник од одржани состаноци активности - Формулари на ученици со постигнат успех по предмети	-Наставниот план и програма е реализиран според предвидениот план во годишните планирања -Анализиран успехот, и поведение на учениците -Анализиран е успехот од реализираното екстерно тестирање

9.2.3 Извештај за работа на стручниот актив на општествена група предмети

Претседател на стручен актив Марија Ставреска

Стручниот актив на општествената група предмети во учебната 2012/2013 година работеше поинтезивно во неколку сфери:

поголема примена на ИКТ во наставата во согласност со опременоста на училишните со компјутери, интензивна работа на клубовите во училиштето преку учество на секој ученик во еден од клубовите, организација на посети на културни институции, музеи, театри, балетски и оперски куќи со цел да се создадат културни навики кај учениците.

Извештај за работа на стручниот актив на општествена група предмети					
Р. бр	Реализирана активност	Време на реализација	Реализатор	Ресурси	Постигнати ефекти
1	1.Подготовка за почетокот на учебната 2012/2013 година 2.Разгледување на предлог програмата и нејзино усвојување 3.Приоритетни активности и задолженија 4.Предлози мислења и сугестии	30.08.2012	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	-Записник од одржаниот состанок -Програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети	- Успешна подготвеност за почетокот на новата учебна 2012/2013 година - Изработена програма за работа на активот во учебната 2012/2013 година -Приоритети за работа на активот: оценување (критериуми и стандарди),употреба на ИКТ во наставата,соработка меѓу наставниците (интегрирани часови).
2	1.Снабденост на учениците со учебници, материјали и прибор за работа 2.Изработка и примена на критериумите за оценување изработени по стандардите за оценување од Бирото за развој. 3.Соработка меѓу наставниците (договор за интегрирани часови) 4.Предлози мислења и сугестии	13.09.2012	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	-Записник од одржаниот состанок -Програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети -Стандарди за оценување од Бирото за развој	-Навремена снабденост на учениците со учебници, материјали и прибор за работа - објективно оценувањето спрема изработени критериуми за оценување по стандардите за оценување од Бирото за развој -Подобри резултати во наставата со примена на интегрирани часови

3	<p>1.Посета на отворен час по наставниот предмет Граѓанско образование</p> <p>2.Согледување на резултатите (Анализа)</p>	25.09.2012	<p>-Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог</p>	<p>-Користење програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети -Оперативен план за час -ЛЦД проектор</p>	<p>-Примена на нови наставни методи и техники - Примена на ИКТ на подготовка и во реализација на часот -Запознавање со основните човекови права</p>
4	<p>1.Посета на отворен час по наставниот предмет Англиски јазик</p> <p>2.Согледување на резултатите (Анализа)</p>	18.10.2012	<p>Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог</p>	<p>- Користење програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети -Оперативен план за час -ЦД плеер</p>	<p>-Примена на нови наставни методи и техники - Примена на ИКТ на подготовка и во реализација на часот -Запознавање со Њујорк и неговите знаменитости</p>
5	<p>1.Разговор и договор за изработка на критериумски тестови, изработени по стандардите за оценување од Бирото за развој</p> <p>2.Предлози мислења и сугестии</p>	25.10.2012	<p>Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог</p>	<p>-Записник од одржаниот состанок -Програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети - Стандарди за оценување од Бирото за развој</p>	<p>- Изработка на критериумски тестови изработени по стандардите за оценување од Бирото за развој и нивна примена во објективно оценување на знаењата на учениците</p>
6	<p>1.Анализа на постигнатиот успех од првото тромесечие</p> <p>2.Анализа на минатите и наредните активности</p> <p>3.Предлози и мислења</p>	08.11.2012	<p>Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог</p>	<p>- Формулари со постигнат успех - списоци со ученици на постигнат успех по предмети -Записник од одржаниот состанок</p>	<p>-Подобрување на успехот и поведението на учениците со редовно реализирање на дополнителна настава - реализирање на наставата според предвидениот план и програма за секој предмет поединечно</p>
7	<p>1.Посета на отворен час по наставниот предмет Француски јазик</p> <p>2.Согледување на резултатита (Анализа)</p>	29.11.2012	<p>Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор</p>	<p>- Користење програма за работата на стручниот актив на општествена група</p>	<p>-Прмена на нови наставни методи и техники - Примена на ИКТ на подготовка и во реализација на часот -Запознавање и</p>

			Психолог	предмети -Оперативен план за час -ЦД плеер	набројување со делови од човечкото тело
8	1.Изработка на критериумски тестови 2.Дисеминација од состанокот одржан во општина Горче Петров од страна на психолог и одговорен наставник 3.Организирање на училишни натпревари во прво полугодие	29.11.2012	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	-Записник од одржаниот состанок -Програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети	-усогласување на начинот за изработка на критериумски тестови -давање насоки за работа со деца со посебни образовни потреби и потешкотии во учењето -спроведување на анкета за избор на соодветен клуб -организирање и реализација на училишни натпревари
9	1.Анализа на активот за користење на ИКТ во наставата	10.12.2012	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	-Записник од одржаниот состанок -Програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети	-активна примена ИКТ во наставата и ЛЦД прожектор
10	1.Посета на отворен час по наставниот предмет Македонски јазик 2.Согледување на резултатите (Анализа)	27.12.2012	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	- Користење програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети -Оперативен план за час	-Примена на нови наставни методи и техники - Примена на ИКТ на подготовка и во реализација на часот
11	1.Согледување од реализација на редовната настава 2.Самоевалуација на реализираните активности на стручниот актив	08.01.2013	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	-Записник од одржаниот состанок -Програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети	-навремено реализирање на редовната настава во првото полугодие од учебната 2012/2013 година -реализирани отворени часови -изработка и примена на критериумски тестови -резултати од реализирани училишни натпревари
12	1.Анализа на постигнатиот успех на крајот на првото полугодие од учебната 2012/2013 година 2.Предлози, мислења,	17.01.2013	Членови на стручниот актив на општествена група предмети	-Записник од одржаниот состанок Статистички анализи	-поголемата застапеност на дополнителна настава придонесе подобрување на успехот кај некои ученици -дискусија за

	сугестии		Директор Психолог		реализираното пробно екстерно тестирање во некои училишта
13	1.Посета на отворен час по наставниот предмет Англиски јазик 2.Согледување на резултатита (Анализа)	22.01.2013	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	-Користење програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети -Оперативен план за час	- Примена на ИКТ на подготовка и во реализација на часот -Запознавање со нови зборови кои се застапени во текстот Добредојдовте во Оз
14	1.Посета на отворен час по наставниот предмет Македонски јазик 2.Согледување на резултатита (Анализа)	18.02.2013	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	- Користење програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети -Оперативен план за час	-Примена на нови наставни методи и техники - Примена на ИКТ на подготовка и во реализација на часот -Запознавање со елементите на љубовниот роман „Снеговите на Клементина„
15	1.Посета на отворен час по наставниот предмет Музичко образование 2.Согледување на резултатита (Анализа)	22.02.2013	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	- Користење програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети -Оперативен план за час -ЦД плеер	-Примена на нови наставни методи и техники - Примена на ИКТ на подготовка и во реализација на часот -Запознавање со хармониската мелодиската а-мол скала
16	1.Посета на отворен час по наставниот предмет Физичко образование 2.Согледување на резултатита (Анализа)	08.03. 2013	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	- Користење програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети -Оперативен план за час	- Примена на ИКТ на подготовка и во реализација на часот -Усовершени кошаркарски елементи -Развиена манипулативна моторика и експлозивната сила на мускулатурата -Развиена скочност и координација на движење во просторот со и без топка -Подобрена прецизност при шутот
17	1.Реализација на наставниот план и програма 2.Анализа на успехот, изостаноци и поведение на учениците од третото тромесечие од учебната 2012/2013	09.04.2013	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор	-Записник од одржаниот состанок - Програма за работа по наставни предмети,	- реализирање на наставата според предвидениот план и програма за секој предмет поединечно -Подобрување на успехот и поведението на

	3.Предлог активност за професионално информирање и ориентирање на учениците од VIII одд.		Психолог	дополнителна, додатна и слободни ученички активности - Формулари на ученици со постигнат успех по предмети	учениците со редовно реализирање на дополнителна настава
18	1.Посета на отворен час по наставниот предмет Ликовно образование 2.Согледување на резултатита (Анализа)	17.05.2013	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	- Користење програма за работата на стручниот актив на општествена група предмети -Оперативен план за час -ЛЦД проектор	-Примена на нови наставни методи и техники - Примена на ИКТ на подготовка и во реализација на часот -Запознавање со ликовното подрачје Графика -монотипија -Поттикнуто креативно творење
19	1. Реализација на наставен план и програма 2. Анализа на успехот, изостаноци и поведение на учениците на крајот од учебната 2012-2013 3.Истакнување на најдобри поединци 4. Предлози, мислења и сугесции	13.06. 2013	Членови на стручниот актив на општествена група предмети	- Користење програма за работата на стручниот актив на - програма за работа на секој предметен наставник дополнителна, додатна и слободни уче. активности - Формулари на ученици со постигнат успех по предмети	-Наставниот план и програма е реализиран според предвидениот план во годишните планирања -Анализиран успехот, и поведение на учениците
20	Реализација на Проект „Јазична патрола,, Да се даде допринос во сочувувањата на на чистината на македонскиот јазик и јазична култура Мирјана Славевска	09.2012до 03.2013	Членови на стручниот актив на општествена група предмети Директор Психолог	- Белешки и истражување на учениците -Извештај од проектот	-Да се збогати јазичната култура и да се сочува чистината на јазикот

9.2.4 Стручен актив на наставниците од предметна и одделенска настава на албански наставен јазик

Извештај за работата на стручниот актив
 ПООУ "Јоаким Крчоски" - Никиштани

Претседател на стручен актив: Лулзиме Јусуфи

Стручен актив на наставниците од предметна настава на албански наставен јазик						
Рб	Цели	Содржина	Релизатор	Време	Ресурси	Постигнати ефекти
1	Организација на работата на активот	Донесување програма за работа	Наставници од активот, помошник директор	05.09. 2012	Програма и учебници	Организација на работата на активот
2	Приказ на различни методи на оценување	Оценување на учењето работилница	Наставници од стручниот актив, помошник директор	10.11. 2012	Прирачник „Настава и учење на 21 век„	Примена на критериумите за оценување-унапредување на оценувањето
3.	Стекнување на нови знаења и вештини	Skills work Познати личности	Лулзиме Јусуфи, помошник директор	07.02. 2013	Учебник слики карта литература	Стекнување нови знаења и вештини од предметот и унапреување на вокабуларот
4.	Да се истакнат кооперативните техники и умеења	Структура на атомот	Фуат Мемеди, помошник директор	14.02. 2013	Учебник прибор за цртање апликација литература	Користење на нивоата на когнитивно барање Учениците да се запознаат со структурата на атомот
5.	Да се истакнат кооперативните техники на учење	Питагорина теорема	Екрем Мустафа, помошник директор	19.03. 2013	Учебник прибор за цртање литература бои	Иновирање во наставата Да се поттикне интерес за учење преку соработка со соучениците
6.	Стекнување на нови знаења	Оптика-леќи	Фуат Мемеди, помошник директор	03. 2013	Учебник литература, ИКТ	Иновирање во наставата по физика Да се поттикне интерес кај учениците за енергијата
7	Стекнување на нови знаења	Македонија меѓу двете војни	Бесим Амети	22.04. 2013	Учебник, дополнителна литература Карта на Р.М.	Стекнување нови знаења за историјата на Македонија меѓу двете војни и поттикнување на патриотски чувства

3. ПРИОРИТЕТИ, ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ

Приоритети, задачи и активности за учебната 2012/2013 година беа следниве подрачја:

- Унапредување на мултиетничка соработка
- Унапредување на оценувањето: Изработка на критериумски тестови и нивна примена во објективно оценување на знаењата на учениците

• Унапредување на мултикултурната соработка помеѓу учениците				
Р.б	Задачи	Активности	Одговорни лица	Време
1	Унапредување на соработката и другарувањето помеѓу вработените и учениците од централно и подрачно училиште	Прослава на верски разници: Бајрам, Бадник	Гордана Несторовска Селаедин Исаки	05.01.2013г
2	Претставување на себе си – Француски јазик	Заеднички час на учениците од VI одд. од централното и подрачното	Силвана Костова	14.09.2012
3	Запознавање со традицијата, верски обичаи и меѓусебно дружење од различни заедници	Посета на џамија во с. Никиштани по повод Курбан Бајрам и заеднички час	Себије Мемеди Јованка Костовска Блага Ќуиќ	31.10. 2012
4	Запознавање со празникот Курбан Бајрам	Изработка на честитки за Курбан Бајрам	Катерина Петреска Маја Тодоровска	19.10.2012
5	Запознавање со празниците од христијанска и муслиманска вероисповед	Ученици од II одд.	Славица Димиќ Слаѓана Смилчевска	23.10.2012
6	Збогатување на знаењата за другите култури	Бајрамска манифестација	Одделенски раководители	25.10.2012
7	Унапредување на мултикултурна соработка, размена на знаења, развивање на другарство и соработка	Заеднички час на учениците од VII одделение од централното и подрачното	Менка Атанасовска	26.10.2012
8	Стекнување нови знаења за родниот крај	Посета на Етнологски музеј и музеј на Македонија	Валентина Ивановска Слаѓана Гаврилоска Седат Исмаили	11.12.2013
9	Поттикнување на другарството и забава	Прослава на заеднички родендени	Виолета Лазаревска Љуљзуме Јусуфи	25.12.2012
10	Развивање на соработката и другарувањето помеѓу учениците од двете училишта	Музика без граници Заеднички час со VIII одд.	Катица Георгиева	07.03.2013
11	Унапредување на мултикултурна соработка, размена на знаења, развивање на другарство и соработка	Запознавање со обичаи Заеднички час со VIII одд.	Фуат Мехмети	16.04.2013

12	Развивање соработка помеѓу учениците од двете училишта	Заеднички час „Независна Македонија„	Љупка Христова	08.04. 2013
13	Збогатување на знаењата за другите култури	Велигденски хепенинг	Одделенски раководители	27.04.2013

<p align="center">• Унапредување на оценувањето Изработка на критериумски тестови и нивна примена во оценувањето на знаењата на учениците</p>				
Ред. бр.	Задачи	Активности	Одговорни лица	Време
❖	Изработка на критериумски тестови по предметите од природната група на предмети и нивно усогласување	Изработени критериумски тестови за оценување	Членови на стручниот актив – природна група предмети	18.09.2012
❖	Приказ на различни методи на оценување	Реализирана работилница Оценување на учењето	Наставници од стручниот актив природна група предмети	10.10.2012
❖	Обука на наставниците за изработка на критериумски тестови	Одржана обука за изработка на критериумски тестови	Психолог	29.11.2012
❖	Изработка на критериумски тестови за организирање на интерни училишни натпревари	Изработени критериумски тестови и организирање на интерни училишни натпревари	Одговорни наставници	06.12-27.12. 2012
❖	Унапредување на оценувањето со употреба на критериумски тестови	Анализа на успех на полугодие и крај на учебната година	Психолог	11.06.2013

4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Наставата во училиштето се планира и реализира согласно Наставниот план и програма и Годишната програма за работа на училиштето. Реализацијата на наставата континуирано се следи и вреднува. Основните образовни и воспитни цели на училиштето се остваруваат низ реализација на наставата. Во наставниот процес учениците се стекнуваат со знаења, вештини, умеања, формираат систем на ставови и вредности и ги развиваат своите индивидуални способности. Согласно со Наставниот план во училиштето се организираат и реализираат сите облици на настава:

- Задолжителна настава
- Изборна настава
- Дополнителна настава
- Додатна настава
- Слободни ученички активности

Задолжителната настава претставува основа за реализација на планираните воспитно-образовни цели на основното образование и овозможува вертикална проодност за понатамошното школување на ученикот во средното образование. Во планирањето и реализацијата на наставата се посветува потребното внимание на сите категории ученици: просечни, талентирани и ученици со посебни образовни потреби.

Часови за одделенска настава во централно училиште										
Наставни предмети 1.Задолжителни предмети	I		II		III		IV		V	
	П	Р	П	Р	П	Р	П	Р	П	Р
Македонски јазик	216	216	216	216	216	216	180	180	180	180
Математика	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Англиски јазик	72	72	72	72	108	108	108	108	108	108
Ликовно образование	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Музичко образование	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Запознавање на околината	72	72	108	108	108	108	-	-	-	-
Техничко образование	-	-	-	-	-	-	36	36	72	72
Општество	-	-	-	-	-	-	72	72	72	72
Природа	-	-	-	-	-	-	72	72	-	-
Природни науки	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72
Физичко и здравствено образование	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Час за одд. заедница	-	-			36	36	36	36	36	36
2. Изборен предмет Работа со компјутер	-	-	-	-	72	72	72	72	72	72
Дополнителна и додатна настава	-	-	36	36	72	72	72	72	72	72

Часови за предметна настава во централно училиште								
	Одделенија							
	VI/9		VII/9		VII/8		VIII	
Наставни предмети 1. Задолжителни предмети	П	Р	П	Р	П	р	П	Р
Македонски јазик	144	144	144	144	144	144	144	144
Англиски јазик	108	108	108	108	108	108	108	108
Француски јазик	72	72	72	72	72	72	72	72
Математика	144	144	144	144	144	144	144	144
Историја	72	72	72	72	72	72	72	72
Географија	-	-	72	72	72	72	72	72
Граѓанска образование	-	-	-	-	36	36	36	36
Етика	-	-	36	36	-	-	-	-
Биологија	-	-	72	72	72	72	72	72
Физика	-	-	-	-	72	72	72	72
Хемија	-	-	-	-	72	72	72	72
Техничко образование	36	36	-	-	-	-	-	-
Информатика	72	72	36	36	-	-	-	-
Ликовно образование	36	36	36	36	36	36	36	36
Музичко образование	36	36	36	36	36	36	36	36
Физичко и здравствено образование	108	108	108	108	108	108	108	108
Природни науки и техника	108	108	-	-	-	-	-	-
2. Изборни предмети								
Класична култура во европската цивилизација	72	72	-	-	-	-	-	-
Етика на религии	72	72	-	-	-	-	-	-
Истражување на родниот крај	-	-	72	72	-	-	-	-
Проекти од музичка уметност	-	-	-	-	72	72	-	-
Проекти од ликовна уметност	-	-	-	-	72	72	-	-
Проекти од информатика	-	-	-	-	-	-	72	72
Програмирање	-	-	-	-	-	-	72	72
Дополнителна нас.	36	36	36	36	36	36	72	72
Додатна настава	36	36	36	36	36	36	72	72
Слободни учен. акт	36	36	36	36	36	36	72	72
Час за одд. заедница	36	36	36	36	36	36	36	36

Часови за одделенска настава во подрачното училиште										
Наставни предмети 1.Задолжителни предмети	I		II		III		IV		V	
	П	Р	П	Р	П	Р	П	Р	П	Р
Македонски јазик							72	72	72	72
Албански јазик	216	216	216	216	216	216	180	180	180	180
Математика	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Англиски јазик	72	72	72	72	108	108	108	108	108	108
Ликовно образование	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Музичко образование	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Запознавање на околината	72	72	108	108	108	108	-	-	-	-
Техничко образование	-	-	-	-	-	-	36	36	72	72
Општество	-	-	-	-	-	-	72	72	72	72
Природа	-	-	-	-	-	-	72	72	-	-
Природни науки	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72
Физичко и здравствено образование	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Час за одд. заедница	-	-	36	36	36	36	36	36	36	36
Изборен предмет Работа со компјутер	-	-	-	-	72	72	72	72	72	72
Дополнителна и додатна	-	-	72	72	72	72	72	72	72	72

Часови за предметна настава во подрачното училиште								
Наставни предмети 1. Задолжителни предмети	Одделенија							
	VI		VII ^o		VII		VIII	
	П	Р	П	Р	П	Р	П	Р
Македонски јазик	108	108	108	108	72	72	72	72
Албански јазик	144	144	144	144	144	144	144	144
Англиски јазик	108	108	108	108	108	108	108	108
Француски јазик	72	72	72	72	72	72	72	72
Математика	144	144	144	144	144	144	144	144
Историја	72	72	72	72	72	72	72	72
Географија	-	-	72	72	72	72	72	72
Граѓанска култура	-	-	-	-	36	36	36	36
Етика	-	-	36	36	-	-	-	-
Биологија	-	-	72	72	72	72	72	72
Физика	-	-	-	-	72	72	72	72
Хемија	-	-	-	-	72	72	72	72
Техничко образование	36	36	36	36	-	-	-	-
Информатика	72	72	36	36	-	-	-	-
Ликовно образование	36	36	36	36	36	36	36	36
Музичко образование	36	36	36	36	36	36	36	36
Физичко и здравствено образ.	108	108	108	108	108	108	108	108
Природни науки и техника	108	48	-	-	-	-	-	-
2. Изборни предмети	72	72						

Класична култура во европската цивилизација			-	-	-	-	-	-
Проекти од ликовна уметност	-	-	72	72	-	-	-	-
Проекти од информатика	-	-	-	-	72	72	-	-
Воспитање за околината	-	-	-	-	-	-	72	72
Дополнителна нас.	36	36	72	72	72	72	72	72
Додатна настава	36	36	72	72	72	72	72	72
Слободни учен. акт	36	36	72	72	72	72	72	72
Час за одд. заедница	36	36	36	36	36	36	36	36

Изборните предмети овозможуваат надградба, продлабочување и систематизирање на знаењата од одредени подрачја и ги поттикнуваат интересите на учениците за професиите. На крајот од минатата учебна година, преку индивидуално пополнување на анкетни ливчиња, учениците и родителите се определија за изучување на изборни предмети за учебна 2012/2013 година.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ ИЗУЧУВАА ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА			
ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ		ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ	
ОДД	ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ	ОДД	ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ
III	Работа со компјутер -основно ниво	III	Работа со компјутер -основно ниво
IV	Работа со компјутер- средно ниво	IV	Работа со компјутер- средно ниво
V	Работа со компјутер- напредно ниво	V	Работа со компјутер- напредно ниво
VI	Етика во религиите Класична култура во европската цивилизација	VI	Класична култура во европската цивилизација
VII/9	Истражување на роден крај	VII/9	Проекти од ликовна уметност
VII/8	Проекти од музичка уметност Проекти од ликовна уметност	VII/8	Проекти од информатика
VIII	Проектирање Проекти од информатика	VIII	Воспитание за околината

Дополнителна настава се реализираше со ученици кои покажуваат слаб напредок или заостануваат во совладување на наставните содржини во редовната настава, со ученици кои биле отсатни од редовната настава поради болест и со цел да се овозможи на учениците полесно да се вклучат во редовната настава.

Реализирани часови за дополнителна настава- одделенска настава централно училиште

Одд	Реализирани часови по наставни предмети									
	Македонски	Англиски	Математика	Зап. околина	Природа	Општество	Музичко	Природни науки	Техничко обр.	Вкупно
II	26	14	18	9			5			72
III	26	13	34	26						81
IV	14	20	22		12	4				70
V	17	16	19			5		10	2	72

Реализирани часови за дополнителна настава- предметна настава централно училиште

Наставник	Наставен предмет	Број на часови
Мирјана Славевска	Македонски јазик	36
Даниела Кимовска	Македонски јазик	26
Виолета Лазаревска	Англиски јазик	36
Маријана Дејкоска	Англиски јазик	36
Силвана Костова	Француски јазик	36
Борјанка Стојчевска	Математика и Физика	36
Соња Лазороска	Математика и Физика	36
Ана Настова	Биологија	36
Валентина Пешевска	Хемија	16
Катица Георгиева	Музичко образование	36
Марија Ствреска	Ликовно	18
Менка Атанасова	Географија и Историја	36
Љупка Христова	Историја	36
Силвана Миленковиќ	Физичко	36
Јадранка Георгијева	Природни науки и техника	27
Гордана Костовска	Информатика	36

**Реализирани часови за дополнителна настава-
одделенска настава – подрачно училиште**

Одд	Реализирани часови по наставни предмети									
	Албански јазик	Македонски јазик	Англиски јазик	Математика	Запознавање со околината	Општество	Природа	Природни науки	Техничко обр.	Вкупно
II	26	14	18	9			5			72
III	26	13	34	26						99
IV	14	20	22		12	4				72
V	17	16	19			5		10	2	69

**Реализирани часови за дополнителна настава-
предметна настава - подрачно училиште**

Наставник	Наставен предмет	Број на часови
Нуране Нухиу	Албански јазик	36
Даниела Кимовска	Македонски јазик	26
Лулзуме Јусуфи	Англиски јазик	36
Екрем Мустафа	Математика	36
Силвана Костова	Француски јазик	36
Бесим Амети	Историја	36
Бесим Амети	Географија	36
Јусрен Селмани	Биологија	16
Фухат Мемети	Хемија	16
Катица Георгиева	Музичко образование	16
Нуране Нухиу	Ликовно	18
Гордана Костовска	Информатика	16

Во учебната 2012/2013 година е реализирана додатна настава за ученици кои во текот на редовната настава постигнуваа натпросечни резултати, пројавуваа посебни интереси и талент во одделни наставни предмети.

**Реализирани часови за додатна настава- одделенска настава
централно училиште**

Одд	Реализирани часови по наставни предмети									
	Македонски	Англиски	Математика	Запознавање на околина	Природа	Општество	Музичко	Ликовно	Природни науки	Вкупно
II	27	14	18	8			2	4		73
III	28	12	34	8						84
IV	18	16	18		12	4				70
V	20	19	20			5			8	72

**Реализирани часови за додатна настава- предметна настава
централно училиште**

Наставник	Наставен предмет	Број на часови
Мирјана Славевска	Македонски јазик	36
Даниела Кимовска	Македонски јазик	36
Виолета Лазаревска	Англиски јазик	36
Маријана Дејкоска	Англиски јазик	34
Силвана Костова	Француски јазик	36
Борјанка Стојчевска	Математика и Физика	36
Соња Лазороска	Математика и Физика	36
Ана Настова	Биологија	18
Валентина Пешевска	Хемија	16
Катица Георгиева	Музичко образование	36
Марија Ствреска	Ликовно	18
Менка Атанасова	Географија и Историја	36
Љупка Христова	Историја	36
Силвана Миленковиќ	Физичко	36
Јадранка Георгијева	Природни науки и техника	16
Гордана Костовска	Информатика	36

**Реализирани часови за додатна настава-
одделенска настава- подрачно училиште**

Одд	Реализирани часови по наставни предмети										
	Албански јазик	Македонски и јазик	Англиски	Математика	Запознавање на околина	Природа	Општество	Музичко	Ликовно	Природни науки	Вкупно
II	36			36	36						108
III	36			36	36						108
IV	36			36		36					108
V	36			36		36					108

**Реализирани часови за додатна настава-
предметна настава подрачно училиште**

Наставник	Наставен предмет	Број на часови
Нуране Нухиу	Албански Јазик	36
Фухат Мемети	Физика	36
Екрем Мустафа	Математика	36
Бесим Амети	Историја	36
Лулзиме Јусуфи	Англиски Јазик	36
Јусрен Селмани	Биологија	36
Даниела Кимовска	Македонски Јазик	36
Даниела Милиќ	Физичко и здравствено образование	36

Инклузивниот тим во соработка со стручната служба на училиштето и општинскиот дефектолог индивидуално работеа со учениците со посебни образовни потреби согласно Идивидуален образовен план (ИОП) изготвен поред можностите и ниво на когнитивен развој на самиот ученик. На тој начин реализацијата на наставата, оценувањето и следењето на напредокот на учениците се прилагоди на потребите, интересите и можностите на ученикот.

4.1. Воннаставни активности

Воннаставните активности претставуваат значајно подрачје воспитно - образовна дејност на училиштето. Во рамки на воннаставни активности се реализираат следните содржини:

1. Слободни ученички активности
2. Ученички натпревари
3. Ученички екскурзии, излети, научни посети
4. Производствена и друга општествено корисна работа
5. Детска организација
6. Заедница на учениците
7. Организација на црвениот крст

А) Слободни ученички активности

Значајно подрачје на воспитно-образовната дејност на нашето училиште претставуваат слободните ученички активности. Тие силно влијаат на развивањето на детските интереси, способности и творештвото, со што се надминуваат ограничувањата на наставните програми и наставата. Слободните ученички активности го насочуваат ученикот во правилно формирање на неговата личност и социјализација, во стекнување знаења од одредени области на науката и техниката, но и создавање навика за рационално користење на слободното време

Ученичките клубови ги развиваат индивидуалните интереси и способности на учениците и ги збогатуваат знаењата од одредени области на науката и техниката. Во текот на учебната 2012/2013 година клубовите реализираа активности и содржини согласно Годишната програма за работа на клубовите под раководство на одговорниот наставник. Преку анкета учениците ги избираат клубовите во зависност од своите интереси, можности и способности. Знаењата стекнати во активностите во клубовите се презентираат на приредби и манифестации во рамки на одделението, училиштето, во медиумите и општината.

ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, Волково учебна 2012/2013 година УЧЕНИЧКИ КЛУБОВИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО УЧИЛИШТЕ			
Бр.	КЛУБ	Одговорен наставник	Број на реализирани часови
1.	Литературен клуб I	Маја Тодоровска Катерина Петреска	36
2.	Музичко клуб I	Маја Тодоровска Катерина Петреска	36
3.	Ликовен клуб I	Маја Тодоровска Катерина Петреска	36
4.	Математички клуб II-III	Славица Димиќ	36
5.	Музички клуб II-III	Слаѓана Смилчевска	36
6.	Спортски клуб II-III	Слаѓана Гаврилоска	36
7.	Еколошки клуб II-III	Валентина Ивановска	36
8.	Драмски клуб IV- V	Зора Антевска	36

9.	Информатички клуб IV- V	Сања Андевска	36
10.	Ликовен клуб IV- V	Јованка Костовска	36
11.	Литературен клуб IV- V	Блага Кунќ	36
12.	Англиски клуб IV- V	Марија Петреска	36
13.	Литературен клуб VI- VIII	Мирјана Славевска	36
14.	Драмски клуб VI- VIII	Даниела Кимовска	36
15.	Клуб на странски јазици VI- VIII	Виолета Лазаревска Силвана Костова Маријана Дејкоска	36
16.	Клуб на млади математичари и физичари VI- VIII	Борјанка Стојчевска Соња Лазороска	36
17.	Клуб на млади историчари VI-VIII	Љупка Христова	36
18.	Клуб на млади географичари VI- VIII	Менка Атанасова	36
19.	Клуб на млади биолози VI- VIII	Ана Настова	36
20.	Клуб на млади хемичари VI- VIII	Валентина Пешевска	18
21.	Ликовен клуб VI- VIII	Марија Ставреска	18
22.	Музички клуб VI- VIII	Катица Георгиева	36
23.	Спортски клуб VI- VIII	Силвана Миленковиќ	72
24.	Информатички клуб VI- VIII	Гордана Костовска	36



УЧИЛИШНИ КЛУБОВИ ВО 2013/2012 ПОУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ“ ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ			
Бр.	КЛУБ	Одговорен наставник	Број на реализирани часови
1.	Информатички клуб II, III, IV	Емел Селмани	36
2.	Драмски клуб III, IV, V	Себије Мемеди	36
3.	Рецитаторски клуб II-III	Седат Исмаили	35
4.	Еколошки клуб I-II	Мемет Јусуфи	35
5.	Математички клуб I-II	Целал Исаки	36
6.	Литературен клуб VI-VIII	Нуране Нухиу	36
7.	Драмски клуб VI-VIII	Даниела Кимовска	36
8.	Англиски клуб VI-VIII	Љуљзуме Јусуфи	36
9.	Француски клуб VI-VIII	Милорад Васиќ	18
10.	Математички клуб VI-VIII	Екрем Мустафа	36
11.	Историски клуб VI-VIII	Бесим Амети	36
12.	Еколошки VI-VIII	Јусрен Селмани	36
13.	Клуб на физичари VI-VIII	Фуат Мемети	36
14.	Спортски клуб VI-VIII	Даниела Милиќ	36

Б) Ученички натпревари

Низ реализација на ученичките натпревари учениците добиват можност да ги презентираат своите знаења, способности и вештини, да го покажат најдоброто и да постигнат подобри резултати со што се афирмира работата на училиштето во пошироката јавност.

Во текот на учебната 2012/2013 година нашите ученици учествуваат на голем број литературни и ликовни конкурси, спортски натпревари и музички смотри на кои освоија голем број награди, пофалници и признанија.

Учеството на спортските натпревари им донесе награди на спортистите, освоени се награди во стрелаштво: прво и трето место во женска конкуренција и

второ во машка конкуренција на градско првенство и четврто место во стрелаштво во женска конкуренција на државно ниво. Членовите на литературната дружина од нашето училиште освоија низа награди за учество на литературните конкурси.

Реализација на програма за ученички натпревари

Реализирани активности	Цели	Реализатор	Време	Извори ресурси	Остварени ефекти
Изготвен план за ученички натпревари	Навремено планирање на спроведувањето на ученичките натпревари	Валентина Ивановска Љупка Христова	Ноември 2012	Изготвен распоред за одржување на училишните натпревари	Навремен договор за одржување на натпреварите
Истакнување на планот на огласна табла	Транспарентно и навремено информирање	Валентина Ивановска Љупка Христова	Ноември 2012	Истакнат палн за училишни натпревари на огласна табла и во наставничка канцеларија	Навремено информирање за планот на одржување на натпреварите
Менторска помош за натпреварувачите	Подготовка за училишни натпревари	Предметни наставници	Ноември Декември 2012	Дополнителна литература	Подготовка и мотивираност кај натпреварувачите
Непосредно писмено известување за одржување на натпревар	Информирање за место и време за одржување на натпреварот	Одговорни наставници	Ноември Декември 2012	Соопштенија за интерни училишни натпревари	Подготвени услови за натпреварире
Спроведување на натпреварите	Објективни и фер натпревари	Комисија	Ноември 2012 јуни 2013	Изготвени стандардизирани тестови	Избор на најуспешните учесниците на натпреварите
Обработка и истакнување на листи со резултати	Сумирање на резултатите	Одговорни наставници	Декември 2012 јуни 2013	Ранг листа со освоените резултати и освоените места	Селекција на учесници рангирани на првите три места

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ

РЕЗУЛТАТИ ОД ИНТЕРНИ УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ					
Наставен предмет	Време	Наставник ментор	Одд.	Ученик со освоена награда	Награда ранг
Македонски јазик	12.12.2012	Зора Антевска	IV - V	Лола Илиевска Тамара Павлеска Кристијан Пислевски Теона Гаџоска	Прво Второ Трето Трето
Математика	14.12.2012	Јованка костовска	IV - V	Лола Илиевска Петар Ливрински Томи Ристовски Калина Стојчевска	Прво Прво Второ Трето
Англиски јазик	21.12.2012	Марија Петреска	V	Ерика Јордановска Јана Јанкулоска Ивана Димова Ева Столевска	Прво Второ Второ Трето
Македонски јазик	25.12.2012г.	Даниела Кимовска	VI	Евгенија Ризова Анастасија Ѓорѓевска Симона Крстевска	Прво Второ Трето
Македонски јазик	26.12.2012	Мирјана Славевска	VIII	Емилија Митревска Емилија Јорданова Диана Станковска Ивана Ѓорѓиевска	Прво Второ Второ Трето
Математика	21.12.2012	Борјанка Стојчевска Соња Лазоровска	VI VII/9 VII/8 VIII	Евгенија Ризова Александар Петрушевски Дарко Кондев Златко Златановски Ана Пешевска Ненад Димиќ Ангела Станишиќ Ана Богоевска Антонио Милановски Тамара Ивановска Емилија Митревска Емилија Јордановска Ѓорѓи Белински	Прво Второ Трето Прво Прво Второ Трето Прво Второ Трето Прво Второ Трето
Англиски јазик	6.12.2012	Виолета Лазареска	VIII	Емилија Јордановска Сара Андеска Владимир Спасиќ	Прво Второ Трето
Англиски јазик	27.12.2012	Маријана Дејковска	VI	Евгенија Ризова Теодора Вељановска Анастасија Ливринска	Прво Второ Трето
Француски јазик	24.12.2012	Силвана Костова	VIII	Емилија Митревска Емилија Јордановска Сара Андреска	Прво Второ Трето

ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ„

Историја	17.12.2012	Љупка Христова	VIII	Емилија Митревска Сара Радичевска Емилија Јордановска	Прво Второ Трето
	25.12.2012		VII	Афродита Конеска Тамара Ивановска Елена Костовска	Прво Второ Трето
Географија	14.12.2012г.	Менка Атанасовска	VII/9	Ана Пешевска Ана Марија Тренчева Сара Крстевска	Прво Второ Трето
Биологија	18.12.2012	Ана Настова	VII	Емилија Накова Марина Димиќ Марија Боцевска	Прво Второ Трето
	27.12.2012		VIII	Диана Станковска Емилија Јордановска Емилија Митревска	Прво Второ Трето
Природни науки и техника	26.12.2012	Јадранка Георгијева	VI	Евгенија Ризова Анастасија Ливринска Адела Демири	Прво Второ Трето
Информатика	25.12.2012	Гордана Костовска	VII/9	Петар Рајковиќ Ана Марија Тренчева Ана Пешевска	Прво Второ Трето
Физичко и здравствено образование	22.11.2012 (стрелаштво)	Силвана Миленковиќ	VIII	Јелена Иванова Роберт Крстевски Горан стојковиќ	Прво Второ Трето
	20.12.2012 (пикадо)		VII/9 VII	Тихомир Петрушевски Антонио Димитриевски Петар Рајковиќ	Прво Второ Трето
	28.12.2012 (шах)		VI/9	Дарко Кондев Димитри Стевковски Александар Петрушевски	Прво Второ Трето
Музичко образование	28.12.2012	Катица Георгиева	VII/9	Леонид Марковиќ Ангела Стојковиќ Ангела Станишиќ Оливера Стојковиќ Ана Пешевска Ана Марија Тренчева Тамара Михајловска	Прво Второ Второ Трето Трето Трето
Ликовно образование	20.12.2012	Марија Ставревска	VI- VIII	Сара Андреска Емилија Митреска Давид Јордановски	Прво Второ Трето
Англиски јазик	23.02.2013	Виолета Лазаревска	VIII	Емилија Јордановска	Учесник
Меѓународен натпревар по математика,, Кенгур 2013	21.03.2013	Одделенски наставници од I до V Соња	I - V	Учествуваат вкупно 81 ученик	Учесник

ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ„

		Лазаровска Борјанка Стојчевска			
Регионален натпревар по математика	30.03.2013	Зора Антевска Сања Анчевска Соња Лазаровска Борјанка Стојчевска	IV - VIII	Тамара Јордановска Александар Петрушевски Антонио Милановски Ана Пешевска	Трето Трето Пофалница Пофалница
Регионален натпревар по географија	30.03.2013	Менка Атанасова	VII	Елена Костова Стефан Таневски	Учесник Учесник
Државен натпревар по хемија	30.03.2013	Валентина Пешевска	VIII	Емилија Митревска	Учесник
Хорски - оркестарски смотри	08.04.2013	Катица Ѓорѓиева	IV - VIII	Членови на хорот и оркестарот	Трето
Гратско ракометно првенство	09.04.2013	Силвана Миленковиќ	IV - VIII	Ракометна екипа	Четврто
Натпревар за пласман против ООУ „Ѓорѓи Пулески„	12.04.2013	Силвана миленковиќ	IV - VIII	Ракометна екипа	Четврто
Натпревар за пласман против ООУ „Климент Охритски„	15.04.2013	Силвана Миленковиќ	IV - VIII	Ракометна екипа	Трето
Натпревар за пласман против ООУ „Лазо Ангеловски	18.04.2013	Силвана Миленковиќ	IV - VIII	Ракометна екипа	Трето
Државен натпревар по историја	27.04.2013	Љупка Христова	VII	Тамара Ивановска	Учесник
Општински натпревар по сообраќај„Детск и семафор„	27.04.2013	Гордана Костовска	VII-VIII		
Републички натпревар по математика	11.05.2013	Соња Лазаровска Борјанка Стојчевска	VII	Тамара Ивановска	Учесник
Скопски мини маратон	12.05.2013	Силвана Миленков	IV - VIII	екипа	Учесници
Полуфинален натпревар од	13.05.2013	Силвана Миленков	IV - VIII	екипа	Учесници

општинска лига во мал фудбал					
Финален натпревар од општинска лига во мал фудбал	14.05.2013	Силвана Миленков	IV - VIII	екипа	II
Градски натпревар по физика	21-23.05.2013	Соња Лазаровска Борјанка Стојчевска	VIII	Емилија Митревска Емилија Јордановска Диана Станковска Зоре Велески Благојче Китановски Димитар Стојановски	Учесници

РЕЗУЛТАТИ ОД ИНТЕРНИ УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ -					
Наставен предмет	Време	Наставник ментор	Одд.	Ученик со освоена награда	Награда ранг
Албански јазик	12.12.2012	Себие Мемеди	IV - V	Унјеса Абдули Емир Хамиди Муаз Алими	Прво Второ Трето
Математика	14.12.2012	Емел Селмани	IV - V	Јасин Арифи Омер Целадини Бесмир Арифи Мубина Лимани	Прво Прво Второ трето
Англиски јазик	21.12.2012	Лулзиме Јусуфи	V	Авдил Мустафа Албеса Алими Бетим Вели Беким Селмани	Прво Второ Второ Трето
Македонски јазик	25.12.2012г.	Даниела Кимовска	VI	Наџије Адеми Лулзим Емини Ривајете Идризи	Прво Второ Трето
Француски јазик	26.12.2012	Милорад Васиќ	VIII	Рецеп Емини Берна Баки Несибе Исаки Муса Мифтари	Прво Второ Второ Трето
Историја	21.12.2012	Бесим Амети	VI	Беса Адеми Мајлинда Селмани Рецеп Селмани	Прво Второ Трето
			VII/9	Севиме Амети Суада Хамити Суела Лимани Буспра Азизи	Прво Прво Второ Трето
			VII/8	Сумеја Амети Бесмира Емини Џенета Арифи Ардит Мемеди	Прво Второ Трето Прво

			VIII	Армир Нушиши Арслан Арслани	Второ Трето
Биологија	6.12.2012	Јусрен Селмани	VIII	Лејла Баки Фидајете Ислами Фламур Азизи	Прво Второ Трето
Физика	27.12.2012	Фухат Мемети	VI	Мемет Идризи Суеда Исаки Џемиле Исаки	Прво Второ Трето
Информатика	24.12.2012	Гордана Костова	VII-8	Лејла Мустафа Берат Руфати	Прво Второ Трето
Физичко Образование	17.12.2012	Даниела Милиќ	VIII	Муса Мифтари Бурхан Мемеди Агнеса Османи	Прво Второ Трето
	25.12.2012		VII- 8	Агнеса Азизи Самир Хамити Вели Вели	Прво Второ Трето

В) Екскурзии, излети, научни посети

Реализација на програма за екскурзии

Ученичките екскурзии на учениците им овозможуваат проширување на знаењата, откривање и истражување на историските локалитети, стопанските објекти, природните реткости и убавините на својата татковина.

Програмите за реализација на еднодневна екскурзија со ученици од III, VI, VIII одделение од подрачното училиште и дводневна екскурзија за ученици од VI и VIII одделение од централното училиште не се реализирани поради мал број пријавени ученици (од економски причини).

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕКСКУРЗИИ И ИЗЛЕТИ ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА					
Реализирана активност	Цели	Реализатори	Целна група	Време на реализација	Постигнати ефекти
Еднодневна научна екскурзија Посета на Маврово, Национален парк	Проширување на научните знаења од наставни предмети. Запознавање на историски и верски локалитети. Проширување на	Одделенски раководители на III одделение, Директор	Ученици од III одделение Централно училиште	25.04. 2013	Проширени знаења за Национален парк „Маврово„ и Мавровското езеро, запознавање со историски, верски и крултурни локалитети

„Маврово,, Кањонот на река Радика и Манастир „Св. Јован Бигорски,,	знаењата за животот, историјата, обичаите и работата на луѓето во посетените предели. Мултикултурна соработка.				во посетениот предел, другарување, забава, мултикултурна соработка, стекнување знаења за начин на живот и професии на луѓето во тој крај.
Еднодневен излет Посета на СРЦ „Сарај,,	Запознавање со СРЦ „Сарај,, и околината. Одмор и рекреација на учениците	Одделенски раководители на I до VIII, наставници одделение, Директор	Ученици од I до VIII одделение Подрачно училиште	16.05. 2013	Запознавање со улогата на спортско рекреативниот центар, забава и рекреација на учениците, еколошки навики, мултикултурна соработка
Еднодневен излет Посета на Марков Манастир	Запознавање со верски објект и начин на негово функционирање. Одмор и рекреација на учениците	Одделенски раководители на I до VIII, наставници одделение, Директор	Ученици од I до VIII одделение Централно училиште	21.05. 2013	Посета и запознавање на локалитетот, знаења за начин на живот во манастирот и негово опстојување забава и рекреација, еколошки навии.

Училиштето изготви детални писмени извештаи за реализација на екскурзијата и излетите, истите се разгледани и усвоени од Совет на родители и од Училишниот одбор.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИ ПОСЕТИ И НАУЧНИ НАБЉУДУВАЊА					
Реализирана содржина	Цели	Реализатор	Целна група	Време на реализац ија	Постигнати исходи ефекти
Посета на црква св.Јован во населба Капиштец	Проширување на знаењата за родниот крај	Наставник по географија	Ученици од VII одделение	06.09. 2012	Проширени знаења и љубов кон културното богатство
Посета на споменикот на бранителите во Волково	Да ги почитува историските споменици	Наставник по историја	Ученици од VII одделение	25.09. 2012	Развивање и негување почит кон храбрите бранители
Посета на спомениците во Жена парк во Скопје	Развивање и негување на културни навии	Одделенски раководители	Ученици од III,IV,V одделение	17.10. 2012	Развивање и негување љубов кон историјата
Посета на музеј на Македонската борба за државност и самостојност	Проширување и продлабочување на историските знаења	Наставници по историја и географија	Ученици од VI одделение	27.10. 2012	Проширување на знаењата , развивање и негување љубов кон историјата

ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ„

Посета на подрачно училиште и цамија во с.Никиштани	Запознавање и почитување на традицијата на другите заедници во РМ	Одделенски раководители	Ученици од VI VII одделение	31.10.2012	Развивање и негување на мултикултурализмот
Посета на фестивал за деца Златно славејче 2012 година	Да се развива традиција за посета на музички манифестации	Одделенски раководители	Ученици од I до V одделение	09.11.2012	Развивање љубов кон музиката
Посета на Етнолошки музеј и библиотека на АРМ	Да се развива љубов кон културните настани, љубов кон минатото и традицијата и книгата	Одделенски раководители	Ученици од III одделение	11.12.2012	Проширени знаења и љубов кон културното богатство
Посета на театарска претстава „Има ли спас за Дедо Мраз„	Развивање и негување на културни навики	Одделенски раководители	Одделенски раководители	27.12.2012	Развивање на навики за посета на културни манифестации
Посета на железничка станица. Меѓуградска автобуска станица, Аедром и касарната Страшо Пинџур	Запознавање со превозни средства, видови сообраќај	Одделенски раководители	Ученици I и II одделение	05.06.2013	Утврдување на знаењата за превозни средства, и видови сообраќај
Посета на верскиот храм Св. „Петка во Волково	Запознавање со верски објект и начин на негова улога.	Одделенски раководители	Ученици I одделение	06.06.2013	Посета на црквата и ручек во црквата

Реализација на програма за посета на кино и театар

Ред бр	Реализирана активност	Цели	Реализатор	Време на реализација	Форма	Исходи и ефекти
1	Посета на кино Следење на филм Мадагаскар	Развивање и негување на културни навики	Одделенски раководители	Ученици од III, IV, V одделение	17.10.2012	Развивање на љубов кон гледање на кино претстави и гледање на детски филмови
2	Посета на театарска претстава „Има ли спас за Дедо Мраз„	Развивање и негување на културни навики	Одделенски раководители	Ученици од I до V одделение	27.12.2012	Развивање на љубов кон посета на културни настани
3	Посета на театарска претстава „Умниот и мудриот„	Развивање и негување на културни навики	Одделенски раководители	Ученици од I до V одделение	28.03.2013	Развивање на љубов кон следење на културни настани

Г) Производствена и друга општествено корисна работа

Преку реализација на општествено корисна работа учениците треба се стекнуваат со работни навики, пратично применливи знаења и навики, применливи во производствените и општествено-корисни работи, одржување на хигиената во училиштето и во неговата околина.

Реализацијана активност	Цели	Реализатор	Форми и време на реализација	Целна група	Исходи ефекти
Уредување на училишната зграда и училишниот двор	Формирање работни навики за одржување на училишната зграда и двор	Ученици , наставници од одделенска и предметна настава и технички персонал	работна акција 04.09 2012	Ученици, наставници родители и други гости	Стеknати знаења за организирана работа, формирање работни навики
Донесување на правила за однесување во училиште	Подигање на свеста кај учениците за грижа за училиштето	ученици , наставници	Работен состанок 05.10.2012	Ученици, наставници	Подигње на јавната свест за грижата за здравјето
Собирна акција (собирање и класификација на отпад)	Подигање на свеста кај учениците за искористување на отпадот	ученици , наставници од одделенска и предметна настава и технички персонал	Собирна акција 07.11.2012	ученици, родители и други гости	Развивање на еколошката свест кај учениците, економичност, трудољубивост
Изработка на Новогодишни честитки за претставници и организации од локалната средина	Негување интерес за изработка на подароци	В. Ивановска М. Тодоровска З. Антеvsка	ученички изработки 14.12 2012	ученици, родители и за претставниците на локалната самоуправа	Позитивно новогодишно расположение, поттикнување на детската креативност
Засадување садници дрва во дворовите на централно и подрачно училиште	Формирање работни навики и навики за садење садници	Ученици Наставници Хаусмајстор Технички кадар	Работни акции X -XI. 2012	Ученици, локално население	Подигање на еколошката свест кај учениците и локалното население
Во рамките на проект „Скопје град на белата роза„ одржана акцијат во училишните објекти, центар на Волково и Никиштани насловена „Купи роза за да купиме рози„	Промоција на училиштето во локалната средина. Промоција на ученичката креативност со рачни со изработки. Обезбедување парични средства за набавка на бели рози.	Одделенски раководители Технички кадар Директор Ученици Родители Локално население	21.03. 2013	Ученици, наставници Родители и случајни минувачи	Промоција на акцијата во локалната средина. Собрани финансиски средства за набавка на 64 садници за бели рози. Подигната еколошката свест и солидарноста кај населението

Одбележување на патрониот празник со спортски активности, забава и промоција на проектот по македонски јазик „Јазична патрола	Одбележување на патрониот празник, промоција на училиштето, дружење и забава на учениците	Директор, психолог, ученици, наставници Родители гости од локалната средина	30.04. 2013	Ученици, наставници Родители гости од локалната средина	Забава, спортување дружење. Прославен патронатот на училиштето. Промовирана е работата на училиштето во локалната средина
Активности од проект „Купи роза за да купиме рози,,: Набавка и засадување на розите во училишните дворови и нивно одржување	Реализација на проектот „Скопје град на белата роза,, Засадување и одгледување на бели рози кои ја прочистуваат почвата од токсини	Одделенски раководители Ученици Наставници Технички кадар Директор Пом. Директор Општина Ѓорче Петров	Мај/Август 2013	Ученици Родители Локално население Поширока јавност	Формирање на еколошки и работни навики кај учениците. Подигање на јавната свест за учество во еколошки акции.
Забава по повод крајот на учебната година	Дружење и забава на учениците	Одделенски раководители ученици	08.06. 2013	Ученици, наставници	Забава, дружење и социјализација на учениците. Заедничко одбележување на крајот на учебната година

Д) Детска организација

Детската организација се грижи за создавање услови за безбедно и весело детство на нашите деца. Детската организација се вклучува во сите активности кои се организираат во училиштето и надвор од него за одбележување важни историски датуми од нашата и од светската историја, ангажирање на учениците во слободното време, поттикнување на другарството, соработката и солидарноста.

Одговорни наставници: Славица Димиќ и Целал Исаки.

Содржина	Цели	Реализатори	Време	Ефекти
Пригодна приредба повод првиот училишен ден	Прием на првачињата	Учениците од V одделението оделенски раководители	03.09. 2012	Добар впечаток на првачињата за училиштето и вработените
Читање на реферат по повод „Денот на независноста,,	Одбележување на „Денот на независноста,,	Ученици наставници	07.09. 2012	Проширување на знаењата на учениците и љубов кон татковината
Хуманитарна акција за собирање донации за Дом „11Октомври,, изложби и работилници, реализација на часови од учениците	Одбележување на детската недела и светскиот ден на детето	Сите ученици и наставници	01-05.10. 2012	Поттикнување на хуманоста на учениците. Достоинствено одбележување на Детската недела
Свечен прием на првачињата во детската организација	Прием на нови членови во детската организација	ученици од I до V одделение	05.10. 2012	Стекнување чувство за припадност во Детската организација на училиштето
Посета на фестивал за деца Златно славејче 2012 година	Да се развива љубов кон посета на музички манифестации	Одделенски раководители ученици од I одделение	09.11. 2012	Развивање љубов кон музиката и пооттикнување на културно однесување
Ден на дрвото – засади ја твојата иднина	Развивање на еколошка свест	ученици и наставници	21.11. 2012	Поттикнување на учениците да се грижат за здрава и чиста средина
Украсување на училиштето за прослава Нова Година	Одбележување на Нова Година	ученици и наставници	19-30 2012	Поттикнување на пријатни чувства кај учениците
Новогодишна забава за учениците	Забавува и другарување на учениците	ученици и наставници	31.12. 2012	Создавање пријатна атмосфера
Доделување пофалници на истакнати ученици	Стимулирање и мотивирање на учениците за постигнување поголеми резултати	Ученици, наставници и родители	31.12. 2012	Поголеми успеси во учењето
Изработка на честитки за претставничките од локалната заедница за празникот 8-ми Март	Почит кон жената работничка	Ученици и наставници	04-07.03. 2013	Придавање важност на празникот

Организирање модна ревија на детски креации на облека и фризури	Развивање на кретивните способности кај учениците	Ученици и наставници, родители	05.03. 2013	Креативни ученици
Еколошки акции, Реализација на акцијата „Купете роза - да купиме рози„	Одбележување на Денот на пролетта	ученици и наставници, претставници од родителите	21.03. 2013	Поттикнување на учениците да се грижат за здрава и чиста средина
Организирање и учество на маскенбал во рамките на училиштето	Забавување и другарување на учениците	ученици и наставници, претставници од родителите	29.03. 2013	Создавање пријатна атмосфера и ведро расположение
Учество на маскенбал во рамките на општината	Забавување и другарување на учениците	ученици и наставници, претставници од родителите, претставници од општината	01.04. 2013	Создавање пријатна атмосфера и ведро расположение
Одбележување на Светскиот ден на здравјето	Нега и заштита на здравјето и будење на хумани чувства	ученици и наставници, претставници од родителите	07.04. 2013	Грижа за здравјето
Организирање „Весел час„ за идните првачиња и презентација на нашето училиште пред идните првачиња	Да се побуди интерес и љубов кон училиштето	ученици и наставници, претставници од родителите	17.04. 2013	Грижа за најмалите соученици пријатно и ведро расположение кај идните првачиња
Активности за одбележување на Денот на Планетата Земја	Грижа за планетата Земја	ученици и наставници	22.04. 2013	Грижа за планетата Земја
Одбележување на Денот на Словенските просветители	Негување почит кон Словенските просветители	ученици и наставници	23.04. 2013	Почитување на кирилското писмо
Учество во организација на активности за одбележување на Патрониот празник на училиштето	Будење интерес за одбележување празниците на училиштето	ученици и наставници, претставници од родителите	24-26.04. 2013	Активно учество во празнувањата во училиштето
Учество на Велигденскиот хепенинг во рамките на училиштето	Будење интерес за верскиот празник „Велигден„ и негување работни навики	ученици и наставници, родители, роднини и пријатели	27.04. 2013	Почитување на верскиот празник „Велигден„

Г) Заедница на учениците

Преку реализација на активностите на заедницата на ученици, сите ученици активно се вклучени во планирање и реализација на работата на училиштето односно наставните и воннаставните активности.

Ученичката заедница еднаш месечно реализираше средби со претставници од паралелките на кои се разгледувани прашања од ученичкото секојдневие, проблеми со наставата, ученици со потешкотии во совладување на материјалот, како да се помогне на учениците за подобрување на успехот, редовност и поведение на учениците и други актуелни проблеми. Ученичката заедница се вклучи во подготовка и реализација на училишните натпревари.

Претставници на Ученичките заедници реализираат редовни средби со директорот, психологот и одговорните наставници: Катица Георгиева и Љуљиме Јусуфи.

Во соработка со родителите, Детската организација, директорот и психологот, заедницата учествуваше во организација на собирни акции за помош на децата без родителска грижа во домот „11 Октомври„

Е) Подмладок на црвениот крст

Во ПЦК членуваат сите ученици од I до VIII одделение од централното и подрачното училиште. Едно од основните начела во работата на оваа организација е развивање на солидарноста, помагање на сите луѓе без разлика на расната, верската и етничката припадност.

- ❖ **Одговорни наставници :** Ана Настова, Слаѓана Гавриловска во централно училиште и Селаедин Исаки и Седат Исмаили во подрачно училиште.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ПОДМЛАДОК НА ЦРВЕНИОТ КРСТ		
Врме	Реализирани активности	Одговорни наставници
03.09. 07.09.	<ul style="list-style-type: none"> • Избор на одделенски одбори од членови на ПКЦ • Учество во организирање исхрана на учениците со ужинка и избор на храната 	М. Тодоровска З. Антевска Директор Психолог
19.09	<ul style="list-style-type: none"> • Грижа за хигиената на училниците, ходниците во училиштето и хигиената на училишниот двор 	
26.09 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Предавање на тема: Заразни болести добиени од нехигиена на рацете 	

05.10.	<ul style="list-style-type: none"> Свечен прием на првачињата во организацијата на Црвениот крст и Црвената полумесечина 	С. Гавриловска А.Настова
10.10.	<ul style="list-style-type: none"> Годишно собрание и избор на ново раководство на училишниот ПЦК 	М. Јусуфи С. Димиќ
11.10 2012	<ul style="list-style-type: none"> Акција за собирање храна и одбележување на Меѓународниот ден на гладните 	Пом. директор
13.10.	<ul style="list-style-type: none"> Предавања за редовно одржување на личната хигиена на учениците и хигиена на училницата 	М. Славеска К. Георгиева
19.10. 28.10 2012	<ul style="list-style-type: none"> Предавање за заштита на забите со родител-стоматолог Организирано предавање на актуелна тема од стручно лице 	Н. Јашари
13.11.	<ul style="list-style-type: none"> Иницирање на организација на крводарителска акција во соработка со Црвениот Крст 	С. Миленковиќ С. Исаки
13.11 2012	<ul style="list-style-type: none"> Активности за одбележување на месецот за борба против болестите на зависност: пушење, алкохол, дрога 	
01.12. 21.12 2012	<ul style="list-style-type: none"> Проект: Борба против ХИВ/Сида Акција за собирање зимска облека и обувки за социјално загрозувани ученици 	Психолог Б. Стојческа

4.2. Училишни програми и планирања

Реализација на програмата за професионален развој на наставниците

Активност	Цели	Реализатор	Време на реализација	Целна група	Исходи
Анализи на успешност и редовност во водење на Е-дневник	Успешно и навремено водење на Е дневник	Тим за професионален развој Стручни активи	XI -XII 2012	Наставници	Мотивирани наставниците за совесно водење на Е дневник
Интерна обука: Изработка на критериумски тестови и нивна примена во објективно оценување на знаењата на учениците	Запознавање на наставниците со изработка на критериумски тестови	Весна Стоименов - психолог	29.11. 2012	Наставници	Изработка и приЕмна на критериумски тестови и нивна примена во објективно оценување на учениците
Следење на професионални от развој на наставниците	Унапредување на професионалниот развој на наставниците	Тим за професионален развој Стручни активи Директор Пом. Директор Психолог	IX - XII 2012	Наставници	Поттикнување на мотивираноста кај наставниците за континуиран професионален развој. Осовременување на наставата

Анализ на успешност и редовност во водење на педагошка документација и евиднција	Надминување на слабостите во водење на педагошка документација	Тим за професионален развој Директор Пом. Директор Психолог Стручни активи	IX-XII 2012	Наставници	Намалување на пропусти и грешки во водење на педагошка документација и евиднција. Унапредување на работата на наставниците
Посета на семинар Современа настава- Како да се плива во океанот од новини во наставата?	Примена на иновации во наставата	ПМФ-институт за физика	18.IX 2012	Соња Лазароска Борјанка Стојчевска	Примена на современа настава
Проекти и проект менаџмент	Изработка на училишни проекти и апликации	Центар за обуки и развој на кадри Скопје	18-20 X 2012	Гордана Несторовска Сања Андевска Селјадин Исаки	Проекти и проект менаџмент примена во училиштето
Интерна обука „Зелен пакет Јуниор„	Примена на компјутерски игри во наставата	Славица Димиќ дисеминација	24.X 2012	Оделенски раководител и од I до V	Учење за екологија преку игри на компјутер
Човекови права	Познавање, почитување и примена на човековите права	Општина Ѓорче Петров во соработка со Фондација „Кљусев„	29, 30.X 2012	Оделенски раководител и од VI до VIII	Познавање почитување и примена на човечките права
Семинар „Континуирано усовршување на наставниците по физичко образование„	Основа за професионално напредување по физичко образование	МОН и БРО	01.XI. 2012	Силвана Миленковиќ Даниела Галимановска Слаѓана Гавриловска Славица Димиќ Емел Селмани	Континуирано усовршување на наставниците по физичко
Базичен семинар по Бадмингтон	Професионално усовршување на наставниците	Бадмингтон федерација	09-11. XI. 2012	Гордана Несторовска Силвана Миленкови	Примена на играта бадмингтон во наставата

Обука за директори и стручни соработници за раководење во мултиетнички средини	Унапредување на работа на училиштата во мултиетнички средини	МОН и БРО	19-20 XI. 2012	Директор Помошник директор Психолог	Успешно раководење во мултиетнички средини
ЕУ програми за поддршка на проекти од образованието	Изработка и апликација на проект	Центар за обуки и развој на кадри Скопје	12.XII 2012	Директор Гордана Несторовска	Успешно примена на програмата во работата на училиштето
Интерна обука Изработка на проект	Изработка на проект	Гордана Несторовска Сања Андевска	11.I. 2013	Оделенски , предметни наставници и психолог	Примена на проектен менаџмент во училиштето
Интерна обука: Карактеристики на ученици со посебни потреби	Унапредување на работата на наставниот кадар	Дефектолог Лидија Крстевска Дојчиновска	17.I. 2013	Оделенски , предметни наставници и психолог	Препознавање на учениците со посебни потреби
Интерен семинар „Јазично описменување во почетните оделенија„	Унапредување на работата на наставниот кадар	Одделенски наставници Маја Тодоровска Слаѓана Гавриловска	13.03.- 12.04. 2013	Одделенски наставници психолог и директор	Примена на проектот
Доиагностика и третман кај деца со развојни нарушувања	Унапредување на работата на наставниот кадар со деца со развојни нарушувања	Сојуз на дефектолози на Р. Македонија	13-14. 04 2013	Зора Андевска Ана Настева	Препознавање на учениците со посебни потреби
Програма „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем	Користење на електронска апликација	Охрид	15-16.04. 2013	Ана Настева Гордана Костова	Користење на електронска апликација

Реализација на план за следење и евалвација на поставените цели, задачи и активности

Увиди во работата на училиштето согласно Законот за основно образование и водење на педагошката евиденција и документација на училиштето реализираа државниот просветен инспектор Стефан Стојанов и општинскиот просветен инспектор Соња Палчевска Ќосева.

Активности за унапредување на работата на училиштето и увиди во целокупната реализираат Совет на Општината Ѓорче Петров, Градоначалник Сокол Митровски, Комисија за образование и култура и координаторот за образование Тања Бајрактарова се реализира.

Евалуација на работата на училиштето континуирано реализираат Училишниот одбор, Советот на родители со претседателите Борче Поповски и Сеадин Амети, претставниците од Советот на Општината Ѓорче Петров: Даниела Николиќ и Свонко Смиљков.

Координирањето на работата на училиштето, реализација на наставни планови и програми, како и следењето на новите трендови во образованието се реализираат во соработка со Општинскиот инспектор за образование Соња Палчевска Ќосева и одговорни советници од БРО: Игор Јуруков, Лилјана Самарциска и раководителот Митко Чешларов.

Континуирани увиди во педагошката евиденција и докуминтација и следење на реализацијата на наставата во училиштето реализираат директорот, помошник директор, стручната служба и претседателите на стручните активи.

Следење и евалвација на поставените цели				
Ред. бр.	Задачи	Активности	Реализатор	Време
1.	Следење на унапредување на мултикултурна соработка помеѓу учениците	-Увиди во тек на реализација на активности -Извештај од одговорните за реализирани работилници, посети, часови, средби -Анализа на активностите	Директор Пом. Директор Стручна служба Претседатели на стручни активи	X-XII. 2012 III-VI.2013
2.	Унапредување на оценувањето	-Посета на часови со увиди во примена на стандардите во оценување на учениците. -Прашалници, анкети на ученици, родители, наставници за користени форми на оценување. -Статистички анализи на училишниот успех (по пол по предмети) и споредба со минатата учебна година.	Директор Пом. Директор Стручна служба Претседатели на стручни активи Одделенски совет	X-XII. 2012 21.12.2012 12.01.2013

3.	Следење на успех и изостаноци на учениците по пол и етничка структура	-Следење на успех и изостаноци на учениците по пол и етничка структура во централно и подрачно училиште -Анализа и предлог мерки за подобрување на состојбата	Директор Пом. Директор Стручна служба Претседатели на стручни активности Одделенски совет	12.11.2012 18.01.2013 19.04.2013 10.06.2013
4.	Следење и евалуација на реализација на Годишната програма	Извештаи и анализи од Стручните активности, Одделенски и Наставнички совет, Полугодишен извештај за работа на училиштето Годишен извештај за работата на училиштето	Училишен одбор, Наставнички совет, Совет на Општина Ѓорче Петров, Комисија за образование	18.01.2013 VI- VII.2013
5.	Следење на динамиката на изготвување Самоевалуација на работата на училиштето (СЕУ)	Извештаи од анализи на прашалници за родители, наставници, ученици, вработени. Извештаи од реализирани увиди, изработка на рамка за самоевалуација на работата на училиштето	Тим за самоевалуација Наставнички совет, ученици, родители, Училишен одбор Директор психолог Пом. директор	XII. 2012 VI.2013 VII.2013
6.	Програма за намалување на насилството во училиштето	-Следење и евалуација на реализација на програмата (работилници за намалување на насилство, толеранција, соживот, предавања, советувања, Програма Животни вештини на одделенски час)	Тим за намалување на насилството, Стручна служба Совет на родители Училишен одбор Наставнички совет	X-XII. 2012 II-VI.2013



Извештај за работа на Инклузивен тим

Работењето на Инклузивниот тим и Општинскиот дефектолог Лидија Крстевска - Дојчиновска создадоа услови за поголем напредок на учениците со посебни образовни потреби и инклузијата на учениците согласно нивните способности. Инклузивниот тим во ООУ „Јоаким Крчоски„ функционира веќе трета година, секоја измината година го надградуваа своето искуство со многу повеќе знаења кои несебично ги споделуваа со своите колеги. Организираните обуки од страна на општинскиот дефектолог го зајакнаа тимот и ја унапредија неговата работа. Работа на тимот е развој и унапредување на инклузивната пракса во училиштето. Состаноците ги свикува координаторот, според однапред планирана агенда најмалку еднаш месечно, првиот понеделник во месецот а по потреба и почесто во текот на учебната година.

Извештај за одржаните состаноци на Инклузивен тим

Р.бр	Дневен ред од одржаниот состанок	Цели на состанокот	датум
1.	1.Формирање на Инклузивен Тим 2.Изготвување на Програма за работа 3.Предлози , мислења и сугестии	Подобрување на работата на тимот	29.08. 2012
2.	1.Идентификување на учениците со пречки во развојот и потешкотии во учењето 2.Предлози , мислења и сугестии	Помош на учениците спречки во развојот и потешкотии во учењето	05.09. 2012
3.	1.Процена на развојниот статус и социјалниот статус на ученикот 2.Предлози , мислења и сугестии	Помош на учениците од различни социјални средини кои имаат потешкотии во учењето	12.09. 2012
4.	1.Изработка на ИОП 2.Предлози , мислења и сугестии	Изработки на ИОП за учениците со ПОП	24.09. 2012
5.	1.Следење на напредокот на учениците, поддршка на наставниците и родителите 2.Предлози , мислења и сугестии	Подобрување на училишниот успех на учениците	22.10. 2012
6.	1.Описно оценување на учениците на крајот од првото тримесечие од учебната 2012/2013 2.Изготвување на тестови за учениците 3.Предлози, мислења и сугестии	Реално оценување на учениците со описни оценки	05.11. 2012

ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ„

7.	1.Следење на напредокот на учениците, поддршка на наставниците и родителите 2.Предлози , мислења и сугестии	Подобрување на училишниот успех на учениците	03.12. 2012
8.	1.Разговор и споделување искуства за бројчано оценување кај учениците Консултација со стручни служби за оценување на учениците 2.Изработка на тестови на знаења 3.Предлози, мислења и сугестии	Реално оценување на учениците со нумерички оценки	24.12. 2012
9.	1.Предавање од Општинскиот дефектолог Лидија Крстевска – Дојчиновска на тема „ Карактеристики на учениците со посебни образовни потреби,, 2.Предлози, мислења и сугестии	Запознавање на наставниците со Карактеристики на учениците со посебни образовни потреби	17.01. 2013
10.	1.Следење на напредокот на учениците, поддршка на наставниците и родителите 2.Предлози , мислења и сугестии	Подобрување на училишниот успех на учениците	20.02. 2013
11.	1.Описно оценување на учениците на крајот од третото тримесечие од учебната 2012/2013 2.Изготвување на тестови за учениците 3.Предлози, мислења и сугестии	Реално оценување на учениците со описни оценки	18.03. 2013
12.	Следење на напредокот на учениците, поддршка на наставниците и родителите Предлози , мислења и сугестии	Подобрување на училишниот успех на учениците	22.04. 2013
13.	1.Описно и бројчано оценување на учениците на крајот од учебната 2012/2013 2.Екстерно тестирање на учениците со ПОП 3.Предлози, мислења и сугестии	Реално оценување на учениците со ПОП	07.05. 2013
14.	1.Дијагностика и третман кај деца со развојни нарушувања- Дисеминација од посетена обука (Зора Антевска, Ана Настова) 2.Предлог активности за работа на тимот во наредната учебна година 3.Предлози, мислења и сугестии	Дисеминација од посетена обука, Подобрување на работата на тимот	16.06. 2103

**Извештај за работа на училишниот тим за намалување на
насилството во училиштето**

Проектот „Заедно за училишта без насилство „ започна да се реализира во учебната 2011/2012 година, неговата теализација продолжи и во учебната 2012/2013 година. Проектот се реализира во соработка со Советот на родители, Заедница на ученици, наставниот кадар и стручната служба.

Реализирани активности во текот на првото полугодие во учебната 2012/2013 година:

Содржина	Цели	Учесници	Време	Постигнати ефекти
Промовирање на ненасилство во наставната програма (Реализација на програмата од животни вештини)	Намалување на насилството	Ученици II-VIII Наставници Психолог Совет на родители Училишен одбор Тим за намалување на насилството	09-12. 2012	Намалување на насилството во училиштата, подобрување на социјалната клима во училиштето
Промовирање на партнерство за позитивна атмосфера во училиштето - прием на првачиња,	Поттикнување на позитивна атмосфера , соработка со родителите и локалната заедница	Наставници Психолог Совет на родители Детска организација Тим за намалување на насилството	03.09. 2012	Позитивна атмосфера во училиштето
Одбележување на детска недела	Поттикнување на позитивна атмосфера , соработка со родителите и локалната заедница	Детска организација	10. 2012	Позитивна атмосфера во училиштето
Работилница VII ^b „Конфликтите се дел од животот,,	Намалување на насилството,	Психолог	09.11. 2012	Намалување на насилството во училиштето
Работилница VI ² одд. „ Соработка,,	Поттикнување на тимска работа и соработка помеѓу учениците	Психолог	06.12. 2012	Формирање на позитивна слика за себе и другите
Запознавање со Правата на детето IV ¹	Информирање на учениците за детските права	Сања Андевска	10.12. 2012	Информирање на учениците за правата на детето
Новогодишна приредба	Поттикнување на позитивна атмосфера, соработка со родителите и локалната заедница	Наставници Психолог Совет на родители Детска организација Тим за намалување на насилството	26.12. 2012	Позитивна атмосфера во училиштето

Одржана работилница на тема: „Јас дискутирам за другарството„	Развивање свест кај учениците за значењето на другарството	Сања Андевска Психолог	08.02. 2013	Позитивна атмосфера во училишната
Одржана работилница на тема: Моите права и одговорности„	Информирање на учениците за детските права	Сања Андевска	25.02. 2013	Информирање на учениците за правата на детето
Позитивна клима во училиштето	Намалување на насилството,	Психолог	14.03. 2013	Намалување на насилството во училиштето
Разговор со учениците „Како да им помогнеме на другарите кои се жртви на насилство„	Намалување на насилството	Сања Андевска	19.03. 2013	Развивање свест кај учениците за меѓусебно помагање
Цртање на тема: „Фраер сум кога„	Поттикнување на тимска работа и соработка помеѓу учениците	Сања Андевска	25.03. 2013	Позитивна атмосфера во училишната
Пишување на тема „Другарство е....„	Развивање свест кај учениците за значењето на другарството	Сања Андевска	30.05. 2013	Позитивна атмосфера во училишната
Свечена приредба по повод крајот на учебната година	Поттикнување позитивна атмосфера во училиштето	Наставници Ученици	07.06. 2013	Позитивна атмосфера во училиштето

Промоција на работата на училиштето

Реализирани активности – содржина	Цели	Време на реализација	Реализатор	За кого е реализирана и пред кого	Ефекти
Свечена приредба по повод првиот училишен ден и прием на првачиња	Свечен прием на првачиња и развивање чувство за припадгање во училиште	03.09. 2012	Одделенски раководители и ученици од V одделение	Ученици родители претставници од Општина и локално население	Развивање на позитивна клима во училиштето, промоција на првачињата
Промоција на работата на училиштето во детско списание „Наш свет„ број8	Промоција на работата на училиштето и извештај за реализирана хуманитарна акција	22.10. 2012	Наставници од одделенска настава, ученици	Поширока јавност ученици одделенска настава	Поттикнување на хуманоста на учениците, афирмација на училиштето
Положување цвеќе на споменикот на Ѓорче Петров	Одбележување на денот на ослободување на Ѓорче Петров	14.11. 2012	Б. Ќуиќ, Ј. Костовска ученици	Поширока јавност	Поттикнување на патриотизмот, поштување на историјата

Новогодишна престава на првачињата	Презентација на работата и постигнувањата на првачињата	27.12.2012	К. Петреска М.Тодоровска	Родители ученици локално население	Промоција на работата на учениците од I одд
Новогодишна престава во дом за стари лица „Феникс„	Промоција на училиштето и другарување со стари лица	28.12.2012	Одделенски раководители ученици	Пациенти во дом за стари лица „Феникс„	Прифаќање и покитување на старите лица
Новогодишна престава и забава во училиштето	Одбележување на Новогодишни празници – Дружење и забава на учениците	31.12.2012	Г. Костовска К. Георгиева С.Смилчевска Ј. Костовска	Ученици, наставници Родители гости од локалната средина	Забава, дружење и прослава на новогодишните празници
Учество на МНТ во Контактна рекреативна емисија	Промоција на училиштето	20.02.2013	Ј. Костова Б.Чуиќ	Ученици, наставници	Промоција на училиштето во јавноста
Во рамките на проектот „Скопје град на белата роза„се одржа акцијата во центарот на Волково и Никиштани „Купи роза за да купиме рози„	Промоција на училиштето со изработка од учениците, наставниците и родителите	21.03.2013	Одделенски раководители ученици	Ученици, наставници Родители и случајни минувачи	Промоција на училиштето во јавноста
Одбележување на патрониот празник со активности и промоција на проектот по македонски јазик „Јазична патрола	Одбележување на патрониот празник, промоција на училиштето, дружење и забава на учениците	30.04.2013	Директор, психолог, ученици, наставници Родители гости од локалната средина	Ученици, наставници Родители гости од локалната средина	Забава, дружење и прослава во училиштето
Забава по повод крајот на учебната година	Дружење и забава на учениците	08.06.2013	Одделенски раководители ученици	Ученици, наставници	Забава, дружење и прослава

Проверка и евалуација на наставни програми						
Реализирана активност	Цели	Реализатор	Форми	Време	Ресурси	Ефекти
Проверка на изготвени Годишни глобални планирања на наставниците за учебната 2012/2013 година	Прегледување на квалитетот на изработени Годишни програми, констатирање недостатоци, насоки за корекции на истите	Училишен тим	Групна	08-09. 2012	Годишни програми на наставниците, формулар за евалуација на годишните планирања на наставниците	Успешно изработени Годишни глобални планирања
Тековни проверки на Тематски планирања на наставниците и евалуација на нивната реализација	Увид во редовно водење на тематски планирања и редовна педагошка евиденција	Училишен тим	Групна	2012/2013	Формулари за завршени прегледи и евалуација на реализацијата на тематските и годишни планови на наставниците	Успешна реализација на тематски и глобални планирања на наставниот кадар
Проверки на изготвените дневни подготовки за наставните часови на наставниците	Увид во изработените дневни подготовки	Директор П. Директор Психолог	Групна	09. 2012 до 06. 2013	Формулари за завршени прегледи на дневните подготовки на наставниците	Квалитерно и редовно изготвување на дневни подготовки на наставните часови
Полугодишен извештај за работата на Тимот за проверка на Годишните планирања на наставниците	Сублимирање на активностите на Тимот во текот на учебната 2012/2013	Училишен тим	Групна	12 2012	Тековни извештаи, Годишни програми	Информирање на наставен кадар со резултатите од извршените проверки во текот на учебната 2012/2013
Проверка на сведителства дневници и главни книги	Увид и преглед на сведителствата дневниците и главните книги	Училишна комисија	групна	11-18.06. 2013	Завршени прегледи на сведителства дневници и главни книги	Квалитетни и точни сведителства
Годишен извештај за работата на Тимот за проверка на годишните планирања на наставниците	Сублимирање на активностите на Тимот на крајот од учебната 2012/2013 год.	Училишен Тим	Група	05.07. 2013	Забршени прегледи на програмите	Информирање на наставниот кадар со резултатите од извршените проверки на крајот на учебна 2012/2013 год.

5. УЧЕНИЦИ – БРОЈ, СТРУКТУРА, ПОСТИГАЊА И РЕДОВНОСТ

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЦИ ВО ООУ "ЈОАКИМ КРЧОСКИ" ВО УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА										
Македонски нас. јаз.				Албански нас. јаз.				Вкупно		
Одд.	Ж	М	Вк.	Одд.	Ж	М	Вк.	Ж	М	Вк.
И1	8	13	21	I	11	4	15	26	29	55
И2	7	12	19							
II1	11	8	19	II	7	12	19	27	29	56
II2	9	9	18							
III1	17	6	23	III	5	14	19	22	32	54
III2	10	12	22							
IV1	13	11	24	IV	6	6	12	30	29	59
IV2	11	12	23							
V1	19	7	26	V	4	13	17	34	32	66
V2	11	12	23							
VI 1	12	6	18	VI	13	5	18	36	20	56
VI 2	11	9	20							
VII 1/9	10	11	21	VII/9	9	9	18	29	31	60
VII 2/9	10	11	21							
VIIa	8	11	21	VII	13	3	16	30	29	59
VIIб	9	13	22							
VIIIa	7	14	21	VIII	6	9	15	23	32	55
VIIIб	10	09	19							
Вк.	192	189	381	I- VIII	74	75	149	266	264	530

НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ
ВО ООУ Јоаким Крчоски -Волково
ПРВО ПОЛУГОДИЕ ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 год.

	МАКЕДОНЦИ		РОМИ		СРБИ		БОШЊАЦИ		БУГАРИ		ВКУПНО
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	
I ¹	11	7	1	1	1						21
I ²	9	7	1						2		19
II ¹	8	11									19
II ²	8	9			1						18
III ¹	6	16		1							23
III ²	10	10			1				1		22
IV ¹	9	12			2	1					24
IV ²	10	11	1						1		23
V ¹	6	17		1	1	1					26
V ²	12	10						1			23
VI ¹	6	11		1							18
VI ²	6	10	1	1	2						20
VII ^{1/9}	9	7			2	3					21
VII ^{2/9}	11	8		1		1					21
VII ^a	12	8			1						21
VII ^b	13	8		1							22
VIII ^a	12	5	1		1	1		1			21
VIII ^b	5	8		1	4	1					19
ВКУПНО	163	175	5	8	16	8		2	4	/	381
	338		13		24		2		4		

Национална структура на учениците во подрачното училиште на албански наставен јазик												
Одд.	Македонци			Албанци			Останати			Вкупно		
	ж	м	вк	ж	м	вк	ж	м	вк	ж	м	вк
I				11	4	15				11	4	15
II				7	12	19				7	12	19
III				5	14	19				5	14	19
IV				6	6	12				6	6	12
V9				4	13	17				4	13	17
VI				13	5	18				13	5	18
VII/9				9	9	18				9	9	18
VII				13	3	16				13	3	16
VIII				6	9	15				6	9	15
Вк.	/	/	/	74	75	149	/	/	/	74	75	149
Вк.	/			149			/			149		

5.1 Постигања на учениците

Одделенските и предметните наставници континуирано го следат напредокот и постигањата на учениците и радовно ги известуваат родителите на ученикот. Состојбата на успехот на ученикот по наставни предмети ги утврдува одделенскиот совет, а родителот на ученикот се информира преку евидентен лист. Постигањата на учениците според пол и етничка припадност се следат при утврдување на полугодишниот и годишниот успех. Ефектите од реализација на дополнителна и додатна настава се следат периодично .

Во следењето на напредокот и постигањата на учениците посебно внимание се посветува на учениците со посебни образовни потреби, надарените и учениците со потешкотии во учењето.

Како резултат од следењето на постигањата на учениците, за секој наставен период (прво тромесечие, полугодие, трето тромесечие и крај на наставната година), се изготвуваат писмени извештаи и анализи кои се дел од училишната документација.

Психологот реализираше Програма за советување на родители согласно сопствената програма за работа. Во советувањето беа вклучени родители чии деца имаат несоодветно поведение, голем број изостаноци и намалување на училишниот успех.



ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ„

Во учебната 2012/2013 успешно е реализирано екстерното оценување за постигањата на успехот на учениците. Добиените резултати имаа мали отстапувања од резултатите на учениците постигнати по истиот предмет на крајот на учебната година.

Општ успех на учениците
Општ успех на учениците на крај на
учебната 2012/2013 година на македонски наставен јазик

Одд.		I	II	III	IV	V	IV-V	VI	VII/9	VII	VIII	VI-VIII	IV-VIII
Вкупно ученици													
Вкупно		40	37	45	47	49	96	38	42	43	40	163	259
Одлични	бр				28	22	50	17	13	14	15	59	109
	%				59.6	44.9	52.1	44.7	30.9	32.5	37.5	36.2	42.1
Мн. Добри	бр				7	20	27	7	18	11	5	41	68
	%				14.9	40.8	28.1	18.04	42.8	25.6	12.5	25.1	26.2
Добри	бр				10	6	16	10	11	15	14	50	66
	%				21.3	12.2	16.6	26.3	26.2	34.9	35	30.7	25.5
Доволни					2	1	3	4	0	2	6	12	15
	%				4.2	2.04	3.1	10.5	0	4.6	15	7.4	5.8
Вкупно	бр				47	49	96	38	42	42	40	162	258
	%				100	100	100	100	100	97.7	100	99.40	99.6
Со 1 слаба	бр												
	%												
Со 2 Слаби	бр												
	%												
Со 3 и повеќе слаби	бр												
	%												
Неоценет										1		1	1
%										2.3		0.6	0.4
Описно		40	37	45									
Вкупно неоценети и слаби										1			
%										2.3			
Среден успех					4.29	4.28	4.29	3.97	4.07	3.88	3.72	3.9	4.05

Описно се оценети 122 ученици, а нумерички се оценети 258 ученици.

Успех на учениците во централното училиште по учебни години

Учебна година	Одделение								Просек
	IV	V/9	V	VI/9	VI	VII/9	VII	VIII	
2010/2011	3.86	4.05	3.39	/	3.63	/	3.54	3.56	3.67
2011/2012	4.38	4.26	/	3.97	4	/	3.12	3.56	3.82
2012/2013	4.29	4.28		3.97		4.07	3.88	3.72	4.05

Во централното училиште со настава на македонски јазик средниот општ успех на учениците од IV до VIII одделение изнесува 4.05. Во споредба со постигнатиот годишен среден успех од минатата учебна 2012/2013 кој изнесуваше 3.82 и 3.67 во учебната 2010/2011 се воочува благ пораст на општиот успех на учениците. Сметаме дека подобрувањето на средниот општ успех на учениците се должи на рековна и квалитетна реализација на дополнителна настава (со послабите ученици и со ученици кои отсаствувале од настава) како и на реализација на на Програма за советување на родители со која родителите на слабите ученици се вклучија во поттикнување на учениците за континуирано учење и изработка на домашни задачи..

Среден успех на учениците од централното училиште
по национална структура

Успех на учениците	Македонци			Срби			Роми			Бошњаци			Бугари			Вкупно		
	м	ж	в	м	ж	в	м	ж	в	м	ж	в	м	ж	в	м	ж	в
Одлични	41	64	105	1	3	4										42	67	109
Мн. добри	32	29	61	4	2	6		1	1							36	32	68
Добри	42	14	56	3	3	6	1		1		2	2	1		1	47	19	66
Доволни	6	1	7	2		2	3	3	6							11	4	15
Со слаба неоценет																		1
Вкупно											2	2						259

Воочливо е дека во оценувањето на напредокот на учениците наставниците не прават поделба меѓу учениците на национална или етничка основа. Етничните и националните предрасуди и стереотипите се надминати со долгогодишна реализација на програми за Мултиетничка соработка и мултикултурализам.

Општ успех на учениците на крај на учебна
2012/2013 година на албански наставен јазик

Одд	I	II	III	IV	V	IV-V	VI	VII/9	VII	VIII	VI-VIII	IV-VIII
Вкупно ученици												
вкупно	15	19	19	12	17	29	18	18	16	15	67	96
Одлични	бр			3	6	9	7	5	5	7	24	33
	%			25.0	35.3	31.03	38.9	27.8	31.2	46.7	35.8	34.4
Мн. Добри	бр			5	6	11	8	7	9	4	28	39
	%			41.7	35.3	37.9	44.4	38.9	56.2	36.7	41.8	40.6
Добри	бр			2	3	5	2	6	1	4	13	18
	%			16.7	17.6	17.2	11.1	33.3	6.2	26.7	19.4	18.7
Доволни	бр			2	2	4	1		1		2	6
	%			16.7	11.8	13.8	5.5		6.2		2.98	40.3
Вкупно	бр			12	17	29	18	18	16	15	67	96
	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Со 1 слаба	бр											
	%											
Со 2 Слаби	бр											
	%											
Со 3 и повеќе слаби	бр											
	%											
Неоценет												
%												
Описно		15	19	19								
Вкупно неоценети и слаби												
%												
Среден успех					3.75	3.94	3.86	4.16	3.94	4.12	4.2	4.03

Описно се оценети 51 ученик, додека нумерички се оценети 96 ученици.

Успех на учениците во подрачното училиште по учебни години

Учебна година	Одделение								Просек
	IV	V/9	V/8	VI/9	VI/8	VII/9	VII	VIII	
2010/2011	4.44	4.28	4.63	/	4.13	/	4.31	4.12	4.21
2011/2012	4.12	4.27		4.18	3.83	/	3.81	4.07	4.05
2012/2013	3.75	3.94	/	4.16	/	3.94	4.12	4.2	4.03

Во подрачното училиште со настава на албански јазик средниот општ успех на учениците од IV до VIII одделение изнесува 4.03. Во споредба со постигнатиот општ среден успех од минатата учебна 2011/2012 кој изнесуваше 4.05 и претходната учебна 2010/2011 кој изнесуваше 4.21, се воочува благ пад на општиот успех на учениците во подрачното училиште. Оваа состојба е резултат на примена на стандардите во оценувањето на учениците што е еден од приоритетите за работа на стручните активи и заложба за објективно оценување како императив во работењето на секој наставник.

Училиштето се стреми кон усвојување академски знаења кои на учениците ќе им овозможат вертикална проодност во средните училишта и практична примена на стекнатите знаења во науката и секојдневниот живот.

**Среден успех на учениците од подрачното училиште
по национална структура**

Успех на учениците	Албанци			Друго			Вкупно		
	М	Ж	В	М	Ж	В	М	Ж	В
Одлични	6	25	31				6	25	31
Мн. добри	16	28	44				16	28	44
Добри	13	3	16				13	3	16
Доволни	6	0	6				6	0	6
Со слаби									
Неоценет									
Вкупно	41	56	97				41	56	97



5.2. Редовност во наставата

ИЗОСТАНОЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Изостаноци на учениците на крајот од учебната 2012/2013 година						
Одд.	Македонски наставен јазик			Албански наставен јазик		
	Оправдани	Неоправдани	Вкупно	Оправдани	Неоправдани	Вкупно
I	1062	0	1062	111	0	111
II	571	0	571	37	6	43
III	561	0	561	79	6	85
IV	948	0	948	96	0	96
V	664	1	665	207	0	207
VI	1271	53	1324	190	5	195
VII/9	868	16	882	162	17	179
VII	1218	97	1315	129	37	166
VIII	1715	183	1898	323	1	324
Вкупно	8878	350	9228	1334	72	1406

	Број на изостаноци по учебна година во централно училиште		
	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Оправдани	12927	9966	8878
Неоправдани	515	346	350
Вкупно	13442	10312	9228
Просек по ученик	28	26.7	24.2

	Број на изостаноци по учебна година во подрачното училиште		
	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Оправдани	1258	1111	1334
Неоправдани	89	74	72
Вкупно	1169	1185	1406
Просек по ученик	8.06	8.61	9.43

Во подрачното училиште се забележува незначителен пораст на бојот на оправдани изостаноци што се должи на оправдани отсуства од настава поради болест или други здравствени причини. Во централното училиште се воочува намалување на бојот на изостаноци на учениците. Намалувањето на бројот на

изостаноци на учениците се должи на реализација на Програмата за советување на родители која ја реализираат психологот со соработка со одделенските раководители и Советот на родители.

ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Поведение на учениците на крајот на учебната 2012/2013 година						
Одд.	Македонски наставен јазик			Албански наставен јазик		
	Примерно	Добро	Незадоволнително	Примерно	Добро	Незадоволнително
I	40	0	0	15	0	0
II	37	0	0	19	0	0
III	45	0	0	19	0	0
IV	47	0	0	12	0	0
V	49	0	0	17	0	0
VI	38	1	0	18	0	0
VII/9	42	0	0	18	0	0
VII	43	0	0	16	0	0
VIII	41	2	1	15	0	0
Вкупно	381	3	1	149	0	0

Во глобала поведението на најголем дел од учениците е примерно. Намалено поведење имаат само 4 ученици од централното училиште по донесена одлука на Наставнички совет од кои 3 ученици имаат намалено поведење на добро и еден на недоволно. Ученици имаат намалено поведење за нарушување на правилата за однесување во училиште, несоодветно однесување кон соучениците и наставниците и нарушување на безбедноста на соучениците. Со сите ученици со намалено поведење се реализирани низа разговори и советувања од страна на психологот и наставниците а со нивните родители од страна на психологот е реализирана Програма за советување на родители се со цел да се спречат таквите настани во иднина и учениците да се реституираат.

6. УЧЕЊЕ И НАСТАВА

Согласно наставниот план и наставната програма на Бирото за развој на образованието и Годишната Програма за работа, училиштето реализира: настава по задолжителни наставни предмети, настава по изборни наставни предмети, дополнителна и додатна настава, образование за животни вештини, слободни ученички активности, работа со деца со посебни потреби.

Наставата се реализира преку наставни часови, согласно утврдениот распоред на часови. Првото полугодие започна на 3 септември 2012 година и заврши на 31 декември 2012 година со реализирани 84 наставни денови до крај на првото полугодие од учебната 2012 година. Второто полугодие започна на 21 јануари и заврши на 07 јуни 2013 година со реализирани 181 наставен ден на крајот на учебната 2013 година.

Увиди во реализација на наставата, воннаставните активности, постигањата на учениците и во целокупната работа на училиштето реализираа:

- ☺ Општински просветен инспекторат м-р Соња Палчевска Ќосева и Советник за образование во Општина Ѓорче Петров Тања Бајрактарова го посетија училиштето на ден 04.09.2012 година и реализираа увиди во подготвеност на училиштето за почеток на учебната 2012/2013 година, увиди во педагошката евиденција и документација и условите за работа;
- ☺ На ден 07.09.2012 училиштето е посетено од комуналниот инспектор Сеадин Амети и новиот општински инспектор за екологија.
- ☺ Општински просветен инспекторат м-р Соња Палчевска Ќосева на ден 16.10.2012 година одржа презентација за водење на педагошката документација – дневник на паралелката на која присуствуваа сите наставници од централното и подрачното училиште, директорот Гордана Несторовска, помошник директорот Селаедин Исаки и психологот Весна Стоименов.
- ☺ Посета на државниот просветен инспектор Стефан Стојков со цел контрола во реализација на акцискиот план за корекција на неостатоците утврдени со интегрална евалуација на училиштето (13,14 декември 2012г.)

- ☺ Општински просветен инспекторат м-р Соња Палчевска Ќосева на ден 11.01.2012 година изврши увид во дневниците на паралелката и реализација за натпревари и слободни ученички активности.
- ☺ На ден 12.01.2012 год. увид во подготвеност на училиштето и потребите на училиштето за непречен старт на второто полугодие реализираше Тим од Општина Ѓорче Петров во состав Тања Бајрактарова, Лука Поповски, Миле Милковски и Виолета Стаменова
- ☺ Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров Сокол Митрески на 02.2012 год. во два наврати го посети училиштето и се информираше за условите за превоз на ученици до училиште и безбдност на учениците при превоз во зимски услови со снег на патиштата
- ☺ Училиштето на ден 03.05.2012 беше посетено од претставници од општина Ѓорче Петров – Бошко Стојков и Лука Поповски извршија увид во условите за работа во училиштето и подготовките за прием и упис на ученици во прво одделение
- ☺ На ден 07.09.2012 год. училиштето е посетено од комуналниот инспектор Сеадин Амети и новиот општински инспектор за екологија.
- ☺ Работна група од Општина Ѓорче Петров во состав Општински просветен инспекторат м-р Соња Палчевска Ќосева, Советник за образование Тања Бајрактарова и Советник за спорт м-р Лука Поповски во повеќе наврати го посетија училиштето при шо реализираа увиди во хигиенета, условите за престој и работа во училиштето, реализација на интерни и општински проекти и увиди во динамика на реализација на Проектот „Скопје град на белите рози,,.

6.1. Реализација на планирањата на наставниците

Наставниците навремено ја изработија и доставија Годишен глобален план и Тематски планови за работа во оваа учебна година за предметот кој го предаваат. Годишните глобални и тематски планови се изработени во дигитална и печатена форма, во два примероци, еден за наставникот, а еден за училишната документација. Поддршка за реализација на планирањата на наставниците даваат директорот на училиштето, помошник директор и стручните соработници и стручните активи.

Секој наставник редовно изготвува дневни подготовки за методските единици за тековниот ден. Подготовките во определени термини и при посета на час се доставуваат на увид кај директорот, помошник директорот и психологот кои по извршените анализи даваат повратна информација на наставникот за унапредување на работата на наставникот.

Согласно Годишната програма за работа на училиштето редовно се реализираат Програми за заштита на животната средина и се реализира интеграција на содржини од повеќе предмети во тек на редовната настава и во реализација на нагледни часови за потребите на стручните активи.

Во тек на посета и анализа на наставните часови кои ја реализираат Директорот, Помошник директор и психологот, се врши увид на примена на ИКТ во наставата од страна на одделенските и предметните наставници и имплементација на методите на активна настава. Овие посети се бележат во посебни формулари за увиди на наставен час.



6.1.1 Реализација на програма за работа на одделенските раководители

Во текот на учебната година одделенските раководители реализираа вкупно 36 одделенски часови со следните активности:

- Следење на училишен успех, социјализација, поведение и изостаноци на секој ученик од паралелката. За сите промени навремено се

информирани родителите/старателите, стручната служба на училиштето и по потреба други институции;

- Реализација на Програма „Животни вештини„ во текот на одделенските часови, според претходно доставена програма изготвена од одделенскиот раководител;
- Разговори, советувања, дискусии со учениците и родителите за унапредување на здравјето, личната и колективната хигиена, подобрување на училишниот успех и дисциплина;
- Реализација на општи и индивидуални родителски средби и учество во работата на Советот на родители;
- Информирање на родителите за напредокот и постигањата на учениците;
- Во соработка со директорот и стручната служба водење грижа за ученици од социјално загрозувани семејства;
- Редовно водење на педагошка евиденција и пополнување евидентни листи за успехот и напредок на учениците и педагошка документација согласно законските норми;
- Грижа за компјутерите во училницата и за хигиена на училницата;
- Редовно известување на стручната служба за учениците кои покажуваат нерпилагодено однесување, намалување на училишниот успех, чести опсуства, насилничко однесување и проблематично поведење.
- Поделба на бесплатните учебници на почетокот на учебната година.
- Поделба на учебници за следната учебна година на крајот на учебната година.

6.1.2 Извештај за Еко-училиште 2012/2013 година

Во нашето училиште се реализира проектот Еко –училиште, во соработка со невладината организација ОХО и подржан од Министерство за образование и наука.

Проектот се реализира во текот на целата учебна година, односно од 03.09.2012-10.06.2013 година.

Координатор на проектот е наставникот Ана Настова, а во него учествуваат сите наставници и стручната служба на училиштето.

Активности кои се предвидени и се реализирани тековно се:

- Формирање на Еко-одбор
- Одржување часови со интеграција на еколошка едукација
- Изработка на ЕКО КОДЕКС и поставување на истиот во училишниот хол
- Одбележување на значајни еколошки датуми
- Садење на нови садници во дворот на училиштето
- Собирање на стари употребени батерии на посебно означено место во училиштето
- Одделување на сметот во училиштето на посебно означени места
- Организирање на активности по повод денот на пролета

ЕКО ПАТРОЛА

Во нашето училиште во рамки на еко проектот функционира и еко-патрола.

Во неа се вклучени следните ученици

Име и презиме	Реализација	Активности
Емилија Митревска	Секој понеделник во учебната година	Обиколка на училниците и проверка на чистотата во нив
Емилија Јордановска	Секој понеделник во учебната година	Проверка на чистотата на училишниот хол
Сара Сарафимова	Секој понеделник во учебната година	Проверка на чистотата на тоалетите
Емилија Накова	Секој понеделник во учебната година	Исправноста на чешмите во тоалетите
Ерика Мишева	Секој понеделник во учебната година	Исправноста на казанчињата во тоалетите
Наталија Петковска	Секој понеделник во учебната година	Проверка на исправноста на светилките во училиштето
Божидар Трпевски	Секој понеделник во учебната година	Проверка на исправноста на чешмите во училници

ЕКО АКЦИИ ВО КОИ ШТО СЕ ВКЛУЧИ НАШЕТО УЧИЛИШТЕ

Име на акција	Ден на реализација	Активности	Реализатори
Македонија без отпад 2012 година	06.10.2012 година	Чистење на училишниот двор од паднати листови од дрва и смет	Сите ученици ,наставници и стручна служба
Купете роза,за да купиме рози	21.03.2013 година	Изработка на рози од најразличен материјал (хартија,пластика,текстил)и нивна продажба	Сите ученици ,наставници и стручна служба
Купете роза,за да купиме рози	25.03.2013 година	Садење рози во училишниот двор купени од продажбата на акцијата спрвдена на 21.03 2013	Дел од учениците од предметна настава,

			Наставник Ана Насова
Ден на планетата Земја	22.04.2013 година	Собирање на стара хартија, весници и пластична амбалажа	Сите ученици ,наставници и стручна служба

Сите наставници од одделенска и предметна настава одржаа часови со интеграција на еколошка едукација применувајќи ги четирите еко стандарди и одбирајќи посебна точка на акција која ја обработија.

Беше иработен и Еко-кодекс на училиштето и истиот беше поставен во училишниот хол.

Со посебни активности се одбележуваа значајни еколошки датуми:

-22.03 Светски ден на водите

-22.04. Ден на планетата Земја

Невладината организација GO GREEN одржа презентација за штетноста на истрошените (употребени) батерии и важноста за нивно рециклирање. За таа цел донираа метална кутија за собирање и рециклирање на употребените батерии која ја поставивме во училишниот хол .

6.1.3 Извештај за работа на Ученички тим за техничка поддршка

Целта на ученичките тимови за техничка поддршка е помош на учениците и наставниците – неинформатичари како и техничка поддршка во одржување на компјутерите во училиштето (вклучување на учениците во одржување на компјутерите).

Рализирани задачи на членовите на тимот:

Во Тимот за техничка поддршка членуваат ученици од VI /9 - VIII одд. кои по раководство на одговорниот наставник Гордана Костовска ги реализираа следните задачи:

- Помош на наставниците при ракување со ИКТ за потреби на наставата,
- Водење писмена евиденција за својата работа вклучувајќи и за користењето на компјутерите,
- Водење евиденција за настанати проблеми со ИКТ во училницата.

Наставникот – информатичар Гордана Костовска ги решаваше проблемите коишто членовите на УТПП не успева да ги решат и ја одржуваше врската помеѓу членовите на тимот и наставниците и помагаше во организација на работата на учениците со компјутерите.

Извештај за работа на ученички тим за техничка поддршка

Реализирана активност	Цели	Реализатор	Време на реализација	Извори	Постигнати ефекти
Обука на ученичките тимови	Запознавање со оперативен систем Linux (Edubuntu)	Гордана Костовска	10. IX. 2012	Училишна документација	Навремено и успешно користење на оперативниот систем Linux (Edubuntu)
Преинсталирање на компјутерите од проект “Компјутер за секое дете” (инсталација на главните 10 компјутери) .	Одржување на компјутерите во употреблива состојба	Гордана Костовска и членови на УТПП	25. IX. 2012	Документација на УТПП тим училишна документација	Правилно функционирање на компјутерскиот систем
Преинсталирање на понов оперативен систем Линукс и со функционални драјвери за тин клиентите.	Одржување и осовременување на компјутерите	Стручно лице од МОН Гордана Костовска и членови на УТПП	2 - 9 .X. 2012	Документација на УТПП тим училишна документација	Осовременување и беспрекорно функционирање на компјутерскиот систем
Преинсталација на компјутерите во дневен престој	Одржување и осовременување на компјутерите	Костовска Гордана	23 .X. 2012	Записници фотографии	Обезбедување услови за беспрекорна работа на компјутерскиот систем
Давање совети и поддршка за малите професорски и плавите ученички лаптопи.	Едукација на наставниците за користење на наставничките лаптопи	Костовска Гордана	X-XII. 2012	Записници од стручни активи	Осовременување на наставата со иновативно користење на ИКТ во наставата и унапредување на работата на наставниците
Превентивно одржување на компјутерите и давање совети на наставниците за оптимално користење и одржување на ИКТ опремата	Одржување на компјутерите во правилна состојба	Гордана Костовска и членови на УТПП	X-XII. 2012	Компјутери и одделенски дневници	Беспрекорно функционирање на компјутерскиот систем

Преинсталација на дел од малите професорски лаптопи со најновиот имиџ одобрен од МОН.	Осовременување на компјутерската опрема	Гордана Костовска и членови на УТТП	X-XII. 2012	Записници и училишна документација	Осовременување на опремата на наставниците
Обуки на наставниците за користење на Е дневникот	Пренесување на знаењата на наставниот кадар	Наставник по информатика и членови на УТТП	2, 4. 10 2012	Записници	Успешно користење на Е дневникот и неговите апликации
Преинсталација и проверка на компјутерите во училниците	Одржување и осовременување на компјутерите	Костовска Гордана	X.2012 - VI. 2013	Записници	Обезбедување услови за беспрекорна работа на компјутерите по училниците
Преинсталација и проверка на компјутерите во училниците поради екстерното тестирање	Одржување и осовременување на компјутерите	Костовска Гордана и членови на УТТП	IV. 2013	Записници	Обезбедување услови за беспрекорна работа на компјутерите по училниците
Преинсталација и проверка на компјутерите во училниците за поребите на екстерното тестирање	Одржување и осовременување на компјутерите	Костовска Гордана и членови на УТТП	V-VI. 2013	Записници	Обезбедување услови за беспрекорна работа на компјутерите по училниците

7. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ

7.1 Општа грижа за учениците

Училиштето создава услови за пријатен и безбеден престој на учениците и вработените во училишните објекти. Одговорноста за безбедноста на учениците ја имаат вработените во училиштето посебно директорот, стручните соработници и наставниците. Имајќи предвид дека годинава за првпат беше организирано екстерно оценување на учениците, во училиштето беа преземени особени мерки за успешно реализирање на истото. Во таа насока, во соработка со Општина Ѓорче Петров во подрачното училиште е обезбедена трофазна струја за непречено користење на компјутерите. Целокупниот наставен кадар и стручната служба водеше сметка да им се помогне на учениците со посебни потреби, а со цел да се избегнат евентулни несакани стресни ситуации или

напад на паника и страв за време на истото. На овие ученици им беше обезбедена психолошка поддршка, а се водеше и грижа за обезбедување оптимални услови за работа. Пред почетокот на екстерното оценување беа одржани средби со родителите на кои им беше објаснета целта на оргнизирњето на ваквото оценување и беше побарана нивна поддршка.

За безбедноста на учениците се грижат и претставниците на агенцијата за обезбедување на училиштето „Водно АС„ кои ги обезбедуваат училишните објекти секој работен ден од 19 до 07 часот и 24 часови во викенди и празници.

Посебна улога за заштита и безбедност на учениците во текот на наставниот ден имаат дежурните наставници определени во распоредот на наставните часови. Одделенските наставници покрај редовните дежурства во училиштето, реализираат и дежурства во училишниот автобус за време на автобускиот превоз на учениците од дома до училиште и обратно.



7.2 Заштита во случај на пожар, земјотрес или друга непогода

- Тимот за заштита во случај на пожар, земјотрес и други непогоди својата работа ја организираше согласно на следните приоритети:
- Изготвување на план за едукација и заштита на учениците во случај на елементарни непогоди
- Обука на учениците за реагирање во вонредна ситуација
- Навремено укажување прва медицинска помош и организирана евакуација.

Извештај за работата на Тимот за заштита во случај на пожар, земјотрес и други непогоди					
Реализирана активност	Цели	Реализатор	Време на реализација	Ресурси	Исходи
Донесување и усвојување на програма за активностите на тимот	Доделување на задолженија на членовите на тимот	Тим за заштита Јованка Костовска	26.11.2012	Училишна документација план скица на објектот	Успешна реализација на програмата
Работилници со ученици од VI до VIII одд. на тема „Учиме за природните катастрофи,,	Обука на учениците за реагирање во вонредна ситуација	Директор Психолог	Декември 2012	Прирачник „Учиме за природните катастрофи,,	Учениците стекнаа основни знаења за знаци на природни катастрофи и начини за реагирање при катастрофа
Подготовка на ученици за квиз и учество на општински квиз „Противпожарна заштита,, на кој учествуваа Б.Китановски, М. Божинпвски, А. Милановски,Н. Димиќ	Едукација на учениците за справување со пожари и за учество на квиз за противпожарна заштита	Јованка Костовска	Ноември- Декември 2012	Прирачник за заштита од пожари Одделенски дневници Дипломи за учество на квизот	Оспособување на учениците за противпожарна заштита и превенција од пожари
Тестирање на знак (своно) со ученици од одделенска настава	Обука на учениците за препознавање на знак за опасност	Наставници од одделенска настава	03.12.2012	Своно скица на објектот	Препознавање на знак и брза реакција во случај на пожар
Евакуација-вежба за противпожарна заштита (предметна)	Обука на тимот за реагирање во дадена ситуација	Тим за заштита	17.12.2012	Своно скица на објектот	Ефикасност во случај на елементарна непогода
Евалуација на спроведената активност	Согледување на позитивните страни и пропусти на спроведената вежба	Тим за заштита	24.12.2012	Записници	Отстранување на недостатоците
Евакуација-вежба за противпожарна заштита (одделенска)	Обука на тимот за снаоѓање во вонредна ситуација	Тим за заштита	18.02.2013	Апарати за ПП заштита Пробор за прва помош	Правилна и брза реакција на тимот во случај на пожар
Евалуација на спроведената активност	Согледување на позитивните и негативните страни на спроведената активност	Тим за заштита	08.04.2013	Записници	Отстранување на недостатоците
Тестирање на знак (своно) за учениците од предметна настава	Обука на учениците за препознавање на знак за опасност	Наставници од предметна настава	15.04.2013	Своно скица на објектот Записници	Препознавање на знак и брза реакција во случај на пожар

7.3 Грижа за здравјето на учениците

Во училиштето континуирано се реализираат активности за унапредување на сите аспекти на здравјето на учениците (физичко, психичко, ментално и социјално здравје).

Грижата за здравјето на учениците опфаќа редовни лекарски прегледи, предавања, работилници, грижа за личната хигиена и хигиената на училиштето, организација на вакцинации, систематски прегледи и прегледи на забите на учениците.

Училишниот психолог, одделенските раководители и наставниците во рамките на своите работни активности реализираат и програми за здравствена заштита, здравствена едукација и работилници за унапредување на здравјето.



ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНОТО УЧИЛИШТЕ		
Реализирана активност	Реализатор	Време
Осигурување на учениците	Домаќин, Директор, Секретар Одделенски раководители	03-28.09. 2012
Организирање исхрана на учениците со ладен оброк - ужинка	Домаќин, Директор, Совет на родители, одд. раководители	03.09.2012- 07.06.2013
Организирање автобуски превоз за учениците	Директор, Секретар, Домаќин, наставници	03.09.2012- 07.06.2013
Редовно одржување на хигиената на училници, ходници и училишен двор	Технички кадар, Домаќин Хаус мајстор, Лојач	03.09.2012- 07.06.2013
Редовни прегледи на личната хигиена на учениците	Ученици од I до VIII одделение Наставници	03.09.2012- 07.06.2013
Реализација на работилници „Образование за животни вештини„	Ученици од I до VIII одделение Одделенски раководители	03.09.2012- 07.06.2013
Унапредување на физичкото здравје со редовна физичка активност, прошетки и спорт	С. Миленковиќ Д. Галимановска Одделенски раководители Ученици од I до VIII одделение	03.09.2012- 07.06.2013

ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ„

Организирање на рекреативна ученичка екскурзија – посета на Марков манастир	Ученици од III до VIII одделение Наставници, Директор	21.05.2013
Предавање за превенција за болести на коски здравствена (едукација на вработени и родители)	Стручни лица, родители, директор, наставници, жители на Волково и Орман	10.12.2012
Превентивни мерки за заштита од грип со зголемени активности за хигиена во училиштето	Наставници Родители Технички персонал	11. 2012 до 03.2013
Систематски прегледи и имунизација на учениците од II и I2 реализирани од училишен оддел во Поликлиника Ѓ.Петров	Ученици II и I2 Одд.раководители Родители	17.12.2012
Редовни систематски прегледи (стоматолог и педијатар) на ученици од III и II2 реализирани од Училишен оддел во Поликлиника Ѓорче Петров	Ученици III и II2 Одд.раководители Родители	05.11.2012
Систематски преглед, реализиран во во поликлиниката Ѓорче Петров	Ученици V 1, V2 Одд.раководители	08.05.2013
Систематски преглед	Ученици III1 и III2 Одд.раководители	26.04.2013
Психолошки работилници,, Факти за СИДАТА и ХИВ вирусот. Изготвен флаер кој е поделен на ученици од VI до VIII	Психолог Ученици VI до VIII одд	11,12. 2012
Реализирани се вкупно 26 работилници за унапредување на ментално, физичко и психолошко здравје и превенција од зависности	Психолог Ученици од VI до VIII одд.	11. 2012 до 06. 2013
Специјалистички систематски преглед на сите вработени во училиштето во Здравствената установа ПЗУ Про медика- Скопје	Директор Технички персонал Наставници	10 -13. 01. 2013
Вакцинирање на учениците од VIIа и VIIб одд – Ди-те-полио	Ученици од VIII одд. Одд.раководители	16.10.2012 и 08.03.2013
Стоматолошки преглед и пробна MANTU вакцина на учениците од III и II2 одд.	Ученици од III и II2 одделение Одд.раководители Родители	05.11. 2012
Читање на пробната вакцина MANTU и вакцинација со BCG	Учениците од III и II2 одд. Одд.раководители Родители	08.11.2012
Систематски и стоматолошки преглед реализиран од училишниот оддел во Поликлиника Ѓорче Петров	Ученици од VIIа и VIIб одд. Одд.раководители Родители	19-20.05 .2013
Контрола на заби	Учениците од VI Наставници	21.09. 2012
Систематски преглед со цел да се процени општата здравствена состојба кај учениците	Учениците од седмо одд. Одд.раководите	23.11.2012
Вакцинирање на девојчињата - Рубеола	Учениците од VIIа и VIIб одд. Наставници	08.03.2013

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ		
Реализирана активност	Реализатор	Време
Вакцини на DTP за Vодд. реализирани од училишниот одел при Поликлиниката во Ѓорче Петров	Наставници Ученици	21.09.2012
Систематски преглед на учениците од II во поликлиниката Ѓорче Петров вакцина	Наставници Ученици	24.09.2012
Вакцина Дите полио осмо одделение	Наставници Ученици	26.09.2012
Учениците од трето одделение ја посетија поликлиниката Ѓорче Петров каде се изврши редовен систематски преглед	Наставници Ученици	22.10.2012
Стоматолошки преглед за учениците од трето одд	Ученици Наставници	15.11 .2012
Систематски преглед за учениците од семо одд	Ученици Наставници	23.11.2012
Реализирана вакцинација на учениците од II одд. во поликлиниката Ѓорче Петров со вакцина BCG	Ученици од II одделение Наставници	16.03.2013
Систематски преглед на учениците од II и V одд. во поликлиниката Ѓорче Петров	Ученици од II и V одд. Наставници	28.11.2012
Систематски преглед на учениците од VII одд. во поликлиниката Ѓорче Петров	Родители Наставници Ученици	25.04.2013

8. УЧИЛИШНА КЛИМА И КУЛТУРА

Нормативното уредување е реализирано преку имплементација на училишни правилници и акти: Куќен ред, Кодекс на однесување на учениците, Кодекс на однесување на наставниците, Кодекс на однесување на родителите, Кодекс за чување на компјутерите, Правилник за видови на пофалби, награди и педагошки мерки, Правилник за оценување, напредување и полагање испити, Правилник за пофалби и награди на наставниците, Правилник за организирање и изведување ученички екскурзии, Правилник за советување на родители, Правилник за ракување со дневниците на паралелките, Правилник за начинот на вршење на видео надзор, Правилник за технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци, Правилник за заштита од пожари.

Со своите активности во рамките на ученичките заедници, учениците земаа активно учество во иницирање, изготвување и донесување на наведените кодекси и правилници.

Со цел одржување и негување на добрите односи и создавање на пријатна училишна клима во училиштето се реализираат и други форми на уредување како: Дежурства на учениците во училница, дежурства на ученици на влезот на училиштето, дежурства на наставници во училишната зграда и дворот, дежурства на наставници од одделенска настава во училишниот автобус за време на превозот на учениците, Еколошки патроли од ученици.

8. 1 Извештај за проверка на педагошка евиденција и документација

Реализирана активност	Време на реализација	Реализатор	Ресурси	Постигнати ефекти
Увиди во годишни глобални и тематски распределенија на наставниците	VIII, XI. 2012	Директор Пом. Директор Психолог	Училишна документација Записници	Унапредување на работата на наставниците приправници
Увиди во педагошка евиденција	04.09.2012	Општински просветен инспектор: С Палчевска Ќосева и Тања Бајрактарова	Училишна документација Записници	Дадени насоки за унапредување на работата
Увиди во педагошка евиденција	01.10.2012	Директор Пом. Директор Психолог	Училишна документација Записници	Корекција на утврдени пропусти
Прегледување дневни подготовки на наставниците	29.09.2012 до 04.10.2012	Директор Пом. Директор Психолог	Училишна документација	Констатирано е дека наставниците квалитетно ги изготвуваат дневните
Увиди во изготвените евидентни листи за учениците	15-17.10.2012	Комисии	Записници	Изработка на евидентни листи согласно законските норми
Насоки за водење педагошка документација - дневник на паралелката	16.10.2012	Општински просветен инспектор Соња Палчевска Ќосева	Презентација за водење педагошка документација	Дадени насоки за водење дневник на паралелката

Увиди во педагошка евиденција	29-31.10.2012	Директор Психолог	Училишна документација Записници	Корекција на утврдени пропусти
Увиди во педагошка евиденција	15.10 .2012	Директор Психолог	Училишна документација Записници	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увиди во педагошка евиденција Е-дневник	01-02.11.2012	Директор Пом. Директор Психолог	Училишна документација Записници	Дадени насоки за навремено пополнување на е-дневникот
Увиди во педагошка евиденција	05.11.2012	Директор Психолог	Училишна документација Записници	Корекција на утврдени пропусти
Увиди во педагошка евиденција Е-дневник	10.11.2012	Директор Пом. Директор Психолог	Училишна документација Записници	Дадени насоки за правилно пополнување на е-дневникот
Увиди во педагошка евиденција	03.12.2012	Директор Психолог	Училишна документација Записници	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увиди во педагошка евиденција Е-дневник	04.12.2012	Директор Пом. Директор Психолог	Училишна документација Записници	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Контролна инспекција по спроведена Интегрална евалуација на училиштето	13-14 12.2012	Државен просветен инспектор Стефан Стојанов	Училишна документација Записници	Констатирани корекции на утврдените слабости во работата на училиштето
Увиди во педагошка евиденција и дневни подготовки на наставниците	17.12.2012	Директор Психолог	Училишна документација Записници дневни подготовки на наставниците	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увиди во педагошка евиденција и дневни подготовки на наставниците	Од 02.01. до 14.01.2013	Директор Психолог	Училишна документација Записници дневни подготовки на наставниците	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увиди во педагошка евиденција	03.01.2013	Директор Психолог	Училишна документација Записници	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увиди во педагошка	11.01.13	Општински	Училишна	Дадени насоки за

евиденција - дневници на паралелка и реализација на програмата за натпревари и слободни ученички активности		просветен инспектор Соња Палчевска Ќосева	документација Записници	корекција на утврдени пропусти
Увиди во педагошка евиденција и дневни подготовки на наставниците	15-16. 01.2013	Комисија	Училишна документација Записници дневни подготовки на наставниците	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увиди во педагошка евиденција и дневни подготовки на наставниците	Од 05.02. до 18.02.2013	Директор Психолог	Училишна документација Записници дневни подготовки на наставниците	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увид во одделенските дневници	11.02.13	Директор Психолог	Училишна документација Записници дневни подготовки на наставниците	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увид во одделенските е-дневници	11.02.13	Директор Психолог	Училишна документација Е-дневници	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увид во одделенските дневници	18.02.13	Директор Психолог	Училишна документација Записници дневници	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увид во одделенските е-дневници	07.03.13	Директор Психолог	Училишна документација Е-дневници	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увид во одделенските е-дневници	13.03.13	Директор Психолог	Училишна документација Е-дневници	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увиди во педагошка евиденција и дневни подготовки на наставниците	Од 01.04. до 03.04.2013	Директор Психолог	Училишна документација Записници дневни подготовки на наставниците	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увид во одделенските	14.04.13	Комисија	Училишна	Дадени насоки за

дневници			документација Записници дневници	корекција на утврдени пропусти
Увиди во педагошка евиденција и дневни подготовки на наставниците	06.05.13	Директор Психолог	Училишна документација Записници дневни подготовки на наставниците	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увид во одделенските дневници	03.07.13	Комисија	Училишна документација Записници дневници	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти
Увид во одделенските Е-дневници	08.07.13	Комисија	Училишна документација Записници Е-дневници	Дадени насоки за корекција на утврдени пропусти

8.2. Соработка со родителите

Соработката со родителите е еден аспект од работењето на кој училиштето посветува посебно внимание. Со родителите се реализирани индивидуални и групни средби на кои се дискутираше за напредокот и постигнувањата на учениците, нивниот успех, поведение и изостаноци и се работеше на надминување на утврдените проблеми на учениците. Преку индивидуални и општи родителски средби, усмени и во писмена форма (евидентни листи, писмени известувања) родителите беа известувани за напредокот, поведението и изостаноците на ученикот.

Соработката со родителите се реализираше преку општи родителски средби, индивидуални средби со родителите, телефонски и писмени контакти, советување на родителите, посета на семејството на ученикот (класен раководител, психолог, директор), состаноци на Советот на родители, семејно советување, работилници со родители на критични групи ученици, вклучување во проекти и работилници кои се реализираа во училиштето и слично. На општите родителски средби родителите се известени за најзначајни аспекти од работењето на училиштето (унапредување на услови за работа, училишен успех

по паралелки, реализација на редовна, додатна и дополнителна настава, слободни ученички активности) и дистрибуиран е училишен билтен за родителите (на почеток од учебната година, на крај од првото полугодие и на крајот на учебната година).



8.3. Совет на родители

Во оваа учебна година соработката со Советот на родители е насочена кон унапредување на оценувањето на учениците, мултикултурна соработка на учениците и намалување на насилството меѓу учениците.

Претседател на Советот на родители во централното училиште е Борче Поповски, потпретседател е Надица Танаскова а претставник од Совет на родители за Училишен одбор е Костадинка Ливринска. Претседател на Советот на родители во подрачното училиште е Сеадин Амети.

Извештај за работата на Совет на родители

Р.б р	Вре ме	Реализирани активности	Заклучоци	Реализатори	Ресурси
1.	13.09. 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Конституирање на новиот состав на Советот на родители при ООУ „Јоаким Крчоски„ - Волково, Скопје, Избор на претседател; • Извештај за активности на училиштето реализирани во текот на летниот период.; • Изборни предмети во учебната • Униформи за учениците 2012/2013 • Ужинка за учениците во учебната 2012/2013 • Интезивно вклучување на родителите во намалување на бројот на оправдани изостаноци кај учениците • Извештај од Директорот за активности на училиштето реализирани во текот на летниот период ; • Запознавање со новите изборни предмети • Соработка со родителите во организација на ученички екскурзии • Соработка со родителите за избор на ученички униформи за сите ученици • Соработка со родителите во избор на ужинка за учениците • Формирање комисија за избор на најповолна понуда за фотографирање на учениците • Формирање комисија за избор на најповолна понуда за осигурување на учениците 	<ul style="list-style-type: none"> • Новиот состав на Советот на родители го сочинуваат 18 членови кои за претседател на советот го избраа Борче Поповски • Училишните објекти се варосани, направени се неопходните санации, обновен е дел од училишниот мебел и неопходни нагледни средства, обезбеден е целиот наставен кадар • Изборните предмети се во согласност со интересите и потребите на учениците и се добро одбрани • Ужинка за учениците во учебната 2012/13 по избор на Советот на родители ќе носи Специјал продукт • За најповолен понудувач за фотографирање на чениците е избран понудувачот Тренд студио • Не се дојдени неколку учебници од проектот „Бесплатни учебници„ • Електронскиот дневник сеуште не е пуштен во употреба од МОН • Родителите бараа менување на учениците од одделенската во две смени 	Директор, стручна служба, наставници родители	Годишна програма на училиштето Записници од состаноците на Советот на родители

<p>2.</p>	<p>03.10. 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Избор на претставник на Совет на родители за претставник на Училишен одбор ❖ Унапредување на здравјето, хигиената и психофизичката состојба на учениците ❖ Одбележување на Детска недела ❖ Учество во собирна акција за донирање подароци на децата од Дом за деца без родителска грижа „11-ти Октомври,, ❖ Измени и дополнувања на Законот за основно образование 	<ul style="list-style-type: none"> • По предлог на членовите на Совет на родители за претставник на Училишен одбор е избрана Костадинка Ливринска • Систематските прегледи и вакцините да се вршат пред почетокот или по завршување на часовите за што треба да биде информирана Амбуланта „Горче Птров,, по што ќе се известат родителите • Родителите беа запознаени со активностите што се реализираа по повод Детска недела • Пофалени се учениците во собирната акција за донирање подароци за Домот 11-ти Октомври • Директорот на училиштето ги презентираше промените во Законот за Основно образование 	<p>Директор, Родители Наставници</p>	<p>Записници од состаноци на Советот на родители</p>
<p>3.</p>	<p>13.11. 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Извештај од реализираната собирна акција за донирање подароци на децата од Дом за деца без родителска грижа „11-ти Октомври,, • Презентација на извршена анализа на успех, изостаноци и поведение на учениците во првото троесечие од учебната 2012/2013 • Информирање на родителите за унапредувањето на оценувањето на учениците • Соработка во организација и реализација на мултикултурна соработка меѓу учениците • Грижа за унапредување на здравјето, психофизичката состојба и лична хигиена на учениците 	<ul style="list-style-type: none"> • Собирната акција беше успешно реализиран со собрани 10.000 денари со кои се купени средства за лична хигиена и училишен прибор и истите беа донирани на децата од домот • Психологот ја презентираше извршената анализа на успех, изостаноци и поведение на учениците во првото тромесечие во учебната 2012/2013 год. во централното и подрачното училиштето • Родителите беа информирани за унапредувањето на оценувањето на учениците кое се спроведува преку изработка и задавање на тестови според критериуми дадени од БРО • Беше даден предлог од родителите, реализирањето на дополнителна и додатна настава да биде во ист термин за што претходно ќе бидат известени • Беше истакнато дека во тек е 	<p>Директор, психолог, ученици, наставници родители</p>	<p>Записници од состаноци на Советот на родители</p>

			<p>реализирањето на приоритетите на училиштето меѓу кои и мултикултурна соработка на учениците, преку посета на часови, реализација на тројазични часови, посета на верски објекти, запознавање на културните вредности со ученици од централното и подрачното училиште</p> <ul style="list-style-type: none"> • Се води грижа за унапредување на здравјето, психофизичката состојба и личната хигиена на учениците преку систематските прегледи и вакцини кои се задолжителни, разни предавања и работилници кои се реализираат на одделенските часови, проверка на учениците од вошливост • Родителите дадоа предлог систематските стоматолошки прегледи да не бидат со залевање а забите без дозвола на родителот 		
4	22.01 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Запознавање на родителите со успех, изостаноци и поведение на учениците и предлози за подобрување на истите; • Информирање на родителте за унапредување на оценувањето на учениците; • Полугодишен извештај и Билтен на училиштето 	<ul style="list-style-type: none"> • Психологот на училиштето ја презентира извршената анализа на успех, изостаноци и поведение на учениците во првото полугодие во учебната 2012/2013 година во централното и подрачното училиште со заклучок дека значително е подобрен успехот на учениците и намален бројот на изостаноци поради индивидуалните средби на родителите со психологот. • Родителите беа информирани за унапредувањето на оценувањето на учениците кое се спроведува преку изработка и давање на тестови според критериуми дадени од БРО. • Родителите добија училишен билтен за успехот, поведението и изостаноците на учениците и беа информирани за тековните санации во училиштето. • Родителите дадоа предлог на 	Директор, психолог, ученици, наставници родители	Записници од состаноци на Советот на родители

			<p>наредниот состанок на Совет на родители да се стави на дневен ред барање за проширување на фискултурната сала и Дневниот престој поради несоодветни услови за работа и пестој.</p>		
5	10.04. 2013	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Запознавање на родителите со успех, изостаноци и поведение на учениците во третото тромесечие од учебната 2012/2013 година и предлози за подобрување на истите; ❖ Самоевалуација на училиштето; ❖ Организација на Велигденски хепенинг; ❖ Активности за професионално информирање и ориентирање на учениците од VIII одделение; ❖ Извештај за реализација на акцијата „Купете роза – да купиме рози,, 	<ul style="list-style-type: none"> • Психологот на училиштето ја презентираше извршената анализа на успех, изостаноци и поведение на учениците во третото тромесечие во учебната 2012/2013 година во централното и подрачното училиште со заклучок дека значително е намален успехот на учениците и зголемен вкупниот број на изостаноци; • Родителите беа запознаени со самоевалуацијата на работата на училиштето, слабите јаките страни во секое подрачје од рамката за самоевалуација; • Родителите беа запознаени со активностите за Велигденскиот хепенинг и поканети активно да се вклучат и присуствуваат на денот 27.04.2013 година. Освен тоа директорот на училиштето ги покани родителите на идните првачиња на „Весел час,, во училиштето, кој ќе се одржи на ден 17.04.2013 година. • Присутните на состанокот беа информирани за професионалната ориентација на учениците од VIII одделение и за критериумите за упис во средните училишта. • Родителите беа запознаени со реализација на акцијата „Купете роза – да купиме рози,, при која беа собрани 2.540 денари во централното и 1.160 денари во подрачното училиште, со кои беа купени 60 бели рози, кои ќе бидат засадени во училишните дворови и одгледувани од учениците и вработените во 	<p>Директор, психолог, ученици, наставници родители</p>	<p>Записници од состаноци на Советот на родители</p>

			<p>училиштето.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Надвор од дневниот ред родителите побараа средба со градоначалникот за проширување на фискултурната сала и Дневниот престој поради несоодветни услови за работа и престој на учениците. 		
6	06.06. 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Реализација на екстерното тестирање на учениците од IV – VIII одделение; • Изборни предмети за 2013/2014 година; • Извештај од реализација на Велигденски хепенинг и намена на собраните парични средства; • Извештај од реализираната еднодневна екскурзија на учениците од III одделение и излет на учениците од I-VIII одделение; • Предлози, мислења и сугестии. 	<ul style="list-style-type: none"> • Директорот на училиштето ги извести членовите на советот за тековните активности на екстерното тестирање. Тестирањето се реализираше со мали технички проблеми, различен број на ученици се тестираа во различни денови, по различни предмети. • Учениците од II, III, IV, V и VI одделение ќе бидат анкетирани за изборен предмет за што можат да помогнат и родителите; • Изборните предмети за учебната 2013/2014 година беа целосно прифатени од членовите на Советот на родители. • Директорот ги извести присутните за собраните парични средства од Велигденски хепенинг и за нивната намена. • Беше донесен заклучок активностите за Велигденскиот кој се организираше пред верскиот празник Велигден да се пренасочат пред Новогодишните празници, Новогодишен хепенинг. • Во врска со еднодневна екскурзија на учениците од III одделение и излет на учениците од I-VIII одделение беше даден извештај за времето, местото и туристичката агенција со која беа спроведени. Се донесе 	Директор, психолог, ученици, наставници родители	Записници од состаноци на Советот на родители

			<p>заклучок дека излетот и екскурзијата беа изведени согласно поставените стандарди, правилници и упатство од страна на МОН , без никакви забелешки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Побаран е од родителите поблизок контакт со одговорните од Општината, за проширување на фискултурната сала и доградба на училници. 		
--	--	--	---	--	--

8.4. Соработка со локалната заедница и општината

Училиштето реализира културни, едукативни и воспитни активности со населението кое живее и работи во локалната заедница. Тековните активности и постигнувањата на учениците од нашето училиште перманентно се презентираат пред пошироката јавност.

8.4.1. Соработка со воспитно образовни институции и други организации од областа на културата, стопанството и јавниот живот

Соработката со воспитно-образовните институции и организации од областа на културата и стопанството е од голема важност за унапредување на работата на нашето училиште. Училиштето остварува континуирана соработка со училиштата од Општината и градот Скопје, соработка со Општината Ѓорче Петров, БРО, МОН, Државен просветен инспекторат, урбаните заедници Волково, Орман, Никиштани, Кучково, Пржина, Активот на жените, Здравствените ординации во локалната средина, разни организации кои делуваат во околината. Училиштето соработуваше и со центарот за социјални грижи за надминување на проблемите на учениците кои потекнуваат од дисфункционални семејства.

Како плод на соработка на училиштето со институциите од локалната средина реализирани се спортски и едукативни активности во соработка со Отворени забавни фудбалски школи, спортски натпревари, еколошки акции, реализација на проектот „Скопје град на белата роза,, наречен „Купете роза да

купиме рози,, и реализација на наставни часови со посета на институциите. Преку реализација на овие активности се поттикнува мултикултурната соработка и соживот на претставниците од сите заедници кои живеат на реонот на централното и подрачното училиште.



8.4.2. Соработка со Општината Ѓорче Петров

Во учебната 2012/2013 реализиравме конструктивна соработка со сите сектори на Општина Ѓорче Петров, со Градоначалникот Сокол Митровски, општинските советници, со општински просветен инспектор Соња Палчевска Ќосева, советникот за образование Тања Бајрактарова и советникот за спорт Лука Поповски. Оваа соработка овозможи создавање поповолни услови за реализација на наставата, запазување на законитоста во работењето и унапредување на дејноста на училиштето.

Во соработка со Општина Ѓорче Петров, Министерство за здравство и Агенција за спорт и млади, успешно е реализиран Проектот „Пороци кај младите како алкохол, дрога и штетни негативни појави кај младата популација,,. Проектот се реализираше во сите основни училишта во Општина Ѓорче Петров (со ученици од предметна настава) со цел превенција од зависности и побуди голем интерес кај учениците учесници во работилниците. На иницијатива на Ученичката заедница, работилници за превенција од зависности се реализираа и од одделенските раководители во паралелките од IV и V одделение.

На иницијатива на Град Скопје, со поддршка од Општина Ѓорче Петров се реализираше проектот „Скопје град на белите рози„. Во Проектот се вклучија сите ученици, родители, наставници и вработени во централното и подрачното училиште. Во акцијата „Купете роза – да купиме рози„ преку продажба на рачни изработки, учениците собраа финансиски сретства за украсување на училишните дворови со бели рози. Истовремено проектот влијаеше на подигање на еколошката свест кај локалното население.

Училиштето имаше плодотворна соработка со Даниела Николиќ и Свонко Смиљков – претставници од Општина Ѓорче Петров и членови на Училишниот одбор, кои допринесуваат во унапредување на работата на училиштето, присуствуваа на настани кои ги реализираше училиштето, ја следеа дејноста на училиштето, учествуваа во работата на Училишниот одбор.

Продолжува соработката со Општина Ѓорче Петров на поле на безбедноста на учениците и училишните објекти преку ангажирање на агенција за обезбедување и „Водно Ас„ која се грижи за безбедноста на училиштата секојдневно, во период од 19-07 часот, и во викендите и празниците.

Во координација со Општината Ѓорче Петров беше организиран бесплатен автобуски превоз за учениците кои живеат подалеку од два километри од училиштето. Ја истакнуваме соработката со Општинската лига за училишен спорт која успешно организираше бројни спортски настани на кои покрај промоција на спортот и успесите успешно се промовираа другарството, соработката и запознавањето на учениците од сите основни училишта на ниво на Општина Ѓорче Петров.

Преку разни форми на соработка со локалната заедница и општината училиштето континуирано ја промовира својата работа и постигнати резултати.



9. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО

9.1 Годишен извештај за работа на Училишен одбор

Највисокиот орган за успешно раководење на училиштето е Училишниот одбор чии надлежности и состав се дефинирани со Законот за основно образование.

Училишниот одбор има улога да ја реализира визијата на училиштето, избор на клучен персонал, финансиски надзор, унапредување на квалитет на оценување, следење и подобрување на односите со централните и локалните власти. Училишниот одбор својата работа ја обавува на седници кои се свикуваат по потреба, но најмалку еднаш на три месеци.

Реализирана активност	Реализатор	Ресурси	Постигнати ефекти	Време на реализација
1. Конституирање на новиот состав на Училишниот одбор за мандатен период 2012/2015 година ; 2. Анекс на предлог	Членови на Училишен одбор Директор на училиштето	Записници од одржани состаноци -Годишен извештај за работата на	- Верификација на мандатите на ново избраните членови на Училишниот одбор при ООУ „Јоаким Крчоски „- Волково за периодод	26. 09. 2012

<p>Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2012/2013 година; 3. Информација за подготвеност на училиштето за почетокот на учебната 2012/2013 година ; 4. Приоритети на училиштето за учебната 2012/2013 година; 5. Реализација на редовна настава и донесување Одлука за прогласување на 20- ти септември денот на општината „Ѓорче Петров„- Скопје за ненаставен ден; 6. Извештај од спроведен акционен план доставен до Државен просветен инспекторат; 7. Извештај од комисија за избор на фирми за испорака на ужинка, фотографирање и осигурување на учениците; 8. Донесување одлука за формирање Комисија за прибирање понуди за изведување ученички екскурзии во учебната 2012/2013 година; 9. Предлози и прашања;</p>		<p>уилиштето за учебната 2012/2013 година</p>	<p>2012/2015 година. Претседател- Борјанка Стојчевска , заменик- Емел Селмани и Блага Куиќ избрани од Наставничкиот совет на ООУ „Јоаким Крчоски„ Членови избрани од оснивачот на општината „Ѓорче Петров„ се Даниела Николиќ и Звонко Смилков и членови избрани од советот на родители Борче Поповски и Сеат Амети. - направени се мали измени во предлог годишната програма за работата на училиштето и тоа во делот за учество на организирани натпревари за учениците и измени во календарот на наставни денови; -успешна подготвеност за почетокот на новата учебна 2012/2013 година; - прифатени и подржани при реализација на приоритетите на училиштето за учебната 2012/2013 година - реализација на редовната настава усогласена според препораките на БРО и МОН се одвива редовно и континуирано без никакви прекини; - 20 ти септември празникот на општината „Ѓорче Петров„ е прогласен за работен ненаставен ден - успешна реализација на акциониот план ; - за најповолен понудувач за ужинка на учениците е избрана фирмата Специјал- продукт- Скопје,</p>	
--	--	---	--	--

			<p>- за најповолен понудувач за осигурување на учениците е компанијата Триглав осигурување – Скопје,</p> <p>- за најповолен понудувач за фотографирање на учениците е предложена Тренд- студио- Скопје;</p> <p>- формирана е комисија за прибирање на понуди за организација на екскурзии и излети на учениците во оваа учебна година;</p> <p>- презентирани се најновите измени на законот за основно образование .</p>	
<p>1. Предлог извештај за работата на училиштето во првото полугодие од учебната 2012/2013 година;</p> <p>2. Предлог Годишен план за јавни набавки за 2013 година;</p> <p>3. Информација за реализираните активности планирани во првото полугодие од учебната 2012/2013 година;</p> <p>4. Давање мислење за вработување на определено време по објавен оглас;</p> <p>5. Разгледување на тековни прашања</p>	<p>Членови на Училишен одбор Директор на училиштето</p>	<p>Записници од одржани состаноци Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2012/2013 година</p>	<p>- На присутните членовите од Училишниот одбор им беше презентирани полугодишниот извештај и училишниот билтен за работата на училиштето во првото полугодие од учебната 2012/2013 година</p> <p>- планираните активности за првото полугодие од учебната 2012/2013 година се реализирани</p> <p>- беше дадено позитивно мислење за наставниците кои се вработени во овој период</p> <p>-присутните беа информирани околу превземени хигиенки мерки против ширењето на грипот</p>	<p>28.01.2013</p>
<p>1. Предлог програма за самоевалуација во училиштето 2013/2016 година</p> <p>2. Предлог одлука за расход на основни средства и ситен</p>	<p>Членови на Училишен одбор Директор на училиштето Секретар</p>	<p>Записници од одржани состаноци Годишна програма за работа на училиштето за</p>	<p>- на присутните членови им беше презентирани програмата на Рамката за самоевалуација на училиштето за период 2013/2016 година</p> <p>- едногласно беше усвоен</p>	<p>28.02.2013</p>

<p>инвентар за 2012 година 3. Годишен попис за 2012 година и финансиски извештај за 2012 година 4. Предлог Правилник за начинот за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утвредена со пописот 5. Предлог правила за определување на обврските и одговорностите на корисниците при користење на документи и информатичко-комуникациската опрема во училиштето 6. Кодекс за заштита на компјутерите во ООУ „Јоаким Крчоски“ - Волково, Скопје 7. Прашања и предлози</p>		<p>учебната 2012/2013 година</p>	<p>извештајот за спроведениот редовен годишен попис на средствата и нивните извори за 2012 година спроведен од пописната комисија, исто така беше усвоен и финансискиот извештај за 2012 година и доставен како предлог за усвојување на Советот на основачот-општината Ѓорче Петров - од страна на членовите едногласно беше усвоен Правилникот за начинот за вршење на попис на средствата и обврските усогласени со фактичката состојба утвредена со пописот - беа разгледани и усвоени правилниците за заштита на личните податоци и нивно користење - беше разгледан и усвоен Кодексот за заштита на компјутерската опрема</p>	
<p>1. Верификација на мандатите на новоизбраните членови од Општина „Ѓорче Петров“ 2. Усвојување на Рамката за самоевалуација во ООУ „Јоаким Крчоски“ - Волково, Скопје за период од 2013/2016 година 3. Предлог Развојно планирање во ООУ „Јоаким Крчоски“ - Волково, Скопје од 2013/2016 година 4. Предлог програма за изведување на училишни екскурзии за учебната 2013/2014 година 5. Прашања и предлози</p>	<p>Членови на Училишен одбор Директор на училиштето Помошник Директор Секретар</p>	<p>Записници од одржани состаноци Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2012/2013 година</p>	<p>- од страна на секретарот ни беа претставени новите членови за претставници во Училишниот одбор делегирани од оснивачот на училиштето - на присутните членови им беше презентирана Рамката за самоевалуација за периодот 2013/2016 година која беше во целост доработена од работната група и беше едногласно усвоена од нивна страна - по третата точка од дневниот ред беше разговарано за Развојното планирање на училиштето за период 2013/2016 година кое е составено од</p>	<p>09.07. 2013</p>

			седум теми, дека секоја тема содржи развојни цели и активности кои ќе бидат реализирани и беше едногласно усвоено од нивна страна - беше презентирана и усвоена програмата за изведување на училишни екскурзии за учебната 2013/2014 година и истата треба да биде доставена како предлог до БРО и до Советот на општина Ѓорче Петров, Скопје	
--	--	--	--	--

9.2 Орган на раководење директор на училиштето

9.2.1 Извештај за работа на директор Гордана Несторовска

Приоритет во работењето на директорот е обезбедување поволни услови за работа кои овозможуваат стекнување на применливи знаења, задоволување на интересите и потребите на сите ученици и правилно воспитување на учениците. Директорот води сметка за успешна и доследна реализација на Годишната програма за работа на училиштето истовремено со запазување на законитоста во работењето.

Во текот на оваа учебна година се реализирани низа активности во соработка со Тимот за екстерно оценување на знаењата на учениците се цел подготовка на училиштето и на учениците за успешно спроведување на процесот на екстерно тестирање на учениците и проверување на објективноста на оценување на наставниците.

Во својата секојдневна работа директорот оствари соработка со претставници од Општина Ѓорче Петров, од БРО и МОН, Државен просветен инспекторат, училиштата и градинката на територија на Општина Ѓорче Петров, социјални центри, здравствни установи и НВО. Директорот зеде учество во тркалезна маса на тема „Дискриминација на Ромите во Македонскиот образовен систем„ организирана од Хелсиншки комитет за човекови права и трибина „Превенција од насилство„ организирана од МТСП.

Во текот на учебната 2012/2013 реализирани се вкупно 68 посети на наставни часови со цел: Унапредување на работата на наставниците (користење на активна

настава, употреба на ИКТ) како и унапредување на процесот на оценување на знаењата и напредокот на учениците. По посетата на часот се реализирани индивидуални средби со цел анализа на часот, пофалби, коментари и насоки за надминување на слабостите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ ВО УЧЕБНА 2012/2013 г.		
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ		
РЕАЛИЗИРАНА АКТИВНОСТ	Време на реализација	СОРАБОТНИЦИ
Изработка на Годишна програма за работа на училиштето и сопствена програма за работа во учебната 2012/2013 година	VII, VIII 2012	Помошник директор, стручна служба, наставници, Училишен одбор, Совет на родители, Стручни активи, Ученичка заедница
Планирање, програмирање и организација на работата на училиштето за учебната 2012/2013 година	VII, VIII 2012	Пом. директор, стручна служба, Училишен одбор, наставници, Совет на родители, Стручни активи, Ученичка заедница
Увиди во динамика на реализација на зацртаните Приоритети за работа на училиштето во учебна 2012/2013 година	XI 2012 до VI 2013	Помошник директор, стручна служба, наставници, Стручни активи, Ученичка заедница
Планирање на обуки -Континуирано стручно и педагошко усовршување на кадарот	VIII 2012 до VI 2013	Сите вработени, Стручни активи, Реализатори на обуки
Планирање и подготовки за реализација на Интерни училишни проекти	VIII 2012 до VI 2013	Помошник директор, стручна служба, Стручни активи
Организациски подготовки за успешна реализација на интерни училишни натпревари	XI, XII 2012	Комисија за натпревари, Помошник директор, стручна служба
Организациски подготовки и реализација на Самоевалуација на работата на училиштето и План за развој на училиштето	Од XI 2012 до VII 2013	Тим за самоевалуација, Училишен одбор, Совет на родители, Стручни активи, Ученичка заедница
Планирање на работата и активностите на Комисиите за екстерно и интерно оценување	IV, V 2013	Помошник директор, стручна служба, Комисии за екстерно и интерно оценување
Планирање на динамика на работа на Одделенски и наставнички совети	XI, XII 2012 I 2013	Помошник директор, стручна служба, наставници, секретер-правник
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ		
АКТИВНОСТ	Време на реализација	СОРАБОТНИЦИ
Изготвување и реализација на финансов план на училиштето	VIII 2012 до VII 2013	Помошник директор, секретар, домаќин, сметководител
Контрола и учество во материјално-финансиско работење на училиштето	VIII 2012 до VII 2013	Помошник директор, секретар, домаќин, сметководител
Подобрување на технички услови и набавка на дидактички средства за осовременување на наставата	VIII 2012 до VII 2013	Пом. Директор, стручна служба, наставници, Училишен одбор, Совет на родители, НВО
Организација на попис на имотот изработка на пресметки, завршна сметка и останата финансиска документација	X 2012 до VII 2013	Помошник директор, секретар, домаќин, сметководител, Пописна комисија

Активности за инсталирање на ИКТ опрема во подрачното училиште во соработка со МОН и Општина Ѓорче Петров	VIII 2012 до V 2013	Пом. Директор, домакин, секретар, наставници, Тим за техн. Поддршка
Контакти со одговорни лица околу изградба на фискултурна сала во централното училиште	VIII-XII 2012	Општина Ѓорче Петров сектор урбанизам и образование, Влада на РМ- одговорни лица
ОРГАНИЗИРАЊЕ		
АКТИВНОСТ	Време на реализација	СОРАБОТНИЦИ
Формирање тимови за изработка на Годишна програма, Полугодишен извештај, дефинирање на нивната работа и насоки за успешна реализација на зададените задачи	VI, VI, XII 2012 I, IV, VI 2013	Стручни активи, Пом. Директор, стручна служба, наставници, Тимови, Одделенски и Наставнички совет
Организирање услови за работа во училиштето- подготвеност на училиштето за почеток на учебната година, набавка на ученички униформи, ужинка за учениците, осигурување на ученици и училиштето	VIII 2012 до VI 2013	Училишен одбор, Помошник Директор, стручна служба, технички пресонал, домакин, секретар, наставници, Совет на родотели
Формирање Тим за Самоевалуација и Развојно планирање на работата на училиштето, дефинирање на задачите на тимот и активности за успешно спроведување на процесот на самоевалуација	X 2012 до VI 2013	Тим за самоевалуација, Пом. директор, стручна служба, наставници, Училишен одбор, родители, ученици
Распределба на задачи и задолженија на: наставници по предмети и одделенија, стручни активи, одделенски и наставнички совет, одделенски раководства и други задолженија;	VIII 2012 до VII 2013	Стручни активи, Пом. Директор, стручна служба, наставници, Тимови, Одделенски и Наставнички совет, Одделенски раководители
Организирање на воспитната дејност на училиштето и организација на автобускиот превоз за учениците	VIII 2012 до VI 2013	Стручни активи, Одделенски и Наставнички совет
Организација на воспитно-образовната работа : Број на ученици и паралелки, распределба на наставни часови и одделенски раководства	VIII, IX 2012	Помошник Директор, стручна служба, наставници, БРО, ДПИ, општински координатор за образ.
Реализација на Одделенски совети и Наставнички совет (технички подготовки, статистички и стручни анализи)	XI, XII 2012 III, VI 2013	Стручни активи, Ученичка заедница, Помошник Директор, стручна служба, наставници
Откривање на ученици со потешкотии во напредување и адаптација	XI 2012 до VI 2013	Наставници, Стручна служба, Инклузивен тим, стручни лица
Организација и учество во стручни анализи, изработка на документи, извештаи, предавања, акциони планови, проекти и слично.	VIII 2012 до VII 2013	Помошник директор, Стручна служба, Тимови, Стручни настави, ученици, родители
Организација на целокупното работење на училиштето, создавање услови за реализација на Годишната програма.	VIII 2012 до VI 2013	Помошник директор, Стручна служба, Тимови, Стручни активи, наставници, ученици
Организација на работата на дневниот престој	VIII 2012 до VI 2013	Наставници, одговорен наставник, Училишен одбор, родители
Анализи и вреднување на годишни, тематски	VIII 2012 до	Помошник директор, Стручна служба,

и дневни планирања на наставниците (укажување на евентуални пропусти)	VI 2013	Тимови, Стручни активи, советници БРО, ДПИ
Анализа на Статутот на училиштето и Кодекси за однесување на ученици, наставници, родители	VIII 2012 до I 2013	Стручна служба, Пом. директор, Училишен одбор, Стручни активи, родители, ученици
Поддршка и помош во работењето на Ученичката заедница и Детската организација, присуство на 6 состаноци на Детската организација	IX 2012 до VI 2013	Ученици, Одговорни наставници. стручна служба, Пом. Директор
Организација на набавка на новогодишни пакетчиња за учениците и нивно свечено делење	1-16.12.2012	НВО „АДРА,, , родители, наставници, домаќин, ученици
Поддршка на проектите Зелено училиште и Еко училиште, поддршка во реализација на приоритетите на училиштето	XI 2012 до VI 2013	Стручна служба, Пом. директор, одговорни наставници, Стручни активи, родители, ученици
Размена на искуства и идеи со наставници од училиштето, Просветен Општински инспектор, претставници од основни училишта од Општината	VIII 2012 до VI 2013	Општински просветен инспектор, Наставници, Директори и вработени од основни училишта, стручна служба
Организација и помош во реализација на Акција на Детската организација за собирање подароци за децата од Дом за деца без родителска грижа „11 Октомври,,	04-08.10.2012	Детска организација, Совет на родители, Одделенски раководители, Психолог, Помошник директор, локално население
Организација на ученички екскурзии и излети за учениците од централното и подрачното училиште (оглас, избор на агенција, подготовка и реализација на екскурзиите и излетите, изготвување извештај)	XI 2012 до VI 2013	Помошник директор, секретар, Комисија за екскурзии, Училишен одбор, Совет на родители, Одделенски раководители, наставници, родители, ученици
Организација на истражување во училиштето на тема „Работа со ученици со ниски академски способности,, реализатор: Институт за психологија	23.11.2012	Детска фондација Песталоци, Сорос, Филозофски факултет
Организациски подготовки за реализација на Проектот „Пороци кај младите како дрога, алкохол и штетни појави за младата популација,,	05, 13,14.02. 2013	МВР, Општина Ѓорче Петров, Агенција за спорт и млади, Министерство за здравство, одделенски раководители од VI до VIII одделение, наставници
Организација на екстерно оценување на знаењата на учениците и поддршка во реализација на активностите на Тимовите за екстерно оценување и интерно оценување на работата на наставниците	V, VI, VII 2013	Тимови за екстерно и интерно оценување, Помошник директор, Психолог, Наставници
РАКОВОДСТВО		
АКТИВНОСТ	Време на реализација	СОРАБОТНИЦИ
Увиди и анализи на Годишни и тематски планирања на наставниците (укажување на пропусти)	06-14.09.2012	Пом.директор, Стручна служба-психолог
Увиди во дневните подготовки на наставниците (еднаш во месецот)	2012/2013	

Увиди во педагошка евиденција и документација: комисиски увиди во дневник, главна книга, евидентни листи, ученички легитимации	XI, XII 2012 I 2013 VII 2013	Пом.директор, Стручна служба, Тимови, Стручни активи
Увиди во Е дневник на паралелките	01- 10.11.2012 04.12.2012 11.02.2013 13.03.2013 10.06.2013	Пом.директор, Стручна служба
Увиди во одделенските дневници на паралелките	01.10.2012 29.10.2012 03.12.2012 17.12.2012 15.01.2013 14.04.2013 08.07.2013	Пом.директор, Стручна служба - психолог
Педагошки посети и анализи на 27 часови, во одделенска настава и 41 часови во предметна настава, разговор за часот, консултации, укажувања и советувања со наставници	IX. 2012 до VI.2013	Наставници, пом.директор, психолог, Стручни активи, стручни лица
Советодавна работа со наставници, консултации, советувања, анализи на посетени часови	IX – XII 2012 II-V 2013	Одделенски и предметни наставници, приправници, мантори на приправници, стручна служба- психолог
Работа со стручна сужба, наставници, технички кадар, родители, ученички заедници, надворешни соработници	IX. 2012 до VI 2013	Наставници, стручна служба, надворешни соработници, родители, помошник директор
Техничка организација на наставата: распоред на часови, одделенски раководители, дежурства, организација на смени, превоз на ученици	IX. 2012 до VI 2013	Општина Ѓорче Петров, наставници, стручна служба, надворешни соработници, родители, пом. Директор, ЈСП
Координација на работата, помош и давање задолженија на тимови, стручни активи, Ученички организации, Ученичка заедница, ученички клубови	VIII 2012 до VI 2013	Стручни активи, тимови, Ученички организации, стручна служба, надворешни соработници, родители, пом. директор
Иницитање и организација на неопходни обуки и усовршувања на вработените	VIII 2012 до VII 2013	Пом.директор, Стручна служба, наставници, Стручни активи, Дефектолог
Раководство со работата на Наставничкиот и одделенските совети	XI 2012 до VII 2013	Одделенски и Наставнички совет, стручна служба, пом. Директор
Мотивирање на вработените и помош во осовременување на наставата и воннаставните активности	VIII 2012 до VI 2013	Стручна служба, наставници, Стручни активи, Советници од БРО, ПЕП
Соработка со родители и ученици, иницирање мерки за надминување на утврдени проблеми	IX 2012 до VI 2013	Ученици, родители, наставници, стручна служба, пом. Директор
Прифаќање на приправниците и воведување во работата, избор и консултации со менторите	VIII 2012 до VI. 2013	Приправници, ментори, стручна служба, пом. Директор
Имплементација на одлуки од училишен одбор, Наставнички и Одделенски совет	VIII 2012 до VII 2013	Училишен одбор, Наставници, стручна служба, пом. Директор

КОНТРОЛИРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА

АКТИВНОСТ	Време на реализација	СОРАБОТНИЦИ
Следење, анализи, вреднување и евалуација на работата на Стручните активи, поединци, Тимови и училиштето во Целина и превземање мерки за подобрување на утврдените слабости	IX 2012 до VI. 2013	Стручна служба, пом. Директор, наставници, Стручни активи, Тимови, Училишен одбор, Совет на родители
Следење и евалуација на напредокот на училиштето и иницирање мерки за подобрување на резултатите	IX 2012 до VI 2013	Стручна служба, пом. Директор, наставници, Стручни активи, Тимови, Училишен одбор
Контрола и евалуација на реализирани приоритетите на училиштето, проекти Зелено училиште, Еко училиште, Животни вештини, дополнителна и додатна настава и Ученичките клубови	IX 2012 до VI 2013	Стручна служба, пом. Директор, наставници, Стручни активи
Контрола на училишната реализација на акцијата „Купете роза, да купиме рози,, , обезбедување средства со продажба, набавка и засадување на розите и нивно одржување	20.03.2013 до 07.06.2013	Општина Ѓорче Петров, Општ. просветен инспектор Соња Палчевска Косева, општ. советник Тања Бајрактарова, Наставници, Ученици, Родители, Совет на родители
Контрола на редовност, успех и поведение на учениците и превземање мерки за надминување на утврдени проблеми	IX 2012 до VI 2013	Стручна служба, пом. Директор, наставници, родители, одделенски раководители
Контрола и вреднување на реализацијата на редовната настава и воннаставни активности и примена на стандардите за оценување на учениците	IX 2012 до VI 2013	Стручна служба, пом. Директор, наставници, одд. Раководители
Контрола и вреднување на целокупната работа на училиштето	IX 2012 до VI 2013	Стручна служба, пом. Директор, Стручни активи, Тимови
Контрола и вреднување на работата на Тимовите, стручните тела и стручни активи, Ученички организации, Ученичка заедница, ученички клубови	VIII 2012 до VI 2013	Стручна служба, пом. Директор, ученици, родители, Стручни активи, Училишен одбор
Контрола на работата на Тим за СЕУ, увиди во динамиката на изготвувањето на рамка за самоевалуација	X 2012 до VI 2013	Тим за СЕУ, Стручна служба, пом. Директор, Училишен одбор, Совет на родители
Контрола на изработката на Годишна програма, Полугодишен извештај, Годишен извештај за работењето на училиштето	VII 2012 I 2013 VI-VIII 2013	Стручна служба, пом. Директор, ученици, родители, Стручни активи, Училишен одбор

ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО

АКТИВНОСТ	Време на реализација	СОРАБОТНИЦИ
Комуникација со Општина Ѓорче Петров, градот, локалната заедница, НВО	IX. 2012 до VI 2013	Помошник директор, наставници, стручна служба, надворешни соработници
Афирмација на работата и постигнувањата на училиштето и учениците во средствата за масовна комуникација, во локална заедница,	VIII 2012 до VI 2013	Помошник директор, наставници, стручна служба, ученици, родители, стручни активи, надворешни

општината, градот и пошироко		соработници, Општина Ѓ. Петров
Организациски подготовки за настап на група ученици во „Свон„ Училишна контактна програма на МТВ и организација на автобуски превоз за учениците и наставниците до МТВ	20.02.2013	Наставници Блага Куиќ и Јоаванка Костовска, ученици, МТВ програма ..Свон,,
Соработка со основни, средни училишта и градинки од општината и градот, БРО, Општински просветен инспектор, Општински координатор за образование, стручни служби, ДИЦ, ДПИ, МОН	VIII 2012 до VII 2013	П. директор, наставници, стручна служба, ученици, родители, стручни активи, надворешни соработници,
Афирмирање на училишните спортски и мултикултурни активност на училиштето на работилница „Превенција од насилство,,	12.10.2012	Отворени спортски фудбалски школи
Аплицирање за учество во проектот „Регионална поддршка на инклузивното образование,,	VI 2013	Инклузивен тим, психолог, Помошник директор
Промоција на училиштето во локалната средина и пред идните првачиња (изработка на постер и реализација на „Весел час,,)	IV, V 2013	Тим за упис на ученици во прво одделение, наставници, ученици, помошник директор, психолог
Застапување на интересите на училиштето, учениците и наставниците.	VIII 2012 до VI 2013	П. директор, наставници, стручна служба, Училишен одбор
СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ		
ОБУКА	Време на реализација	РЕАЛИЗАТОР
Тема: Изработка на проекти Место: х. Дрим Струга	18-20.10. 2012	„ КДС,,
Тема: Нов училишен спорт – Банбингтон Место: х. Срна Маврово	09-11.11. 2012	Банбингтон федерација на Македонија
Тема: Мултиетничка соработка и интегрирано образование – работилници за раководење во мултиетнички средини Место: х. Дрим Струга	19-29.11. 2012	БРО
Тема: ЕУ програми за поддршка на проекти во образованието Место: х Квинс Скопје	12.12.2012	„ КДС,,
Интерна обука: Карактеристики на ученици со посебни потреби и стратегии за работа ,,	17.01.2013	Општински дефектолог Лидија Крстевска Дојчиновска
Тема: Обука за директори на основни и средни училишта за спроведување на екстерното оценување на знаењата на учениците,, Место: СУГС ;;Лазар Танев,,	12.02.2013	Државен Испитен Центар, МОН, БРО
Тема: „Јазична псименост,, Место: ООУ „Јоаким Крчоски,,	13.03.2013 до 24.04.2013	БРО, Блага Панева –советник во БРО, училишни обучувачи Маја Годоровска и Слаѓана Гавриловска

9.2.2 Извештај за работа на помошник директор Селаедин Исаки

Помошник директор голем дел од своите работни обврски ги реализира во подрачното училиште Јоаким Крчоски лоцирано во с.Никиштани. Помошникот директор остварува соработка со директорот на централното училиште, училишниот психолог, Општината Ѓорче Петров, Училишниот одбор, Совет на родители и сите останати тела и структури кои делуваат во училиштето.

Целокупната работа на помошник директорот се организира и реализира во следните програмски подрачја:

- Планирање,организирање и следење на реализација на воспитно-образовната работа во училиштето преку: изготвување на Годишна програма за работа на училиштето и својата работа, следење и реализација на изведување на воннаставните активности и увиди во начинот и проверка на ученичките знаења.
- Следење и унапредување на реализацијата на наставата и воннаставните активности на училиштето преку: следење на работата на наставниците со посета на часови, следење на работата на училишните клубови,примена на стандардите за оценување на учениците и увид во реализација на дополнителната и додатната настава.
- Соработка со наставниците и родителите со цел приближување на родителите кон училиштето и нивна редовна информираност за напредокот на учениците и постигнатите нивоа на знаење.
- Соработка со централното училиште, месната заедница и локалното население во с.Никиштани и Општината Ѓорче Петров.
- Реализација на обуки за стручно усовршување на наставниците од подрачното училиште со организација на десиминација на знаењата од посетените обуки
- Соработка со училиштата од општината и градот со цел унапредување на наставата и воннаставната дејност на училиштето.
- Подготовки и реализација на квизови, натпревари во ученички знаења, спортски натпревари и манифестации на ниво на двете училишта и на ниво на Општината и градот.

- Посети и увиди на часовите со цел следење на напредокот на учениците и унапредување на начинот на оценување на ученичките знаења со посебно внимание на учениците кои се оценуваат описно.
- Увид на педагошката евиденција и документација и дневните планирања на наставниците се реализираше индивидуално од страна на помошник директор и комисијски при што помошник директорот го контролира работата на комисиите.
- Следење на професионалниот развој на вработените од Подрачното Училиште.
- Запознавање на учениците со институции од областа на културата со организирање и посета на театарор на народностите и посета на спортско рекреативниот центар-Сарај. Следење на работата на стручните активи,ученичката организација и ученичките клубови во подрачното училиште со цел осовременување на наставата и нејзино прилагодување на потребите на учениците.
- Редовни анализи на успех, изостаноци и поведение на учениците од подрачното училиште за потребите на Општината, БРО, МОН и други научни институции.
- Учество на изработка на Годишната програма, Полугодишен и Годишен извештај за работата на училиштето и програма за сопствената работа. Во реализација на своите работни задачи,како помошник директор остварува соработка со наставниците, родителите, Државниот просветен инспекторат, БРО, месната заедница и Општината Ѓорче Петров.

Извештај за работа на помошник директор

ВРЕМЕ	АКТИВНОСТИ
Септември 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа во училиштето. ▪ Одржан наставнички совет од прво до осмо одделение. ▪ Следење и унапредување на реализацијата на наставата, воннаставните активности во училиштето. ▪ Одржана е општа родителска средба. ▪ Соработка со наставниците и родителите со цел подобрување на комуникацијата наставник, родител и ученик.
Октомври 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Соработка со централното училиште, месната заедница, Општината Ѓорче Петров и други институции. ▪ Состанок со родителскиот совет. ▪ Увид во реализација на обуките на наставниците за програмата Животни

	<p>вештини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Реализација на обуки за струшно усовршување на наставниците од подрачното училиште.
Ноември 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Информирање на наставниците за планираните семинари и учество во проекти. ▪ На 06.11.2012 одржан Наставнички совет за првото тромесечие. ▪ Увид на педагошката евиденција и документацијата на наставниците. ▪ На 09.11.2012 одржана средба со родителите. ▪ Увид во дневните подготовки на наставниците од подрачното училиште. ▪ Организациски подготовки и реализација на квизови за прво тромесечие за учениците од 6 до 8 одд.по предметите математика, мајчин јазик, биологија, хемија, физика, историја и географија.
Декември 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Подготовка и реализација на забавна новогодишна програма. ▪ Посета на 20 часови одделенска и предметна настава. ▪ Посета на 10 часови од слободните ученички активности и анализа ▪ Консултативно советодавна работа со наставниците, учениците и родителите. ▪ Подготовка на забавна програма за одбележување на Новата 2012 година.
Јануари 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Подготовка за одржување одделенските и наставничките совети. ▪ Анализа на успехот и поведението на учениците од подрачното ▪ На ден 22.01.2013 одр`ана општа родителска средба во училиште на крајот на првото полугодие. ▪ Увид во педагошката документација и евиденција. ▪ Грижа за уредување на училиштето, одржување на хигиената на училиштето, одржување на спортското игралиште и уредување и чистење на училишниот двор. ▪ Учество во изготвување на полугодишниот извештај за работата на училиштето во првото полугодие од учебна 2012/2013 година.
Февруари 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Посета и анализа на часови во одделенска и предметна настава. ▪ Посета и анализа на работата на клубовите и реализација на дополнителната настава ▪ Присуство на практични часови на стручните активи.
Март 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Планирање и координирање на работата на подрачното со централното училиште. ▪ Унапредување на соработката со централното училиште преку организација на спортски турнири, натпревари со други училишта од Општината.
Април 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Организирање и спроведување на училишните и другите натпревари. ▪ На ден 03.04.2013 одржан одделенски совет за третото тромесечие од учебната 2012/2013 година. ▪ Планирање и реализирање на родителски средби на 12.04.2013. ▪ На ден 17.04.2013 со учениците од прво до осмо одделение реализирана посета на театарската претстава во театарот на народностите . ▪ На 18.04. 2013 е реализиран „Весел час„ за идните првачиња. ▪ На ден 30.04.2013 е прославен Патронатот на училиштето. ▪ Информирање на родителите за запишување на нивните деца во Прво одделение во учебна 2013/2014 година.
Мај 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Подготовка за запишување на првачиња за наредната 2013/2014 година. ▪ Соработка со училишниот психолог во областа на професионалната ориентација на учениците од VIII одделение. ▪ Планирање и реализирање на општите родителски средби. ▪ Анализирање на проблемите во воспитно –образовниот процес.

<p>Јуни 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Подготовки за одржување на одделенски и наставнички совет за учениците од прво до осмо одделение. ▪ Изготвување на Годишен извештај за работата на подрачното училиште во учебната 2012/2013 година. ▪ Преглед на педагошката евиденција и документација во подрачното училиште. ▪ Анализа на планираните и реализираните работни задачи на наставниот и техничкиот кадар во училиштето.
<p>Јули 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Одржување на хигиената и изгледот на училиштето. ▪ Подготовки за наредната учебна 2013/2014 година. ▪ Одржување и обезбедување на училиштето во текот на летниот распуст. ▪ Учество во изработка на Годишниот извештај за работата на училиштето во 2012/2013 година. ▪ Грижа за фондот на часовите на наставниците во наредната учебна година.
<p>Август 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Соработка со централното училиште „Месната заедница, Општината Горче Петров „БРО, МОН и други институции. ▪ Планирање и координирање на работата на подрачното со централното училиште. ▪ Организациски за успешен почеток на учебната 2013/2014 година. (подготовки, реновирање, фарбање , генерално чистење на училиштето).

9.3 Стручни органи наставнички и одделенски совет

9.3.1 Извештај за работа на Одделенскиот совет

Во текот на првото полугодие од учебната 2012/ 2013 се реализирани три состаноци, а во текот на второто полугодие се одржани шест состаноци на Одделенскиот совет. Одделенскиот совет настојува континуирано подобрување на квалитетот на наставата, унапредување на знаењата и постигнувањата на учениците, како и стекнување на широко применливи знаења. Посебно внимание се посветува на учениците со посебни образовни потреби и талентираните ученици.

Стручните активи во училиштето овозможуваат подобра соработка на наставниците, како и поголем број на информации за потребите и постигањата на учениците кои ги разгледува Одделенскиот совет.

Одделенскиот совет го анализира успехот, поведението и изостаноците на учениците. Континуирано работи со Одделенските раководители за подобрување на дисциплината, како и намалување на неоправданите изостаноци. Заложбите на Одделенскиот совет се оценување на знаењата и напредокот на учениците според критериумите изготвени од БРО.

Извештај за работа на Одделенски совет во учебна 2012/2013

Време	Реализирани активности	Заклучоци	Реализатори
11/2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Реализација на наставен план и програма ▪ Утврдување на успех, изостаници и поведение на учениците во прво тромесечие од учебната 2012/2013 година; ▪ Извештај за напредок и социјализација на учениците со посебни образовни потреби ▪ Известување за најдобри поединци и паралелки ▪ Предлози, мислења, сугестии 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Наставниот план и програма на училиштето се реализирани според годишната програма за работа на училиштето, препораките од МОН и БРО. ▪ Анализирани се успехот, изостаноците и поведението на учениците во првото тромесечие. Во централното училиште поведението е примерно кај сите ученици, во подрачното училиште поведението е примерно. Направени се вкупно 1738 изостаноци, од кои 1653 се оправдани а 85 неоправдани. Во подрачното училиште има вкупно 141 изостаноци, од кои 126 оправдани и 15 неоправдани изостаноци. Од VI до VIII одд. во централното училиште 27 ученици имаат слаби оценки, а во подрачното 8 ученици имаат слаби оценки. ▪ Беше образложен напредокот на учениците со посебни образовни потреби дека нивната работа и вештини во континуитет се развиваат според нивните способности во рамките на изработените индивидуално образовни планови. ▪ Според анализираниот успех и постигнувања на учениците, наставниците дадоа известување за ученици кои се истакнуваат со своите знаења како најдобри ученици во паралелката како и учениците за кои се изречени педагошки мерки. 	<p>Директор Пом.Директор Стручна служба Наставници Одд. раководители</p>
19. 12. 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Разгледување на актуелната состојба околу недисциплината кај учениците во предметна настава ▪ Изрекување на педагошки мерки за несоодветно однесување на ученици од предметна настава 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Дискутирана е моменталната состојба околу дисциплината, при што е разгледан проблемот со непримерно однесување на ученици од VII и VIII одделение. На 7 ученици од VII и VIII одделение како последица на несоодветното однесување им е изречена педагошка мерка- Укор од одделенски совет, додека на 1 ученик му е изречена и мерка Писмена опомена од директор. 	<p>Наставници Директор Стручна служба Одделенски раководители</p>
04.01. 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Реализација на наставен план и програма; ▪ Анализа на успех,изостаници, поведение на учениците во прво полугодие од учебната 2012/2013 година; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Наставниот план и програма на училиштето се реализирани според препораките од МОН и БРО. ▪ Анализирани се успехот, изостаноците и поведението на учениците во првото полугодие. Во централното училиште 	<p>Наставници Директор Помошник директор Стручна служба</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Извештај за напредок и социјализација на учениците со посебни образовни потреби; ▪ Истакнување најдобри поединци и паралелки; ▪ Предлози, мислења, сугестии 	<p>поведението е примерно, во подрачното училиште поведението е примерно кај сите ученици. Направени се вкупно 4202 изостаноци, од кои 4007 се оправдани а 195 неоправдани. Во подрачното училиште има вкупно 674 изостаноци, од кои 630 оправдани и 44 неоправдани изостаноци. Од IV до VIII одд. во централното училиште 27 ученици имаат слаби оценки, а во подрачното 4 ученици имаат слаби оценки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Психологот и одделенските раководители истакнаа дека учениците со посебни образовни потреби тешко се адаптирани и социјализирани во училиштето. Покрај големата заложба од наставниците кои реализираат настава со овие ученици, останува потребата од стручна помош во училиштето од дефектолог. ▪ Во секоја паралелка истакнати се најдобри ученици во паралелката. Препораките на директорот се пофалените ученици да се заведат во евидентните листи. ▪ Утврдено е да се формира и ново раководство на Детската организација на почетокот на второто полугодие. 	<p>Одделенски раководители</p>
<p>26.02 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Разгледување на пријава за изрекување педагошки мерки на група ученици ▪ Предлози, мислења и сугестии 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ По разгледување на писмените изјави од учениците кои учествувале во тепачката и дежурниот наставник, сите наставници едногласно дадоа Предлог до Наставнички совет за намалување на поведението на учениците учесници во тепачката. ▪ Директорот на училиштето Гордана Несторовска даде насоки дежурството на наставници да се подигне на повисоко ниво, по потреба да дежураат три наставници и да се почитува правилникот за дежурства на наставници и ученици. 	<p>Наставници Директор Стручна служба Одделенски раководители</p>

<p>05.04 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Реализација на наставен план и програма ▪ Анализа на успех, поведение и изостаноци на чениците во трето тромесечие од учебната 2012/2013 ▪ Предлог активности за професионално информирање и ориентирање на учениците од VIII одд. ▪ Предлог активности за запишување ученици за учебната 2012/2013 год. ▪ Предлози, мислења и сугестии 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Наставниот план и програма се во целост реализирани според Годишната програма за работа на училиштето и препораките добиени од МОН и БРО. ▪ Презентирани се податоците за поведение, успех и изостаноци на учениците во трето тромесечие од учебната 2012/2013 година за учениците од I до V одд . ▪ Психологот Весна Стоименов соопшти дека програмата за професионално ориентирање на учениците се реализира според претходно утврдениот план и дека особено акцент се става на учениците од VIII одделение. Изнесена е и одлуката дека Секој ученик во текот на месец мај ќе биде повикан на индивидуални консултации и советување за натамошни препораки за продолжување на своето образование во средно училиште. ▪ Во рамките на активностите за упис на ученици во новата учебна година на 17.04.2013 со почеток во 13.30 часот ќе се реализира Весел час на кој ќе присуствуваат сите идни првачиња. Изготвени се и поставени плакати за информирање на родителите. ▪ Закажани се термини за одржување на родителски средни. 	<p>Наставници Директор Стручна служба Одделенски раководители</p>
<p>10.06 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Анализа на успех, изостаноци, поведение на учениците од VIII одд. на крај на учебната 2013/2014 год. ▪ Истакнување најдобри поединци ▪ Разно 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Констатиран е успехот и поведението кај учениците од VIII одд. Кај неколку ученици поведението е намалено. ▪ Пофалени се две ученички од наставнички совет поради покажување континуиран успех и примерно поведение. 	<p>Наставници Директор Стручна служба Одделенски раководители</p>
<p>11.06 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Реализација на наставен план и програма; ▪ Разгледување на изостаноци, и поведение на учениците за крај од учебната 2012/2013 година ▪ Истакнување на најдобри поединци. ▪ Извештај од комисијата за запишување ученици за 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Наставниот план и програма се реализирани во целост според Годишната програма за работа на училиштето и препораките добиени од МОН и БРО. ▪ Одделенските раководители од I до VII одд. ги истакнаа најдобрите поединци кои покажуваат посебен успех и напредок. ▪ Комисијата за запишување ученици за учебната 2013/2014 год соопшти дека заклучно со 	<p>Наставници Директор Стручна служба Одделенски раководители</p>

	учебната 2013/2014 год ▪ Предлози, мислења и сугестии.	3.06.2013 година се запишани вкупно 56 ученици	
19.06 2013	▪ Разгледување на успех по добиени резултати од екстерно проверување за учениците од VIII одд. на крај на учебната 2013/2014 год.	▪ Утврден е успехот по добиените резултати од екстерното проверување за учениците од VIII одд. на крај на учебната 2013/2014 год. ▪ Констатирано е ученикот кој има полагано само еден предмет од екстерното тестирање да го полага вториое дел во августовскиот рок.	Наставници Директор Стручна служба Одделенски раководители
24.06 2013	▪ Анализа на постигнатиот успех на учениците по добивање на резултатите од екстерно тестирање; ▪ Доделување на сведителства	▪ Констатиран е успехот на учениците по добиените резултати од екстерното проверување на учениците од IV до VIII одд. Оние ученици кои не полагаа во овој рок ќе полагаат во периодот од 15 до 19 август 2013 год. ▪ На ден 29.06.2013 год ќе се доделуваат сведителства за учениците од I до VIII одд.	Наставници Директор Стручна служба Одделенски раководители
22.08 2013	▪ Утврдување на општ успех на учениците по паралелки по завршен трет циклус екстерно тестирање	▪ Утврден е општиот успех по паралелки по завршување на екстерното тестирање за сите ученици од нашето училиште	Директор Стручна служба Одделенски раководители

9.3.2 Извештај за работа на Наставничкиот совет во учебната 2012/2013 година

Во текот на учебната 2012/ 2013 Наставничкиот совет на ООУ Јоаким Крчоски, Волково работи според Законот за основно образование, Годишната програма за работа, согласно препораките од МОН, БРО и Советот на Општина Ѓорче Петров. Наставничкиот совет континуирано работи на подобрување на постигањата на учениците, унапредување на наставата, воннаставните активности, работата на ученичките клубови. Особено внимание се посветува на реализација на приоритетите на училиштето, односно нивно инкорпорирање во сите сегменти на работата на училиштето. Се поттикнува професионалниот развој на вработените, како еден од условите за поквалитетна реализација на воспитно-образовната работа.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ

Време	Реализирани активности	Заклучоци	Реализатори
27. 09. 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Преглед на извештаи од средните училишта за број на запишани ученици од нашето училиште; ▪ Распределба на бесплатни учебници од проектот на Владата на Република Македонија ▪ Професионално досие на вработените ▪ Формирање на Тим за евалуација на реализација на Годишната програма и Тим за самоевалуација и Развојно планирање ▪ Реализација на дополнителна, додатна настава и слободни ученички активности ▪ Избор на ментор за приправникот Јадранка Георгијева ▪ Разгледување на поднесено барање од родител за отсуство на ученик ▪ Предлози, мислења, сугестии 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Добиени се податоци за 21 ученик од нашето училиште кои своето образование го продолжиле во средните училишта. За подрачното училиште во Никиштани нема добиено ниту едно известување од страна на средните училишта. ▪ Добиените учебници се распределени на учениците, со задолженија за родителите за совесна употреба, чување и враќање на крајот од учебната година. ▪ Професионалното досие на вработените е комплетирано со доставените податоци (потврди, сертификати), дополнување може да се врши на полугодие и на крајот од учебната година. ▪ Формиран е Тим за евалуација на реализација на Годишната програма во централното училиште во состав: Јованка Костовска, Зорица Ангеловска, Виолета Лазаревска, Славица Димиќ, Ана Настова, Менка Атанасова и Марија Петреска. Исто така е формиран и Тим за самоевалуација и Развојно планирање: Љупка Христова, Борјанка Стојчевска, Соња Лазороска, Сања Андевска, Валентина Ивановска, Слаѓана Гаврилоска и Весна Стоименов. Во подрачното училиште Тимот за самоевалуација и Развојно планирање го сочинуваат: Љуљзиме Јусуфи, Емел Селмани, Себије Мемети, Бесим Амети, Целал Исаки, Фухат Мехмеди и Селаедин Исаки. Тимот за евалуација и реализација на Годишната програма го сочинуваат: Даниела Миличиќ, Седат Исмаили, Мемет Јусуфи, Екрем Мустафа и Назми Јашари. ▪ Истакната е важноста и обврската на секој наставник за редовно одржување и евидентирање на реализираните часови по додатна, дополнителна настава како и слободните ученички активности. Потврдено е континуирано и редовно реализирање на овие часови. ▪ За ментор на приправникот Јадранка Георгијева се утврдува наставникот Менка Атанасова. ▪ По разгледувањето на барањето од страна на родителот Ферат Јашаровски, одобрено е отсуство во траење од 30 дена на ученичката Алтна Јашаровска поради медицинско испитување во Германија. 	<p>Директор Пом. Директор Стручна служба Наставници Претседатели на стручни активности</p>
08. 11. 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Реализација на наставен план и програма ▪ Утврдување на успех, изостаноци и поведение на учениците од првото полугодие во учебната 2012/2013 ▪ Реализација на приоритетите на училиштето ▪ Извештај од страна на Тимот 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Наставниот план и програма се реализирани според според препораките од МОН и БРО. ▪ Анализирани се успехот, изостаноците и поведението на учениците во првото тромесечие. Во централното училиште поведението е примерно кај сите ученици, во подрачното училиште поведението е примерно. Направени се вкупно 4202 изостаноци, од кои 4007 се оправдани а 195 неоправдани. Во подрачното училиште има вкупно 674 изостаноци, од кои 630 оправдани и 44 неоправдани изостаноци. Од IV до VIII одд. во централното училиште 27 ученици имаат слаби 	<p>Директор Пом. Директор Наставници</p>

	<p>за евалуација за реализација на Годишната програма</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Реализација на програмата Образование за животни вештини ▪ Предлози за организација на интерни тестирања на знаењата на учениците со објективни тестови ▪ Информација за адаптација и напредок на учениците во I и VI одделение ▪ Избор на ментор за приправникот Даниела Кимовска ▪ Предлози, мислења, сугестии 	<p>оценки, а во подрачното 4 ученици имаат слаби оценки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Приоритетот за мултиетничка соработка успешно се развиваше во текот на првото полугодие, а што се однесува до вотриот приоритет, изработување на критериумски тестови, директорот побара од претседателите на стручните активи доставување на извештај за сработеното. ▪ Тимот за евалуација за реализација на Годишната програма утврди дека истата е реализирана според претходно утврден план. ▪ Програмата на Образование за животни вештини е успешно реализирана на одделенските часови . Се истакнува дека учениците со посебно задоволство работат на секоја предвидена темаи сметаат дека истите се интересни и поучни. ▪ Директорот им даде насоки на наставниците да работат организирано и заеднички на изработката на објективни тестови и интерни тестирања. ▪ Учениците во I и VI одделение се успешно адаптирани и напредваат во согласност со своите способности. ▪ На приправникот Даниела Кимовска за ментор е доделен наставникот Мирјана Славевска. ▪ На наставниците Валентина Ивановска и Борјанка Стојчевска им е доделена задача да организираат вежба за евакуација на учениците во случај на пожар. ▪ По барање на Детската заедница реализирана е забава во месец декември. 	
<p>10. 12. 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Екстерно оценување на учениците од IV до VIII одделение. ▪ Комисии за спроведување на екстерното тестирање ▪ Предлози, мислења, сугестии 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Екстерното оценување ќе се реализира од 20 мај до 1 јуни 2013 год. за учениците од VIII одд., додека за учениците од IV до VII истото ќе се одржи од 1 до 10 јуни 2013 год. Учениците ќе бидат тестирани по два предмети, а тестирањето ќе биде спроведено на компјутер или преку писмени тестови во времетраење од 60 минути. Предмети по кои нема да има екстерно тестирање се: ликовно образование, музичко образование и техничко образование. По овие предмети ќе бидат разгледани досиејата кои се водени за секој ученик. ▪ Директорот на училиштето формираше комисии. Претседател на комисијата е директорот на училиштето, Гордана Несторовска и член од стручната служба- психологот во училиштето, Весна Стоименов. Членови на комисијата за спроведување на екстерното тестирање во централното училиште во состав: Валентина Ивановска, Слаѓана Смилчевска и Слаѓана Гаврилоска. Заменици членови на комисијата 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна служба Претседатели на стручни активи</p>

		<p>се: Катерина Петреска, Маја Тодоровска и Славица Димиќ. Во подрачното училиште претседател е заменикот директор на училиштето, Селаедин Исаки и член од стручната служба е Мишо Колев. Членови на комисијата се Мемет Јусуфи, Џелал Исаки и Седат Исмаили. Заменици членови се Зора Антевска, Катица Георгиева и Даниела Милиќ.</p>	
<p>18.01 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Реализација на наставен план и програма; ▪ Утврдување на успех, изостаноци и поведение на учениците во првото полугодие од учебната 2012/2013 година; ▪ Прогласување на најдобри поединци и паралелки; ▪ Извештај за работа на инклузивен тим; ▪ Разгледување на Извештај за работа на училиштето во прво полугодие од учебната 2012/2013 година; ▪ Самоевалуација на работењето на училиштето – извештај за досегашни реализирани активности на Тимот за СЕУ; ▪ Професионално досие на вработените; ▪ Реализација на програмата Образование за животни вештини; ▪ Орделување ментор за приправник Нуран Нухиу наставник по Албански јазик; ▪ Доделување на евидентни листи за учениците од I до VIII одделение; ▪ Предлози, мислења и сугестии. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Со гласање едногласно се усвоени реализацијата на планот и програмата за првото полугодие од учебната 2012/2013 година. ▪ Усвоени се успехот, изостаноците и поведението на учениците во првото полугодие од учебната 2012/2013 год. ▪ Прогласени за најдобри паралелки се учениците од I одд. со одделенските раководители Катерина Петреска и Маја Тодоровска. ▪ Претседателот на инклузивниот тим Зора Антевска ги презентираше активностите на инклузивниот тим и соопшти на следната родителската средба во дневниот ред да влезе како точка работата на Инклузивниот тим. Одделенските раководители да ги запознаат родителите со активностите и работата на тимот. ▪ Психологот на училиштето Весна Стоименов го презентираше полугодишниот извештај за работата на училиштето од учебната 2012/2013 год. ▪ Тимот за Самоевалуација на работењето на училиштето ги презентираше досегашните реализирани активности. Директорот Гордана Несторовска определи краен рок за тимот од самоевалуација да поднесе комплетен извештај е 24. 01.2013 год. ▪ Психологот Весна Стоименов соопшти секој наставник до 22.01.2013 да предате сертификати од стручно усовршување. На наставникот Нуран Нуриху ќе и се отвори професионално досие во кое ќе се следи нејзиниот професионален напредок и усовршување. ▪ Одделенските наставници од I до VIII одд. соопштија дека програмата за Животни Вештини се реализира во целост според предвидената програма и насоките дадени од БРО и МОН на одделенските часови, постои голем интерес кај учениците. ▪ За Ментор на приправникот Нуран Нухиу е определен Исмаил Исмаили од ОУ„ 26 Јули „ Шуто Оризари-Скопје. ▪ Одделенските раководители во евидентните листи на учениците од I до VIII одд. да ги заведат учениците кои се пофалени,со освоени награди од интерните 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна служба Претседатели на стручни активи</p>

		<p>училишните натпревари и учениците на кои им се изречени педагошки мерки. Евидентните листи ќе им бидат поделни на родителите на родителските средби.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Одредени се термини за Совет на родители и Родителски средби. 	
15.02 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Изрекување на Педагошка мерка на ученик за несоодветно однесување 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Едногласно присутните наставници се изјаснија на еден ученик да му се изрече педагошка мерка намалување на поведението. 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Психолог</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Информации за пробно екстерно тестирање на учениците од IV- VIII одделение; ▪ Предлози мислења и сугестии 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Информации за пробно екстерно тестирање на учениците од IV- VIII одд. ▪ МОН информира дека од 13 февруари ќе започне пробно екстерно тестирање кое ќе се реализира во сите училишта. Тестирањето ќе се спроведе по однапред утврден план за кој ќе бидеме дополнително известени. ▪ Директорот Годрана Несторовска им даде задолжение на сите одделенски и предметни наставници најдоцна да ги и проверат и да продолжат со внесување на изостаноци, оценки, распоред на часови и другите податоците предвидени во апликацијата на Е-дневникот, како и да се проверат конкретни податоци во HRM и EMIS. 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна служба Претседатели на стручни активности</p>
04.03 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Изрекување на Педагошка мерка на ученици по предлог на Одделенски совет; ▪ Давање Мислење по реализиран приправнички стаж за вработените Весна Стоименов и Маријана Дејкоска; ▪ Предлози мислења и сугестии. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Наставничкиот совет едногласно донесе одлука на учениците им се изрекува Педагошка мерка намалување на поведението поради физички напад на ученик. ▪ Наставниците дадоа позитивно мислење за вработените Весна Стоименов и Маријана Дејкоска кое ќе им послужи за полагање на стручен испит бидејќи нивниот приправнички стаж е завршен. 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна служба Претседатели на стручни активности</p>

<p>10.04 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Реализација на наставен план и програма; ▪ Реализација на Велегденски хепенинг; ▪ Извештај на Тимот за евалуација на реализација на Годишната програма; ▪ Анализа на успех, изостаноци и поведение на учениците во трето тромесечие од учебната 2012/2013 година; ▪ Комисија на запишување на ученици во I одделение за учебна 2013/2014 година; ▪ Прослава на патрониот празник на училиштето; ▪ Истакнување на интересен конкурс за избор на ученик првенец на генерацијата и конкурс за истакнат педагошки работник за 2012/2013 година. ▪ Формирање на училишни комисиии. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Наставениот план и програма се во целост реализирани според годишните планирања на наставниците и годишното планирање за работа на училиштето. ▪ Велигденски хепенинг ќе се реализира на 27.04.2013 год. (Сабота). Учениците лични изработки ќе продаваат по симболична цена , со собраните средства ќе се купат материјали кои им се потребни на наставниците и учениците за подобра реализација на наставата. ▪ Тимот за евалуација на реализација на Годишната програма истакна дека годишната програма се реализира според добиените препораки и насоки од МОН и БРО. ▪ Анализа на успех, изостаноци и поведение на учениците во трето тромесечие од учебната 2012/2013 година следува во прилог од крајот на записникот. ▪ Комисија на запишување на ученици во I одделение за учебна 2013/2014 година; ▪ Формирана е комисија за запишување на ученици во прво одделение во учебната 2013/2014 година. Претседател на комисијата е Психолог -Весна Стоименов. Членови се: Катерина Петреска, Маја Тодоровска, Славица Димиќ, Слаѓана Смилчевска, Валентина Ивановска, Слаѓана Гавриловска, Јованка Костовска, Марија Петреска, Себије Мемеди, Мемет Јусуфи, Емел Селмани, Селаедин Исаки. Комисијата ги соопшти активностите кои беа едногласно прифатени. ▪ По повод прослава на патрониот празник на училиштето, едногласно се донесе одлука денот да се одбележи со активности Музичка звезда и реализација на интерни квизови и натпревари помеѓу учениците. ▪ Истакнат е интересен конкурс за избор на ученик првенец на генерацијата и конкурс за истакнат педагошки работник за 2012/2013 година. Формирана е комисија која ќе ги разгледува доставените документи. 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна служба Претседатели на стручни активи</p>
<p>15.05 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Разгледување на предлог од одделенскиот совет за намалување на поведение на ученик 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ По првата точка Разгледување на предлог од одделенскиот совет за намалување на поведение на ученикот едногласно е усвоен предлогот за 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Предлози, мислења и сугестии; 	<p>намалување на поведението</p>	<p>служба Претседатели на стручни активи</p>
<p>22.05 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Подготовки за екстерно тестирање : ▪ Донесување на Одлука за избор на ментор на вработен приправник: ▪ Изборни предмети за учебна 2013/2014 год; ▪ Формирање на училишни комисии согласно правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по натсавните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во основните училишта. ▪ Предлози, мислења и сугестии; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Директорот на училиштето Гордана Несторовска соопшти дека сите подготовки кои се потребни за успешно релизирање на екстерното проверување во централното и подрачното училиште се реализирани. Прочитан е правилникот за екстерно проверување во сите одделенија. ▪ Донесена е одлука со која на приправникот по географија Бесим Амети од ПОУ„ Јоаким Крчовски во Никиштани му се одредува за ментор Камил Имери од ОУ„ Исмаил Кемал,, Чаир- Скопје. ▪ Констатирани се изборните предмети за учебна 2013/2014 год- предмети кои согласно препораките добиени од БРО може да им се понудат на учениците се од III до VIII одделение . ▪ Формирани се училишни комисии за централното и подрачното училиште. 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна служба Претседатели на стручни активи</p>
<p>10.06 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Прогласување на првенец на генерација за учебната 2012/02013 год. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Училишната комисија ги разгледа поднесените пријави за избор на првенец на генерација. По разгедувањето на поднесените документи согласно правилникот за пофалби и награди , комисијата прогласи првенец на генерацијата за учебната 2013/2013 год. 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна служба Претседатели на стручни активи</p>
<p>14.06 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Реализација на наставен план и програма; ▪ Избор на учебници за наредната учебна година и поделба на учебниците за наредната 2013/2014 година; ▪ Извештај на Тимот за евалуација на реализација на Годишната програма; ▪ Анализа на успех, изостаноци и поведеие на 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Наставниот план и програма се во целост реализирани во согласност со препораките добиени од БРО и МОН. ▪ Избраните учебници за учебната 2012/2013 год. се соодветни според списокот и препораките добиени од МОН. Директорот даде препорака на секој учебник на првата страна да се заведе број на корисник, име презиме на училиштето, одделени и учебна година. ▪ Тимот за евалуација на реализација на Годишната 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна служба Претседатели на стручни активи</p>

	<p>учениците на крајот од учебната 2012/2013 год;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Професионално досие на вработените ▪ Тим за изготвување Годишен извештај за учебната 2012/2013 год. ▪ Тим за изготвување Годишна програма за учебната 2013/2014 год. ▪ Предлози, мислења и сугестии. 	<p>програма соопшти дека програмата е во целост реализирана.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Психологот Весна Стоименов ги соопшти бројот на изостаноци за учебната 2012/2013 год. преку презентација во табели. ▪ Професионалното досие на вработените уредно се води и наставниците уредно ги доставуваат документите на време. ▪ Констатиран е тимот за изготвување на Годишен извештај за учебната 2012/2013 год. ▪ Констатиран е тимот за изготвување на Годишна програма за учебната 2013/2014 год. ▪ Истакната е листа на Пофалени ученици од наставнички совет. 	
19.06 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Утврдување на успех по добиени резултати од екстерно проверување за учениците од VIII одд. на крај на учебната 2013/2014 год. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Утврден е успехот по добиените резултати од екстерно проверување за учениците од VIII одд. на крај на учебната 2013/2014 год. 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна служба Претседатели на стручни активи</p>
26.06 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Утврдување на успех по добиени резултати од екстерно проверување за учениците од VIII одд. на крај на учебната 2013/2014 год. ▪ Доделување решенија за годишни одмори. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Утврден е успехот по добиени резултати од екстерно проверување за учениците од VIII одд. на македонски и албански наставен јазик на крај на учебната 2013/2014 год. ▪ Директорот Гордана Несторовска ги додели решенијата за годишен одмор на вработените. 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна служба Претседатели на стручни активи</p>
22.08 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Утврдување на општ успех на учениците по добиени резултати од трет циклус на екстерно тестирање ▪ Презентација на упатство од БРО број 03-2414/2 ▪ Предлог Годишен извештај за работа на училиштето во учебна 2012/2013 година ▪ Предлог Годишна програма з работа на училиштето во 2013/2014 година. ▪ Подготовки на училиштето за почеток на новата учебна година. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Утврден е успехот по добиените резултати од трет циклус екстерно проверување за учениците од VIII одд. на крај на учебната 2013/2014 год. ▪ Презентирано е упатство од БРО за формата, содржината, начин, подготовки за задавање на домашни работи на учениците ▪ Директорот на училиштето го презентитше Предлог Годишен извештај за работа на училиштето во учебна 2012/2013 година ▪ Тимот за изработка на Годишна програма ја презентираше Годишна програма з работа на училиштето во 2013/2014 година. ▪ Директорката истакна дека во летниот период училиштето е целосно исчистени и технички е подготвено за новата учебна година, во тек е подготовка на приредба за свечен прием на првачињата во училиште. 	<p>Директор Пом. Директор Наставници Стручна служба</p>

9.4. СТРУЧНА СЛУЖБА

9.4.1. Извештај за работата на психологот

Примарна цел во работата на училишниот психолог е следење и поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот и психосоцијалниот развој на младата личност согласно нејзините способности.

Работата на психологот се реализира со учениците во двата училишни објекти во соработка со директорот на училиштето, помошник директор, наставници, технички кадар, родители, претставници на локалната самоуправа, БРО, Просветен инспекторат, претставници на образовни, здравствени и научни институции надвор од училиштето.

Програмата за работа на училишниот психолог, содржински се вклопува во програмата за работа на училиштето и во програмата за работа на Директор и помошник директор, Училишен одбор, Наставнички совет, совет на родители и сите останати тела и органи кои функционираат во училиштето.

1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА РАБОТА			
Реализирана активност	Реализатор	Време	Постигнати цели и ефекти
Изготвување на програма за сопствена работа	Директор Пом.Директор Психолог Ментор	Јули 2012	Изготвена програма за сопствената работа
Изготвување на програма за професионална ориентација на учениците	Психолог	Јули 2012	Изготвена годишна програма за професионална ориентација на учениците
Учество во изготвување на ИОП за работа со ученици со посебни образовни потреби;	Училишен тим за ученици со посебни образовни потреби	Август Септември 2012	Изготвена програма за работа со ученици со посебни образовни потреби
Изработена програма за работа со надарени и талентирани ученици	Директор Пом.Директор Психолог Наставници	Август 2012	Изготвена програма за работа со надарени и талентирани ученици
Изготвен полугодишен извештај за сопствената работа	Психолог	Јануари 2013	Изготвен извештај за сопствената работа
Изготвен годишен извештај за сопствената работа	Психолог	Јули 2013	Изготвен извештај за сопствената работа
Учество во изготвување на полугодишен извештај на работата на училиштето	Директор Пом.Директор Психолог Тим на наставници	Јануари 2013	Изготвен извештај за работата на училиштето

Учество во изготвување на самоевалуација за работата на училиштето	Директор Пом.Директор Психолог Тим на наставници	Јануари 2013	Изготвена Самоевалуација на училиштето
Учество во развојно планирање за работата на училиштето	Директор Пом.Директор Психолог Тим на наставници	Мај- јуни 2013	Изготвено Развојно планирање на училиштето
Учество во работа на: Одделенски совети, Наставнички совет, Стручни активи, Училишен одбор, Детска организација.	Училишен одбор, Наставници Ученици	Септември Август 2012/2013	Изготвен извештај

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБАРАЗОВАНА РАБОТА

А. Утврдување на потенцијалните можности и карактеристики на личноста на ученикот

Реализирана активност	Реализатор	Време	Постигнати цели и ефекти
Следење на адаптација и социјализација на учениците од I одделение	Психолог Наставници	Септември Јуни 2013	Навремено утврдување на видот на потешкотии на учениците
Откриени надарените ученици од VI- VIII одд.	Психолог Наставници	Октомври 2012	Откриени надарени ученици
Утврдување на личните карактеристики, степенот на надареност и образовните потреби на надарените ученици	Психолог Одделенски раководители Предметни наставници	Ноември 2012	Поттикнување на надарените ученици
Откривање на ученици со потешкотии од VI- VIII одд.	Психолог Директор Пом.Директор Наставници	Септември- Јуни 2012/2013	Изготвен список на ученици со потешкотии
Професионална ориентација на ученицит	Психолог Одделенски раководители Средни училишта	Септември- Јуни 2012/2013	Реализирани активности за професионална ориентација
Утврден социометрискиот статус на учениците во VI/9 одд.	Психолог Одделенски раководители	Септември 2012	Превениција на конфликти од потенцијално конфликтни релации меѓу учениците
Посета на часови на редовна настава и вонаставни активности на учениците	Директор Пом.Директор	Септември- Јуни 2012/2013	Увид во часовите

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБАРАЗОВАНА РАБОТА

Б. Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и според карактеристиките на нивната личност

Реализирана активност	Реализатор	Време	Постигнати цели и ефекти
Откривање и следење на ученици кои пројавуваат неприлагодено и несоодветно однесување (нередовно ја посетуваат наставата, агресивно однесување, значително го намалуваат училишниот успех и сл)	Психолог Одд. раководители Наставници	Септември – Јуни 2012/2013	Утврден бројот и видот на неприлагодено и несоодветно однесување на учениците
Редовни групни тестирања на општи интелектуални способности на учениците од I и VIII одд.	Ученици Наставници	Септември- Јуни 2012/2013	Увид во интелектуалните способности на учениците

Реализирани работилници за поттикнување и развивање на креативноста на учениците	Ученици Наставници	Септември Мај 2012/ 2013	Развој и поттикнување на креативно мислење
Реализирани работилници од Позитивна Психологија и Емоционална интелигенција	Ученици Наставници	Септември Мај 2012/ 2013	Развој на позитивна слика за себе
Реализирани работилници за разрешување конфликти	Ученици	Септември Мај 2012/2013	Справување со конфликти
Реализирани на предавања и работилници за здравствена едукација и грижа за здравјето на учениците	Ученици Одделенски раководители Наставници Родители	Септември Јуни 2012/2013	Грижа за здравјето на учениците
3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ			
Реализирана активност	Реализатор	Време	Постигнати цели и ефекти
Изготвување на стручни материјали за потребите на училиштето	Директор Пом.Директор Наставници	Септември Август 2012/2013	Изготвени стручни материјали
4. СОВЕТОДАВНО- КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА			
Реализирана активност	Реализатор	Време	Постигнати цели и ефекти
Советодавно- консултативна работа со ученици	Психолог Ученици	Септември Јуни 2012/2013	Мотивирање, помош и поддршка на учениците за надминување на одредени појави и однесување
Советодавно- консултативна работа со родители	Директор Пом.Директор Психолог Родители	Септември Август 2012/2013	Мотивирање, соработка, советување и поддршка на родителите за надминување на одредени појави и однесување на нивното дете
Советување со родители Работа со група родители чии ученици нередовно ја посетуваат наставата, значително го намалуваат училишниот успех или пројавуваат различни облици на несоодветно однесување	Психолог Родители Ученици Директор Пом.Директор Секретар	Септември Август 2012/2013	Мотивирање, соработка, советување и поддршка на родителите за надминување на одредени појави и однесување на нивното дете
5.ОПШТО -СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ			
Реализирана активност	Реализатор	Време	Постигнати цели и ефекти
Учество во работата на секцијата на училишни психолози	Психолози од град Скопје	Септември – Јуни 2012/2013	Сопствено усовршување
Сопствено стручно усовршување едукации, советувања, семинари и обуки	Стручни лица	Септември – Август 2012/2013	Сопствено усовршување

6.ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА			
Реализирана активност	Реализатор	Време	Постигнати цели и ефекти
Изготвување на чек-листи, листи за бележење, скали на проценка, евидентни листи и сл. за бележење и евидентирање на податоци	Директор Пом.Директор Психолог	Септември- Август 2012/2013	Систематизирање на податоците од увидите на педагошката документација, евиденција
Увид во дневникот на паралелката	Директор Психолог Наставници	Октомври, Декември Јуни 2012/ 2013	Утврден бројот на изостаноци на учениците

9.4.2 Извештај за работа на библиотекар

Активност	Цел	Соработници	Време на реализација	Ресурси
Изработка на годишна програма и извештај за библиотеката	Работа по однапред подготвена програма	Наставници, ученици	Септември, 2012	Стручна литература
Дневна евиденција, полугодишен и годишен статистички извештај	Бројна состојба на издадени книги по одделенија	Наставници, ученици	Континуирано	Дневна евиденција
Примање и делење на бесплатни учебници	Снабденост на учениците со учебници	Наставници, ученици	Септември, 2012	Попис
Информирање за нови книги	Зголемување на интересот на учениците за библиотеката	Наставници, ученици	Септември 2012/ Февруари 2013	Инвентарна книга
Збогатување на фондот на библиотеката	Зголемување на бројот на книги и друг материјал во библиотеката	Наставници, ученици	Септември до Јуни 2013	Попис
Информирање за невратени книги	Одржување на книжниот фонд	Наставници, ученици	Септември до Јуни 2013	Увид во моменталната состојба во библиотеката
Соработка со стручни активи и директор за набавка на стручна литература	Унапредување на наставата	Наставници, ученици	Континуирано	Попис
Следење на стручна литература	Усовршување во работата	Наставници, ученици	Септември до Јуни 2013	Стручна литература
Прием , попис, печатирање и распределба на учебници за новата учебна година	Снабденост на учениците со учебници	Домакин Секретар, Хаусмајстор	Јуни, Август 2013	Пописни листи, испратници

10. ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

Тимот задолжен за евалуација на реализацијата на годишната програма го следеше нејзиното реализирање во текот на учебната 2012/2013 година во соработка со Наставничкиот совет, Стручните активи, Стручната служба и Училишниот одбор.

Од анализите на целокупното работење Тимот за евалуација на Годишната програма констатираше дека активностите планирани во годишната програма особено реализацијата на приоритетите (презетирана во подрачје бр.3 Приоритети на училиштето) е реализирана во обем од 90% од планираното во Годишната програма за работа во тековната учебна година.

ДИРЕКТОР

Гордана Несторовска

Претседател на Училишен одбор

Борјанка Стојчевска